



**СЛ**  
НА СОЦИЈАЛИ

1830  
Službeni vjesnik SR  
Makedonije

91001 Skopje  
fah 51

**Т**  
ВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 12 август 1983

БЕЛГРАД

БРОЈ 43

ГОД. XXXIX

Цена на овој број е 52 динари. — Претплатата за 1983 година изнесува 1.425 динари. — Ров за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристиќа број 1. Пошт. факс 223. — Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-835; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

544.

## ЗАКОН

### ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ

(Пречистен текст)

#### И. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

##### 1. Општи одредби

###### Член 1

Производите и услугите во прометот се оданочуваат преку данокот на промет.

Оданочувањето на производите и услугите во прометот може да биде основно и посебно.

Основното оданочување на производите и услугите во прометот се врши преку основниот данок на промет според одредбите на овој закон и на Тарифата на основниот данок на промет што е негов составен дел.

Посебното оданочување на производите и услугите во прометот се врши преку посебниот данок на промет, според одредбите од овој закон, законите што ги донесуваат републиките и автономните покраини и одлуките што ги донесуваат општините за данокот на промет што го введуваат самостојно. Во поглед на посебното оданочување на производите што се во промет на целата територија на Југославија, републиките и автономните покраини соработуваат и со меѓусебни договори ги усогласуваат основите на политиката на тоа оданочување.

###### Член 2

Формите на данокот на промет се:

- 1) данок на промет на производи;
- 2) данок на надомести за услуги.

###### Член 3

Основниот данок на промет претставува средство на економската политика на единствениот пазар, на социјалната политика и на фискалната политика, што служи за усогласување на односите помеѓу производството и потрошувачката и на односите во цените, за уедначување на условите за работа и стекнување доход и за отваравање на приходите на републиките и автономните покраини.

#### 2. Предмет на оданочувањето

###### Член 4

Данок на промет може да се воведи на прометот на производите што служат за крајна (конечна) потрошувачка и на надоместите за вршење на определени услуги и работи.

##### а) Данок на промет на производи

###### Член 5

Како промет на производи што служат за крајна (конечна) потрошувачка се подразбира продаж-

Врз основа на член 11 од Законот за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/83), законодавно-правната комисија на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата од 1 јуни 1983 година, го утврди пречистениот текст на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот и на Тарифата на основниот данок на промет што е негов составен дел.

Пречистениот текст на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот ги опфаќа: Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72), Законот за дополние на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/72), Законот за дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/73), Законот за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75), Законот за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/75), Законот за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/77), Законот за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/79), Законот за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/80), Законот за измена и дополние на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80), Законот за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/81), Законот за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/82) и Законот за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/83), во кои е означен денот на влегувањето во сила на тие закони.

АС бр. 146

1 јуни 1983 година

Белград

Претседател  
на Законодавно-правната комисија на Соборот на републиките и покраините,

Бранко Шотра, с.р.

бата на производи, нови или употребувани, што му е извршена непосредно на крајниот потрошувач, ако со овој закон не е определено поинаку.

Секоја продажба на производи се смета како промет на производи остварен непосредно со крајниот потрошувач, ако со овој закон не е определено поинаку. Како промет на производи, во смисла на овој став, се смета и земањето на производи за сопствена употреба или потрошувачка од продавница или од друга деловна единица, кусокот на производи наменети за продажба и отписот (расходувањето) на таквите производи што го надминува калото, растурот, кршот и расипувањето, што се дозволени со општиот акт на даночниот обврзник.

Како промет на производи остварен непосредно со крајниот потрошувач се смета секоја продажба или давање производи без надомест што ќе го изврши даночниот обврзник од член 13 на овој закон, ако со овој закон не е определено поинаку.

Како промет на производи остварен непосредно со крајниот потрошувач се смета и увозот на производи за сопствена крајна потрошувачка.

Како промет на производи остварен непосредно со крајниот потрошувач се смета и продажбата на пијачки и на други производи во угостителството ако со овој закон не е определено поинаку.

По исклучок, како промет на производи остварен непосредно со крајниот потрошувач, на кој се плаќа основен данок на промет на производи, не се смета продажбата на употребувани предмети што ќе се изврши помеѓу граѓани, помеѓу граѓански правни лица помеѓу граѓани и граѓански правни лица непосредно или преку трговските и други организации како посредници, односно на некој друг начин, ако со овој закон не е определено поинаку.

#### Член 6.

Ако со овој закон не е определено поинаку, не се смета како промет на производи остварен непосредно со краен потрошувач и не подлежи на плаќање данок:

1) продажбата на производи што ќе ѝ се изврши на трговска организација на здружен труд која тие производи ги набавува врз основа на писмена изјава заради натамошна продажба;

2) продажбата на производи што производителот или увозникот ќе ѝ ја изврши на производителска организација на здружен труд која тие производи, врз основа на писмена изјава, ги набавува како материјал за репродукција;

3) продажбата на производи што трговска организација на удружен труд ќе ѝ ја изврши на производителска организација на здружен труд која тие производи врз основа на писмена изјава, ги набавува како материјал за репродукција;

4) продажбата на производи, што ќе им се изврши на месните заедници кои тие производи ги набавуваат, врз основа на писмена изјава, како материјал за репродукција за изградба на патишта, водоводи, канализација, гасоводи, електрична мрежа или други комунални и слични објекти на своето подрачје;

5) продажбата на материјали за репродукција што ќе им се изврши на станбени задруги, што се регистрирани кај надлежниот суд како инвеститори и за вршење на градежни работи кои, врз основа на писмена изјава, тие материјали ги набавуваат заради вградување во станови, односно станбени згради на членовите — задругари;

6) продажбата на производи што ќе им се изврши на трговски и други организации на здружен труд, кои тие производи, врз основа на писмена изјава, ги набавуваат заради давање на работници и граѓани во работа дома („работа на сит“) или на занаетчиски дуќани на преработка;

7) уништувањето или кусокот на производи што ќе настанат поради дејство на виша сила.

Како производителски организации на здружен труд, во смисла на овој закон, се подразбираат: индустриските, рударските, земјоделските, шумарските, водостопанските, рибарските, градежните и сообраќајните организации на здружен труд и организации на здружен труд од производственото занаетчиство.

Како производителски организации на здружен труд, во смисла на овој закон, се подразбираат и производствените погони и производствените работни единици, предвидени со статутот или со друг општ акт и регистрирани за вршење на една или повеќе дејности од став 2 на овој член, што се наоѓаат во составот на непроизводствени организации на здружен труд или на други општествени правни лица, и научноистражувачките институти или заводите што имаат лаборатории, експериментални работилници или погони за унапредување на производството.

Продажба на материјали за репродукција, освен продажба за готови пари, можат да вршат од складот или транзитно без пресметување и наплатување данок на промет на производи производителските и трговските организации на здружен труд и други корисници на општествени средства на производителските организации на здружен труд, со задолжително водење на посебна евиденција за таквата продажба и издавање на фактури, како и занаетчија-производител што води деловни книги или книги на прометот. Продажба на материјали за репродукција на производителските организации на здружен труд, без пресметување и наплатување данок на промет на производи, може да се врши на начинот определен во овој став и од деловните единици на корисниците на општествени средства, кои за производите што ги продаваат се задолжуваат според цените во кои е вклучен данокот на промет на производи, при што тој данок се исклучува од продажната цена на производот на начинот определен со прописот донесен врз основа на член 59 од овој закон. Продажба на материјали за репродукција на начинот определен во овој став, без пресметување и наплатување данок на промет на производи, може да се врши под следниве услови:

1) купувачот на такви производи да е производителска организација на здружен труд од ст. 2 и 3 на овој член;

2) купувачот, пред преземањето на материјалот односно пред испостапувањето на фактурата, да му дал на продавачот писмена изјава дека купениот материјал ќе го користи исклучително за репродукција;

3) во фактурата за продажбата на материјалот продавачот да внел клаузула дека материјалот за репродукција е продаден без пресметување на данокот врз основа на писмена изјава на купувачот која мора да биде нумерирана, датирана и потпишана од овластени лица;

4) продавачот примената изјава од купувачот да ја приклучи кон копијата на фактурата за продадениот материјал за репродукција како доказ дека на тој материјал не е пресметан данок.

Писмената изјава купувачот може да ја даде на порачката или како посебен прилог кон порачката, но секогаш пред извршениот промет во смисла на член 23 од овој закон, во која мора да наведе дека спаѓа во производителските организации на здружен труд од овој член и дека купените производи ќе ги употреби исклучително за вршење на својата производствена дејност. Ако порачката или писмената изјава се дава како посебен прилог, мора да биде нумерирана, датирана и потпишана од овластени лица.

Ако во текот на годината по еден договор му се вршат сукцесивни испораки на материјали за репродукција на еден купувач од ст. 2 и 3 на овој член, доволно е купувачот да даде писмена изјава во првата порачка, а при подоцнежните испораки во фа-

ктурите за продажбата на производите продавачот ќе се повикува на договорот и на бројот и датумот на дадената изјава

По исклучок од одредбите на ст 4 и 5 од овој член, производителските организации на здружен труд од ст 2 и 3 на овој член можат непосредно од граѓаните и од граѓанските правни лица како репродукционен материјал да набавуваат индустриски и други отпадоци (крпи и други текстилни отпадоци, старо железо, стакло, отпадочна или употребувана хартија, картон, лепенка и др), без плаќање основен и посебен данок на промет на производи. Врз таквиот промет се применуваат одредбите на член 11 од овој закон

#### Член 7.

Ако со овој закон не е определено поинаку, не се смета како промет на производи, остварен непосредно со краен потрошувач, продажбата на опрема на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица што спаѓа во нивните основни средства и им служи за вршење на нивните дејности, ако таа продажба е извршена под условите и на начинот определен во член 6 од овој закон

Како опрема, во смисла на овој член, се сметаат и средствата за лична заштита при работата и личната заштитна опрема, сите видови алати; разладните уреди, машините и другата опрема за подготвување на јадења и пијачки, машините и апаратите за одржување на чистотата, специјалните средства на погонски и деловен инвентар во дејностите на рударството, бродоградбата и прехранбената индустрија, мебелот, противпожарните автомобили и приколки и другите противпожарни возила, противпожарните пумпи и прскалки, противпожарните скали, апаратите за гасење пожар, разните противпожарни уреди и прибор и апаратите за сигнализација на пожар, медицинските инструменти и уреди и производите од Номенклатурата на основните средства во здравствените установи што ги набавуваат организациите за социјална заштита, како и здравствените и со низ испитачките организации на здружен труд и нивните единици, освен аптеките

Како опрема, во смисла на овој член, се сметаат и резервните делови и материјалот неопходен за вградување на тие делови во опремата и материјалот за одржување на опремата.

#### Член 8

Ако со овој закон не е определено поинаку, не се смета како промет на производи кога граѓанин, врз основа на договор за здружување на труд и средства, внесува во средствата на организацијата на здружен труд, со надомест или без надомест, според од член 7 на овој закон и не подлежи на плаќање данок.

#### Член 9

Како репродукционен материјал, во смисла на член 6 од овој закон, се подразбираат

1) материјалот (суровини, полупроизводи, делови и помошни материјали) што во процесот на производството по пат на преработка, доработка, вградување, напесување или на друг начин конечно се троши и влегува во супстанцијата на финалниот производ,

2) материјалот што во процесот на производството се троши при изработката на производот, а не влегува во супстанцијата на финалниот производ, како што се материјали за мазирање и полирање, киселини, лужини и други материјали за растворање, нагривување, одмастување и сл, леарски песок и други слични материјали,

3) погонскиот и опремиот материјал;

4) материјалот за изградба, одржување и поправка на градежни објекти (цемент, челик, вар, тули, граѓа и др), освен производите што се вклучуваат на инсталациона мрежа во становите, стан-

бените простории, канцелариите и други слични административни простории и во просторите во кои граѓаните и граѓанските правни лица ја вршат својата дејност (санитарни уреди со прибор, сите видови печки освен оние за кои е пропишано ослободување од плаќање данок според овој закон, шпорети, бојлери, расветни тела, сигнализатори и др), на кои, при набавката, се плаќа основен данок на промет на производи. По исклучок, производите што се вклучуваат на инсталационата мрежа, а се набавуваат како делови за вградување во финалните производи (машини, уреди и сл), се сметаат како репродукционен материјал од став 1 точка 1 на овој член. Кои производи се сметаат како производи од оваа точка што се вклучуваат на инсталационата мрежа се утврдува со пропис донесен врз основа на член 59 од овој закон,

5) амбалажата и сите видови материјали што служат за ситни поправки, одржување и чистење на опрема и на деловни простории или за пакување или кои, како помошен или потрошен материјал, се трошат во процесот на производството.

Како репродукционен материјал, во смисла на овој закон, не се сметаат течните горива и мазивата, ако со овој закон не е определено поинаку.

#### Член 10

Како опрема во смисла на член 7 од овој закон, не се сметаат

1) мебелот за уредување на канцелариски и други административни простории,

2) производите од член 9 став 1 точка 4 на овој закон што се вклучуваат на инсталационата мрежа, ако се набавуваат за уредување на станови и станбени простории, на канцеларии и на сите други слични административни простории.

Ако овие производи се набавуваат на начинот определен во член 6 од овој закон за уредување на производствени хали и други производствени и работни простории, освен оние од став 1 на оваа точка, или ако се набавуваат како делови на опрема од член 7 на овој закон, данок на промет на производи не се плаќа,

3) патничките автомобили, моторциклите, скутерите, мопедите, велосипедите и трициклите,

4) канцелариските машини, апарати и прибор (освен канцелариските машини од средна и висока механизација), специјалните средства на погонски и деловен инвентар и друг погонски и деловен инвентар (групи 75, 76, 77 и 79 од Номенклатурата на основните средства), освен такви производи од член 7 на овој закон.

#### Член 11

За да се овозможи внатрешна и надворешна контрола за потрошокот на производите набавени без плаќање данок на промет на производи или на чии промет тој данок е платен според пониска стапка, купувачот-општествено-правно лице е должен да води евиденција за количествата и видовите на таквите производи од фактурата за купувањето, приемницата, доставницата, товарниот лист и другите документи што мораат да се совпаѓаат со податоците од фактурата за купувањето и документацијата за движењето и потрошокот на тие производи.

Ако производите од став 1 на овој член купувачот не ги употреби за намените за кои, под условите и на начинот определен во чл 6 и 7 на овој закон, се набавени без плаќање данок на промет на производи или со плаќање на тој данок според пониска стапка, или ако таквите производи ги продаде, односно му ги отстапи на купувач кој нема право на набавка на такви производи без плаќање данок на промет на производи или со плаќање на тој данок според пониска стапка, должен е на така

употребените, продадени или отстапени производи да го пресмета и уплати данокот на промет на производи. Купувачот е должен да го пресмета и уплати пропишаниот данок на промет на производи и на сите производи од став 1 на овој член за кои не обезбедил евиденција од тој став на вредноста на утврдениот кусок, како и на вредноста на калото, растурот, кршот и дефектот на таквите производи, што го надминуваат дозволеният обем предвиден со општиот акт.

#### б) Данок на надомести за услуги

##### Член 12

Данок на надомести за услуги може да се воведи само на определени надомести за услуги или работи, освен за оние за кои со овој закон е предвидено ослободување од плаќање на тој данок

Што се смета како услуга или работа, во смисла на овој член, се определува со прописот донесен врз основа на член 59 од овој закон.

### 3. Даночен обврзник

##### Член 13

Даночен обврзник на данок на промет е секоја основна организација на здружен труд, друго правно лице, орган или граѓанин што му продал производи на краен потрошувач или што на друг начин пуштило во промет производи кои подлежат на тој данок, односно што извршил определена услуга или работа со надомест, ако со овој закон не е определено поинаку.

Основната организација на здружен труд од став 1 на овој член може спогодбено да ги пренесе работите на евидентирањето и пресметувањето на данокот на промет на производи врз друга организација на здружен труд, работна заедница и др. Во тој случај, плаќањето на данокот се врши од жиро-сметката на даночниот обврзник — основната организација на здружен труд која спогодбено ги пренела тие работи и таа е одговорна со средствата со кои управува за правилното евидентирање, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи. По исклучок, ако основната организација на здружен труд од став 1 на овој член, со самоуправна спогодба ја овласти интерната банка, покрај работите на евидентирање и пресметување, да врши и плаќање на данок на промет на производи интерната банка тоа може да го прави само под услов, со спогодбата за осигурање на интерната банка или со наведената спогодба да е предвидена неограничена солидарна одговорност на сите членови на интерната банка.

Даночниот обврзник е должен да го пресмета данокот на промет и пресметаниот износ да ги уплати на онаа општествено-политичка заедница на која ѝ припаѓа тој данок.

Даночниот обврзник — корисник на општествени средства го пресметува и плаќа основниот и посебниот данок на промет на производи според тарифите на тие даноци на начинот определен со овој закон, а даночниот обврзник — граѓанин и граѓанско правно лице тоа го врши на начинот определен со републичкиот односно покраинскиот закон од член 26 став 11 на овој закон, ако со овој закон не е определено поинаку.

##### Член 14

Даночен обврзник на данок на промет на производи, во смисла на член 13 од овој закон, е и секоја организација на здружен труд односно друго правно лице или граѓанин што производите од сопственото производство или увезените или на друг

начин набавените производи, на чиј промет е определено плаќање данок на промет на производи, ќе ги употреби за други цели, освен за целите од чл. 6 и 7 на овој закон.

Даночен обврзник на основен данок на промет на производи е и општествено-правното лице кое, во смисла на член 5 став 6 од овој закон, ќе набави од граѓанин негов употребан предмет без плаќање на тој данок, ако на прометот на тој предмет е воведено плаќање на основен данок на промет на производи.

##### Член 15

Со Тарифата на основниот данок на промет може да се определи даночен обврзник на основен данок на промет на производи во прометот на определени производи да биде исклучително производителска или трговска организација на здружен труд, односно увозник ако односите производи му ги продаде непосредно на краен потрошувач или на продавач на мало (на трговско претпријатие на мало, на угостителска организација на здружен труд).

Со Тарифата на основниот данок на промет може да се определи дајател обврзник на основен данок на промет на производи да биде купувачот — општествено-правно лице, кога определени производи купува за сопствена потрошувачка или употреба непосредно од производителска организација на здружен труд, од увозник или од трговска организација на здружен труд.

##### Член 16

За производите што се ослободени од плаќање основен данок на промет на производи или за кои во Тарифата на основниот данок на промет се определени различни даночни стапки, зависно од нивната намена, вид, квалитет, цена и други својства, производителот односно увозникот што ги увезол е должен во фактурата за продажба на секој таков производ односно во друг документ што го придружува продадениот производ, на етикетата и др., да ја означат таквата намена, видот, квалитетот, цената или друго својство, а во фактурата — уште и даночната основница, тарифниот број и даночната стапка според кои се врши пресметување и плаќање на основниот данок на промет на тие производи при продажбата на крајните потрошувачи, односно да ја наведе одредбата со која се ослободени од плаќање данок. Одредбата на овој став се однесува и на продажбата на репродуктивен материјал што ќе им се изврши на производителските организации на здружен труд за изработка на производи на чиј промет се плаќа основен данок на промет на производи зависно од содржината на тие материјали и сировини во финалниот производ.

Одредбата на став 1 од овој член се однесува и на трговските организации на здружен труд, што таквите производи им ги продаваат на трговски или други организации на здружен труд, кои за тие производи се обврзници на основен данок на промет на производи, односно кога како репродуктивен материјал им ги продаваат на производителски организации на здружен труд.

Од производителот, увозникот или трговската организација од ст. 1 и 2 на овој член што не ќе ги внесе или неточно ќе ги внесе во фактурата податоците од став 1 на овој член, поради што даночниот обврзник ќе пресмета и уплати помалку данок отколку што требало, ќе се исплати разликата на помалку пресметаниот и платениот данок.

Даночните обврзници на данок на промет на производи, што во својата продажна цена имаат вклучуван основен данок на промет на производи, а тој данок се зголемува, намалува или укинува се должни со денот на влегувањето во сила на

прописот со кој се врши тоа зголемување, намалување или укинување да извршат попис на односните производи на залихи и да ги утврдат новите продажни цени со зголемен, намален, односно укинат данок на промет. Даночните обврзници се должни по еден примерок од записникот за пописот на производи на залихи и за данокот на промет содржан на тие залихи веднаш да достават до надлежната служба на општественото книговодство, до органите за финансии и до пазарната инспекција на надлежното општинско собрание.

#### 4. Даночна основица

##### а) Данок на промет на производи

###### Член 17

Даночната основица во прометот што го вршат корисниците на општествени средства е иста за пресметување на основниот данок на промет на производи и на посебниот данок на промет на производи, ако со овој закон или Тарифата на основниот данок на промет не е определено поинаку.

Даночна основица на данокот на промет на производи е продажната цена на производот на чиј промет е пропишано плаќање на тој данок.

Данокот на промет на производи не е содржан во даночната основица, туку паѓа врз товар на купувачот — краен потрошувач и не влегува во вкупниот приход на даночниот обврзник, ако со овој закон не е определено поинаку.

Како продажна цена на производите, што служи као даночна основица на која се пресметува данокот, се подразбира вкупниот бруто надомест што му се плаќа на продавачот за купените производи во кои се засметуваат и сите споредни трошоци што предавачот му ги засметал на купувачот, ако со овој закон не е определено поинаку.

Во даночната основица не влегуваат транспортните и други трошоци што не се содржани во продажната цена туку продавачот ги платил по налог и за сметка на купувачот, под услов продавачот посебно да му ги фактурира на купувачот и за тие трошоци да постои соодветна документација.

Ако производитите што подлежат на плаќање данок на промет на производи се искористат за сопствена потрошувачка или употреба (член 14) или се дадат без надомест, како даночна основица се смета продажната цена што би се постигнала со продажбата на такви производи на крајниот потрошувач. Ако за тие производи не може во местото на даночниот обврзник да се прибави податок за продажната цена, како даночна основица се смета цената според која се врши пресметување помеѓу основните организации на здружен труд во состав на организацијата на здружен труд — даночен обврзник.

Дополнителните попусти што продавачот му ги дава на купувачот во вид на каса-скопото и количинските рабати можат да се одбијат од даночната основица ако се договорени писмено или ако на купувачот му се одобреми во фактурата.

На самостоен занаетлија — производител што уредно води деловни книги или книга на прометот, од основниот данок на промет на производи што треба да го плати на финалниот производ продаден непосредно на крајниот потрошувач ќе му се одбие основниот данок на промет на производи за кој со фактура или со друга исправа е утврдено дека го платил на материјалот од кој е изработен таквиот производ. Условите и начинот за одбивање на тој данок ги определува со одлука за посебен данок на промет Собранието на општината на чија територија се плаќа тој данок, во согласност со републичкиот односно со покраинскиот закон.

Ако даночниот обврзник — производителска, трговска или друга организација на здружен труд — откупи употребуван производ од потрајна употребна вредност по истекот на две години од денот кога продавачот го набавил, на кој во поранешниот промет бил платен пропишаниот данок на промет на производи, односно кој бил ослободен од плаќање на тој данок, па тој производ го поправи, обнови или на друг начин го оспособи за редовна употреба, под услов вредноста на таквите услуги и на материјалот употребен за тие услуги да изнесува најмалку 10% од вредноста на откупениот употребуван производ и му го продаде на крајниот потрошувач, даночна основица претставува позитивната разлика помеѓу продажната и набавната цена и другите надомести што по тој основ му се засметуваат на купувачот. Даночното олеснение од овој став се утврдува посебно за основниот, а посебно за посебниот данок на промет на производи.

Ако даночниот обврзник што продава нови производи од потрајна употребна вредност што се во општествена сопственост презема од купувачот употребуван производ од потрајна употребна вредност по истекот на две години од денот кога купувачот го набавил, на кој во поранешниот промет бил платен пропишаниот данок на промет на производи, односно што бил ослободен од плаќање на тој данок, и во замена за тој производ на купувачот му даде нов производ од ист вид, даночна основица претставува позитивната разлика помеѓу продажната цена на новиот производ и вредноста што му се признава на купувачот за преземениот употребуван производ што се заменува. Данокот се пресметува на таа основица со примена на стапката што се добива кога износот на данокот на промет на производи што се плаќа на новиот производ ќе се помножи со 100 и ќе се подели со продажната цена на тој производ. При преземањето и замената на моторни возила во смисла на овој став, ако позитивната разлика е помала од 30% или ако таа разлика ја нема, данокот се пресметува со примена на даночната стапка што важи за ново возило на основицата што претставува 30% од даночната основица на која се плаќа данок на новото возило. Даночното олеснение од овој став не се однесува на патничките автомобили чијашто работна зафатнина на моторот е над 1,6 литри. Даночното олеснение од овој став се однесува на основниот и на посебниот данок на промет на производи.

Даночниот обврзник е должен да води евиденција за набавката, продажбата, односно замената на употребуваните производи од ст. 9 и 10 на овој член, со сите потребни податоци за трошоците на поправката одржувањето и др., за даночната основица и за пресметаниот и платениот данок на промет на производи во таквиот промет.

###### Член 18

Даночната основица при увозот на производи, освен за целите од чл. 6, 7 и 9 на овој закон, ја претставува вредноста на увезените производи утврдена според царинските прописи. Вклучувајќи ја царината и другите давачки што се плаќаат при увозот, ако со овој закон не е определено поинаку.

###### Член 19

Со Тарифата на основниот данок на промет како даночна основица на основниот данок на промет на производи може да се определи и единица на мера, вредноста на производот што во себе ја содржи и вредноста на амбалажата и др.

Во случајот од став 1 на овој член и даночната основица на посебниот данок на промет на производи во прометот што го вршат организациите на здружен труд се определува по единица на мера односно според вредноста на производот и др.

Ако со Тарифата на основниот данок на промет е определено на продажбата на определени производи што ќе му се изврши на купувачот — ко-

рисник на општествени средства кој тие производи ги набавува заради натамошна продажба да се плаќа основен данок на промет на производи, на продажбата на тие производи што тој купувач ќе им ја изврши на крајните потрошувачи се пресметува само посебниот данок на промет на производи на истата даночна основица на која при набавката бил пресметан основниот данок на промет на производи.

Угостителските дуќани на самостојните угостители пресметуваат и плаќаат посебен данок на прометот на алкохолни пијачки според набавените количества на тие пијачки односно според набавната вредност на тие пијачки, ако е тоа предвидено со прописот на републиката, на автономната покраина или на општината.

По исклучок, ако на прометот на определен производ се плаќа само посебен данок на промет, како даночна основица на тој данок може да се определи вредноста или единицата на мера на производот.

#### б) Данок на надомести за услуги

##### Член 20

Даночната основица на данокот на надомести за услуги ја сочинува износот на надоместот за извршените услуги.

Посебниот данок на надомести за услуги не се содржи во даночната основица туку паѓа врз товар на корисниците на услугите, ако со републички, односно со покраински закон не е определено поинаку.

Како надомест за извршени услуги се подразбира надоместот во пари или во натура или вредноста на противуслугата. Ако при вршењето на определени занаетчиски услуги (поправки и сл.) се употребува материјал што го дал извршителот на услугата или извршителот на услугата имал во врска со извршувањето на услугата или работата трошоци за превоз на лица и предмети, во даночната основица не влегува вредноста на употребениот материјал односно вредноста на трошоците за превозот што е посебно искажана во фактурата.

#### 5. Даночни стапки

##### а) Данок на промет на производи

##### Член 21

Стапките на данокот на промет на производи се пропорционални и се определуваат во проценти на постигнатата продажна цена.

Стапките на основниот данок на промет на производи можат да се определат и според вредноста на производот или во фиксен износ по единица на мера.

Во случајот од став 2 на овој член, и стапките на посебниот данок на промет на производи во прометот што го вршат организациите на здружен труд се определуваат според вредноста на производот или во фиксен износ по единица на мера.

По исклучок, ако на прометот на определен производ се плаќа само посебен данок на промет, стапките на тој данок можат да се определат според вредноста или во фиксен износ по единица на мера.

Заради упростување на техниката на пресметувањето и наплатувањето на данокот на промет на производи, тој данок може да се изрази со соодветна стапка и да се наплатува од продажната цена во која е содржан.

Ако два или повеќе производи се продаваат во комплет, гарнитура и сл. и ако за секој таков одделен производ не е можно да се утврди даночната основица или ако таквите производи се поврзани во неразделна целина, врз продажната цена што ја сочинува даночната основица на комплетот, гарнитурата и сл. се применува највисоката даночна стапка што важи за кој и да е од тие производи кога би се пуштал посебно во промет.

#### б) Данок на надомести за услуги

##### Член 22

Даночните стапки на данокот на надомести за услуги се определуваат во проценти на даночната основица или во определен износ.

#### 6. Настанување на даночна обврска, евидентирање на прометот и пресметување и плаќање на данокот на промет

##### Член 23

Обврската за пресметување на данокот на промет на производи и на данокот на надомести за услуги настанува во моментот кога е извршен прометот на производи, односно кога е извршена услугата или работата за кои е пропишано плаќање на тие даноци.

Се смета дека прометот на производи, услуги или работа е извршена.

1) во моментот на издавањето на фактурата (сметката) за продажбата на производите односно за извршувањето на услугата или работата,

2) во моментот на испораката на производите, ако испораката е извршена пред издавањето на фактурата или без издавање фактура (продажба за готово);

3) во моментот на земањето на производите од страна на даночниот обврзник за сопствена конечна потрошувачка или употреба,

4) во моментот на испораката на производите, ако се дадени без надомест;

5) во моментот на утврдувањето на кусокот или на уништувањето на производите, како и на отписот (расходувањето) на производите што го надминува растурот, калото, кршот и расипувањето дозволено со општиот акт на даночниот обврзник,

6) во моментот на настанувањето на обврската за плаќање царина и давачки за производите увезени во смисла на член 18 од овој закон. Таа обврска се однесува само на основниот данок на промет на производи;

7) во моментот на испораката (предавањето) на производите на продавница, односно на друга деловна единица што врши продажба на мало со која пресметувањето на тие производи се врши според продажните цени,

8) во моментот кога купувачот од член 15 став 2 на овој закон ќе ја прими фактурата на добавувачот за купените производи,

9) во моментот на приемот на аконтацијата, претплатата или дел од продажната цена од купувачот на кого продадените производи му се испорачуваат дури по извршената наплата на полната продажна цена. Таа обврска се однесува на износот на примената аконтација, претплата, односно дел од продажната цена.

Данокот на промет при продажбата на производи од консигнациониот склад го пресметува даночниот обврзник — држателот на консигнациониот склад според одредбите на точ. 1 до 5 став 2 од овој член на начинот пропишан за пресметување на данокот во внатрешниот промет.

##### Член 24

Пресметувањето и евидентирањето на пресметаниот и платениот данок на промет се врши во книговодствените документи (калкулации и фактури) и во книговодството на даночниот обврзник.

Даночниот обврзник е должен да обезбеди во своето книговодство податоци за даночните основици според тарифните броеви и според истите даночни стапки врз основа на кои се врши утврдување и плаќање аконтација на данокот и да составува и поднесува пресметка на тие аконтации со евентуалните

разлики на неплатениот или на повеќе платениот данок Аналитичкиот евидентирање на даночните основици врз кои се применуваат различни даночни стапки од ист или од други тарифни броеви, даночниот обврзник може да го обезбеди и со книговодствена евиденција.

Ако со овој закон е определено основниот данок на промет да се уплатува според местото на седиштето на купувачот или на комитентот, даночниот обврзник — продавач или извршител на работата однесно на услугата е должен да ја обезбеди во своето книговодство сета документација и податоците што што се неопходни за правилно уплатување на тој данок

Организацијата на здружен труд што купува материјали за репродукција, опрема или други производи за определени намени за кои се предвидени даночни ослободувања или даночни олесниции, е должна во своето книговодство а, по потреба, и во книговодствената евиденција, да обезбеди податоци за низната набавка, движење и потрошок и евиденција за готовите производи изработени од купениот материјал и делови, како и за набавката, состојбата и движењето на опремата набавена без плаќање данок.

Поединецот што врши промет на производи од сопствено производство, освен индивидуалните земјоделски производители, или што врши промет на купени или на друг начин набавени производи или што врши услуги, е должен да води книга на прометот

Формата, содржината и начинот на водењето на книгата на прометот, како и на документацијата што е задолжителна за правилно водење на книгата на прометот, се утврдува со републички, односно со покраински пропис

За секој поединечно остварен промет на производи, односно за секоја поединечно извршена услуга, поединецот од овој член е должен да издаде сметка (фактура) Формата и содржината на сметката се утврдуваат со прописот донесен врз основа на член 59 од овој закон Поединецот од овој став е должен податоците од тие сметки дневно да ги внесува во книгата на прометот и уредно да ги чува како документација По исклучок поединецот кој својот промет го евидентира преку регистар-каса не е должен да издава сметки, но е должен секој извршен поединечен промет да го евидентира во тај каса и соодветен отсечок од касената лента на која е евидентиран тој промет да му издаде на купувачот односно на корисникот Тој поединец ќе води книга на прометот врз основа на дневниот промет евидентиран на касената лента

Книгата на прометот, сметките за извршениот промет и лентите на регистар-касата, како и другите исправи врз основа на кои се врши забележувањето во книгата на прометот, се сметаат како книговодствено-даночни исправи

Поединецот кој врши превоз на стоки со моторно возило е должен, покрај водењето на книга на прометот, да испостави за секој превоз посебен патен налог за превоз, чијашто форма и содржина се утврдуваат со прописот донесен врз основа на член 59 од овој закон, таа книга и тој налог да ги држи во возилото со кое го врши превозот и на барање да му ги покаже, заради контрола, на органот надлежен за вршење на таа контрола

По исклучок од одредбата на став 5 од овој член надлежниот републички односно покраински орган може да определи поединците што вршат промет на определени производи или услуги да не водат книга на прометот, да не издаваат сметки и да не го евидентираат во регистар-касата секој поединечен промет што ќе го извршат Тој орган може да определи и индивидуалните земјоделски производители, во определени случаи, да водат книга на прометот и да постапуваат во врска со евидентирањето на прометот според одредбите на овој член.

#### Член 25

Поединецот од член 24 на овој закон е должен книгата на прометот и другите книговодствено-даночни исправи да ги води уредно, ажурно и точно.

Контрола на исправноста на водењето на книговодствено-даночните исправи како и на пресметувањето и плаќањето на далекиот врши општинскиот орган на управата надлежен за работи на приходите, по правило еднаш во текот на три месеци, а конечно по истекот на годината, најдоцна до 28 февруари наредната година Ако органот од овој став утврди дека поединецот не ги водел уредно, ажурно или точно книговодствено-даночните исправи, дека не издавал сметки за секој поединечен промет, дека секој поединечен промет не го евидентирал во регистар-касата, или дека точно не го пресметувал и уплатил данокот што бил должен да го пресмета и уплати ќе донесе решение со кое ќе го утврди тоа. Со тоа решение ќе ги утврди и обврските на поединецот врз основа на даноците што треба да ги уплати и ќе му наложи да ги отстрани во определен рок утврдените недостатоци и да го уплати соодветниот данок, заедно со каматата од член 32 на овој закон што тече до денот на уплатата Органите на контролата од член 24 став 9 на овој закон, кога ќе утврдат неправилности во водењето на книгата на прометот и на исправите за превозот, ќе поднесат за тоа пријава до општинскиот орган од овој став заради донесување решение и водење на прекршочната постапка од член 56 на овој закон.

#### Член 26

Данокот на промет го плаќа организацијата на здружен труд, даночен обврзник, периодично по пат на аконтации, и тоа по истекот на секои 15 дена во месецот односно по истекот на секој месец

Организацијата на здружен труд и друго општествено правно лице, кои се даночни обврзници на данок на промет на производи, се должни по истекот на секои 15 дена во месецот односно по истекот на месецот да плаќаат аконтација на тој данок на вредноста на продадените производи кои подлежат на оданочување што се наплатени во тој период Поднаплати продадени производи во смисла на овој став, се подразбираат наплатите за продадени производи во готови пари и преку жиро сметка, износите на побарувањето за продадените производи што се содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, вредноста на производите продадени на стоковен и на потрошувачки кредит, вредноста на производите продадени за обврзници вредноста на производите земени за сопствена крајна потрошувачка, односно употребата и вредноста на производите што му се дадени на крајниот потрошувач без надомест

Организацијата на здружен труд и друго општествено-правно лице, што набавуваат производи за крајна потрошувачка на начинот определен во член 39 точка 5 став 1 од овој закон, а кои според член 15 став 2 од овој закон се сметаат како даночни обврзници, се должни на купените производи да го пресметаат и уплатат основниот данок на промет на производи според местото на своето седиште во рок од 10 дена по истекот на месецот според сите фактури примени во текот на месецот Продавачот на производи е должен на таквиот купувач, даночен обврзник, да му испостави фактура за продажбата на производите, со клаузула дека данокот не е пресметан во моментот на испораката на производите или најдоцна во рок од три дена од денот на испораката на производите

Даночниот обврзник од член 23 став 2 точка 9 од овој закон плаќа данок на промет на производи на начинот определен во став 2 од овој член

Даночниот обврзник на данок на промет на производи може да плаќа аконтации на данокот според ст 1 и 2 на овој член, врз основа на податоците во

книговодството и во вонкниговодствената евиденција што ги води за секоја продавница и друга деловна единица распоредени според истите тарифни броеви и истите тарифни стапки, на еден од следниве начини:

1) врз основа на податоците за состојбата и движењето на производите во прометот, во рок од пет дена по истекот на секои 15 дена во месецот, односно по истекот на месецот, или

2) врз основа на податоците за вкупното задолжување и податоците врз основа на пописот на залихите на производите што го врши на крајот од секој месец, со тоа што за првите 15 дена во месецот плаќа аконтација во височина на една половина од износот на данокот утврден на начинот определен во оваа точка кој се однесува на прометот од претходниот месец, а по истекот на месецот ја плаќа аконтацијата утврдена врз основа на пописот по одбивањето на аконтацијата платена за првите 15 дена во месецот. Аконтациите од оваа точка се плаќаат во рок од 10 дена по истекот на 15 дена во месецот, односно по истекот на месецот, или

3) врз основа на податоците за вкупното задолжување и податоците врз основа на пописот на залихите на производи што го врши кон крајот на секое тримесечје, со тоа што во рок од пет дена по истекот на секои 15 дена во тримесечјето плаќа аконтација во височина на една шестина од износот на данокот утврден на начинот определен во оваа точка што се однесува на прометот од претходното тримесечје. По истекот на тримесечјето, ја плаќа аконтацијата утврдена на начинот определен во оваа точка врз основа на пописот по одбивање на аконтациите платени во тој период во рок од 20 дена по истекот на тримесечјето, или

4) во височина на износот на данокот на промет на производи пресметан во смисла на член 23 став 2 точка 7 од овој закон на сите количества и видови производи шт им се испорачани на продавницата и на друга деловна единица заради продажба на крајните потрошувачи во рок од 10 дена по истекот на секои 15 дена.

Даночниот обврзник, што врши промет на производи на начинот определен во член 39 точка 5 став 1 од овој закон може во тој промет да утврдува и да плаќа аконтации на данокот на промет на производи за изминатиот месец и според фактурите на продадените производи во рок од 20 дена по истекот на месецот според сите фактури издадени во тој месец.

На даночниот обврзник што во својот состав има повеќе продавници и други деловни единици на територијата на две или повеќе општини, а кој плаќа аконтации на данокот според точ 1 и 4 на став 5 од овој член, може републичкиот односно покраинскиот орган за приходи надлежен според седиштето на даночниот обврзник по негово барање, да му го продолжи рокот за уплата на аконтациите за наредните 15 дена.

Даночниот обврзник што во својот состав има повеќе продавници и други деловни единици на територијата на две или шесте општини и кој плаќа аконтации на данокот според точ 1 и 4 на став 5 од овој член, и составува и поднесува пресметки на аконтациите месечно или тримесечно, може аконтациите на данокот да ги плаќа во височина на една половина односно една шестина од данокот што е пресметан за прометот извршен во претходниот месец, односно тримесечје. На тој даночен обврзник не може да му се продолжува рокот за плаќање на аконтациите.

Даночните обврзници се должни до 10 јануари писмено да ја известат надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство за тоа кој начин на плаќање на аконтациите од став 5 и 6 на овој член го одбрале. Одобрениот начин на плаќање на аконтацијата не може да се менува во текот на годината.

Даночните обврзници — корисници на општествени средства плаќаат аконтации на данокот на надоместите за услуги во рок од 10 дена по истекот на секои 15 дена во месецот, односно по истекот на месецот, на сите надомести за услуги што се наплатени во тој период.

За граѓаните и граѓанските правни лица што се обврзници на данок на промет, начинот на утврдување на даночната обврска, на евидентирање, на пресметување и плаќање на данокот на промет, на контрола на пресметувањето и плаќањето на данокот, роковите за уплатување на тој данок и др., се определува со републичкиот односно со покраинскиот закон со кој се уредува посебното оданочување на производи и услуги во прометот ако со овој закон не е определено поинаку. Ако со пропис на републиката односно на автономната покраина и на општината, за граѓаните и граѓанските правни лица од овој став е воведено паушално плаќање на данокот на промет, таквото плаќање важи само на територијата на онаа општествено-политичка заедница што го вовела.

#### Член 27

Утврдувањето на аконтацијата заради плаќање на данокот на промет се врши во периодот за кој се плаќа аконтацијата според вредноста на наплатените продадени производи утврдена според член 26 став 2 од овој закон и вредноста на извршените и наплатените услуги и работи, односно според вредноста на продадените производи утврдена според став 5 од тој член, или според фактурираната вредност на продадените производи и на извршените услуги и на работи.

Заради упростување на техниката на утврдувањето на аконтациите на данокот на промет, со поблиски прописи, донесени врз основа на овластувањето од член 59 на овој закон, можат да се предвидат случаите кога утврдувањето на аконтацијата се врши со примена на пресметани или упростечени прописани даночни стапки како и услугите и начинот на утврдување на аконтациите со примена на коефициентите на наплатената реализација или на друг начин.

#### Член 23

Пресметката на аконтациите на данокот на промет се составува и се поднесува во 20 јули за изминатото полугодие.

Даночниот обврзник може да ја составува пресметката на аконтациите на данокот на промет и тримесечно или месечно и да ја поднесува во рок од 20 дена по истекот на тримесечјето, односно на месецот.

Даночниот обврзник што составува и поднесува месечни или тримесечни пресметки е должен последната месечна односно тримесечна пресметка во годината да ја поднесе до 20 јануари наредната година. Даночниот обврзник што составува и поднесува само пресметка од став 1 на овој член, не составува и не поднесува посебна пресметка за второто полугодие, туку утврдените аконтации на данокот, заедно со аконтациите од првото полугодие конечно ги пресметува кон завршната сметка за изминатата година.

Пресметката на аконтациите на данокот на промет се поднесува до Службата на општественото книговодство кај која даночниот обврзник има жиросметка и кај која ги плаќа аконтациите на тој данок.

Даночниот обврзник со пресметката на аконтацијата на данокот на промет поднесува и налози за уплата на разликата во случај уплатените аконтации да се помали од износот на даночната обврска утврдена со таа пресметка, а може да поднесе и налог за поврат на данокот ако износот на уплатените аконтации е поголем од утврдената даночна обврска.

## Член 29

Даночниот обврзник ги утврдува аконтациите на данокот на промет на производи за сите продавници и други деловни единици на територијата на една општина, а тоа може да го прави и за секоја продавница и друга деловна единица.

Даночниот обврзник ги плаќа аконтациите од став 1 на овој член на сметките и на начинот што се определени со прописот донесен врз основа на член 28 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство. Даночниот обврзник плаќа аконтации на основниот данок на промет на производи и на посебниот републички односно покраински данок на промет на производи за целиот промет што ќе го оствари на територијата на одделна република односно автономна покраина, на соодветни уплатни сметки во седиштето на републиката односно на автономната покраина. Даночниот обврзник е должен, по барање од општествениот орган надлежен за работи на приходите, да му достави на тој орган тримесечна спецификација на вкупно платените аконтации на данокот на промет на производи кумулативно од 1 јануари до крајот на периодот на кој се однесува спецификацијата. По исклучок, во 1982 година аконтациите на данокот можат да се плаќаат и на друг начин, ако е така определено со републичкиот односно со покраинскиот пропис.

Продавниците или други деловни единици врз кои основната организација на здружен труд ги пренела работите на пресметување и плаќање на данокот на промет, ја пресметуваат и плаќаат аконтацијата на данокот на промет на производи на начинот определен во став 2 од овој член кај надлежната служба на општественото книговодство.

## Член 30

Конечното пресметување на данокот на промет за изминатата година се врши врз основа на податоците за наплатените продадени производи и наплатените надомести за извршените услуги и работи што се утврдени со конечната пресметка на данокот на промет со состојба на ден 31 декември онаа година за која се врши пресметката, а која се доставува кон завршната сметка. Ако даночниот обврзник плаќа аконтации на данокот на начинот определен во член 26 став 6 од овој закон, врши и конечна пресметка на данокот, во смисла на овој став, на тој начин. Ако таквиот даночен обврзник одлучи конечно пресметување на данокот да го врши според наплатените продадени производи и наплатените надомести за извршените услуги, должен е до 30 април наредната година да го уплати целиот износ на данокот на промет што според таа пресметка е содржан во пренесените неизплатени побарувања.

Пресметувањето во смисла на став 1 од овој член се врши посебно за основниот а посебно за посебниот данок на промет, и тоа посебно за данокот на промет на производи во прометот од член 5 ст 1 и 2, за данокот на промет на производи во прометот од член 39 точка 5 став 1 на овој закон и за данокот на надомести за услуги.

## Член 31

Основниот данок на промет на производи наплатен при увозот на производи и основниот данок на промет на производи наплатен за производите што Југословенската народна армија ги набавува за своите потреби, се уплатуваат на посебни збирни сметки. Наплатените износи од овие сметки надлежната служба на општественото книговодство ги распоредува на соодветните сметки на приходите на републиките и автономните покраини според клучот за распределба што ќе го утврдат договорно републиките и автономните покраини.

## Член 32

На износот на данокот на промет што не е уплатен во пропишаниот рок се плаќа камата по стапка од 36% годишно односно по стапка од еден промил за секој ден задоцнување.

Се смета дека данокот на промет не е уплатен во пропишаниот рок и кога не е уплатен на сметката на општествено-политичката заедница на која тој данок ѝ припаѓа како нејзин приход.

## Член 33

Од даночниот обврзник што втасаниот данок на промет не го платил во пропишаниот рок, наплатата ќе се изврши присилно според одредбите од Законот за Службата на општественото книговодство и според посебните прописи ако даночниот обврзник е општествено правно лице односно според одредбите на прописите за присилната наплата на придонесите и даноците на граѓаните ако даночниот обврзник е граѓанин или граѓанско правно лице.

## 7. Место на плаќање на данокот на промет

## Член 34

Данокот на промет се плаќа според местото во кое е извршен прометот, ако со овој закон не е определено поинаку.

## Член 35

Данокот на промет на производи се плаќа според местото во кое е основната организација на здружен труд, односно деловната единица (продавница, склад и др) што производите му ги продала непосредно на крајниот потрошувач, ако со овој закон не е определено поинаку.

Во смисла на став 1 од овој член, даночниот обврзник од член 15 став 1 на овој закон плаќа основен данок на промет на производи, и тоа:

— според местото на седиштето на купувачот — општествено-правно лице на кое му ги продал производите како на краен потрошувач;

— според местото на седиштето на купувачот — општествено-правно лице што купените производи ги продава на мало,

— според местото на седиштето на организационата единица во состав на купувачот — општествено-правно лице на која купените производи ѝ се испорачани, ако седиштето на таа единица не се наоѓа на територијата на републиката односно на автономната покраина на која е седиштето на купувачот.

При продажба на производи на крајните потрошувачи по пат на проспекти, данокот се плаќа според местото од кое така продадените производи им се испорачани на купувачите — крајни потрошувачи.

При продажбата на течни горива и мазива на големо на купувачи — општествени правни лица, данокот се плаќа според седиштето на таквиот купувач, односно според седиштето на основната организација на здружен труд или на деловната единица во составот на таквиот купувач, ако тие производи им се испорачуваат на нив и ако нивното седиште е надвор од територијата на републиката односно на автономната покраина на која е седиштето на таквиот купувач.

При продажбата на моторни возила и приколки за тие возила, што подлежат на обврска за регистрација, на граѓани и граѓански правни лица, освен при продажбата од член 5 став 6 на овој закон, основниот и посебниот данок на промет на производи го плаќа купувачот — граѓанин, односно граѓанско правно лице — според своето живеалиште, односно седиште.

те, пред регистрацијата на моторното возило, односно на приколката во рок од пет дена од денот на приемот на решението за разрез на данокот, но најдоцна во рок од 15 дена од денот на издавањето на сметката. Продавачот е должен во фактурата за продажбата да внесе одредба дека данокот го плаќа купувачот — граѓанин, односно граѓанско правно лице според своето живеалиште, односно седиште. Без доказ за платениот основен и посебен данок на промет, во смисла на овој став, не смее да се изврши регистрација на моторно возило, односно на приколката.

При продажбата на сурово, пржено и мелено кафе и екстракт на кафе и други производи на чиј промет се плаќа данок на промет на производи, што ќе се изврши на начинот определен во член 39 точка 5 став 1 од овој закон на самостојните занаетчији (угостители, слаткари, пржачи и мелачи на кафе и др.) што имаат одобрение од надлежниот орган за вршење на дејноста, данокот се плаќа според местото во кое таквиот купувач има седиште. Продавачот е должен за таквиот промет да испоставува фактури, во нив да го пресмета пропишаниот основен данок на промет на производи, да го уплати според местото на седиштето на таквиот купувач и копиите од тие фактури да ги доставува до органот надлежен за приходи на општината во која на таквиот купувач му е издадено одобрение за вршење на дејноста — најдоцна до 10-ти во месецот за претходниот месец.

#### Член 36

Данокот на надомести за услуги се плаќа според местото во кое е извршена услугата, ако со овој закон не е определено поинаку.

Како место во кое самостојниот превозник извршил услуга на превоз се смета местото во кое е седиштето на корисникот на општествените средства — исплатувач на надоместот за услугата.

Како место во кое е извршена услуга „rent a car“ се смета местото во кое е склучен договорот за земање на возилото под закуп.

#### Член 37

Приходите на републиките и на автономните покраини од основниот данок на промет се вложат на посебни сметки кај Службата на општественото книговодство.

### 8. Даночни ослободувања и слесенија

#### а) Данок на промет на производи

#### Член 38

Ако со овој закон не е определено поинаку, основниот данок на промет на производи не се плаќа на промет на

- 1) основни производи на земјоделството и рибарството,
- 2) производи што се извезуваат
- 3) производи за кои со сојузни прописи се определени надомести (компензации) при продажбата на мало,
- 4) производи за кои со сојузни прописи се определени цени во продажбата на мало
- 5) производи што служат за човечка исхрана и производи што служат за исхрана на животните, освен производите за кои во Тарифата на основниот данок на промет е воведено плаќање на данок.

Со прописот донесен врз основа на член 59 од овој закон се определуваат производите на кои се однесува одредбата на оваа точка,

6) таксени и поштенски марки, вклучувајќи ги и филателистичките марки и други вредносници,

7) книги, брошури и други публикации, грамофонски плочи, снимени магнетофонски и видеокасети и снимени магнетофонски и магнетни ленти — од областа на науката, уметноста, културата, образованието и воспитувањето, стручни публикации, информативен печат, филмови за настава и каталози на книги, музеи, ликовни галерии и изложби. Мислење за тоа дали се во прашање производи од оваа точка е должен да прибави издавачот, односно увозникот од надлежниот републички, односно покраински орган пред пуштањето на тие производи во промет;

8) школски прибор за пишување и цртање, според списокот што го утврдува Сојузниот извршен совет или органот што ќе го определи тој,

9) спортски и фискултурни реквизити и опрема, според списокот што го утврдува Сојузниот извршен совет или органот што ќе го определи тој, кога ги набавуваат на начинот определен во член 39 точка 5 став 1 од овој закон, корисниците на општествени средства за вршење на своите дејности,

10) оригинални уметнички дела од областа на сликарството, вајарството, архитектурата, графиката и на другите ликовни дејности од член 3 став 2 алинеја 7 на Законот за авторското право („Службен лист на СФРЈ, бр 19/78) и репродукциите на тие дела предвидени со авторскиот договор за кои според тој договор на авторот му се плаќа авторски хонорар, како и предмети со музејска вредност кога ги набавуваат музеите.

Со прописот донесен врз основа на член 59 од овој закон се определуваат производите на кои се однесува одредбата на оваа точка,

11) електрична енергија, лигнит, мрк јаглен, камен јаглен и брикет од јаглен, огревно дрво, гас добиен со дестилација на јаглен, природен (земен) гас,

12) вода, топла вода, водена пара и мраз,

13) природни и вештачки губрива, средства за заштита на растенијата, сони основи (вештачки сот) од восок и на опрема и прибор и материјали што се користат исклучително во пчеларството,

14) машини, уреди и определена опрема за земјоделството и сточарството од групите 78, 79 и 80 на Номенклатурата на средствата за амортизација.

Со прописот донесен врз основа на член 59 од овој закон се определуваат производите на кои се однесува одредбата на оваа точка,

15) ортопедски справи и помагала, апарати за подобрување на слухот и други слични помагала,

16) музички инструменти ако ги набавуваат општествените правни лица непосредно од производителите или на начинот определен во член 39 точка 5 став 1 од овој закон или од увоз,

17) средства за вооружување и воена опрема на Југословенската народна армија и на милицијата, вклучувајќи ја и опремата на доброволните противпожарни единици што во време на мир соработуваат со единиците на цивилната заштита, а во воена состојба се вклучуваат во тие единици, опремата на центрите за обука за општонародна одбрана, радиовреди и соодветна опрема за радиоаматерските организации, како и средства за резерви за вонредни потреби што воените пошти, воените установи, милицијата, општествено-политичките заедници, стопанските и други работни организации ги набавуваат непосредно од производителска организација на здружен труд, од увоз или од склад на трговска организација на начинот определен во член 39 точка 5.

став 1 од овој закон, а според списокот што го донесува сојузниот секретар за финансии, во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана и сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, и на комплекти на минимум задолжителни средства за заштита од воени дејства што за граѓаните се набавуваат по список преку надлежните органи и општинското собрание или на месните заедници непосредно од производителска организација на здружен труд или од склад на трговска организација на начинот определен во член 39 точка 5 став 1 од овој закон,

18) производи што се увезуваат, а за кои според чл. 25 до 30 од Царинскиот закон е предвидено ослободување од плаќање царина и кога е тоа предвидено со меѓународен договор го склучила Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

19) туристички пропагандни и информативни материјали (проспекти, влошки, ценовници, возни редови, туристички карти, планови на места и краишта, мапи, плакати, налепници, пресликувачи, фотографии, дијапозитиви, водичи и сл.) што бесплатно им се делат на патниците и туристите,

20) производи што врз основа на посебни потврди од Сојузниот секретаријат за палворсни работи, под услов на реципроцитет, им се продаваат на странски дипломатски и конзуларни претставништва и на странски дипломатски персонал и на конзуларни функционери од страна на производителски или на трговски организации на здружен труд, транзитно или од склад и со задолжително издавање фактура,

21) производи што Југословенскиот црвен крст ќе ги добие без надомест или ги набавува непосредно од производителите или од трговски организации на здружен труд на начинот определен во член 39 точка 5 став 1 од овој закон, а кои ги користи за намените заради кои е основан, како и производи што се даваат или што на овој начин ги набавуваат штабовите и други организации основани за одбрана од елементарни непогоди, заради давање со надомест или без надомест на пострадани во вид на помош,

22) трајно-усвитени печки и трајно-усвитени шпорети за етажно греење што горат на јаглен и печки и шпорети на цврсти горива и соларни бојлери, колектори и топлотни уреди од сите видови што се конструирани или за непосредно или за посредно користење на сончева енергија,

23) воени униформи и униформи на милицијата, како и на ознаки и прибор за тие униформи,

24) телевизиски приемници и други производи од член 10 на овој закон што образовно-васпитните установи ги набавуваат како наставна опрема, односно наставни средства врз основа на писмено мислење од републичкиот односно покраинскиот орган надлежен за образование и воспитување непосредно од производителите или на начинот определен во член 39 точка 5 став 1 од овој закон,

25) сликарски и вајарски материјал и прибор што организациите на ликовните уметници на Југославија ги увезуваат или ги набавуваат за потребите на своите членови непосредно од производителите или на начинот определен во член 39 точка 5 став 1 од овој закон,

26) амбалажа, освен ако е во прашање промет на амбалажата од член 5 на овој закон,

27) забарски изработки (вештачки заби, забни круници и протези), производи од платина што служат за потребите на лабораториите и делови на машини и уреди изработени од злато и од други благородни метали,

28) ткаенини и други текстилни производи од влачено предиво, со учество над 70% рунска или табачка волна квалитет над 30 микрони,

29) ткаенини, јажарија и други производи од коноп и лен,

30) ткаенини и други текстилни производи со учество над 70% вештачки влакна врз база на регенерирана целулоза и од вигоњ-предиво,

31) ткаенини и други текстилни производи, со учество над 70% синтетични влакна што се произведени во Југославија;

32) конфекција, облека и долна облека за деца, големина до број 16 заклучно,

33) детски обувки големина до број 34 заклучно и обувки изработени со над 50% вештачка кожа, скај и пластични материјали,

34) противпожарни автомобили и приколки и други противпожарни возила, противпожарни пумпи и прскалки; противпожарни скали, апарати за гасење пожар, разни противпожарни уреди и прибор, како и апарати за сигнализација на пожар — кога тие производи противпожарните единици и друштва и другите противпожарни организации ги набавуваат непосредно од производителска организација на здружен труд од увоз или на начинот определен во член 39 точка 5 став 1 од овој закон,

35) значки, медалјони, златници, сребреници, плакети и придатоци што се издаваат:

— по повод историски и културни настани од значење за развојот на социјализмот и развојот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

— по повод одржувањето на олимписки игри, светски, европски и пошироки меѓународни регионални игри и натпревари,

Мислење за тоа дали се во прашање производи од оваа точка е должен да прибави издавачот односно увозникот од надлежниот републички односно покраински орган, пред пуштањето на тие производи во промет,

36) течни горива и мазива што врз основа на договор помеѓу голем потрошувач, како купувач на тие производи и надлежната организација за стоковни резерви или врз основа на потврда од надлежниот орган, се набавуваат непосредно од производителска организација на здружен труд или на начинот определен во член 39 точка 5 став 1 од овој закон и се чуваат и користат како постојани стоковни резерви,

37) производи на заштитните работилници за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди, производи што во процесот на лекување и рехабилитација, организиран во рамките на соодветното здружение на инвалидите, ги изработуваат инвалидни лица и производи на ученички работилници — продадени на крајните потрошувачки непосредно или преку сопствени продажни места,

38) погребна опрема.

Со прописот донесен врз основа на член 59 од овој закон се определуваат производите на кои се однесува одредбата на оваа точка,

39) патнички автомобили од домашно производство до вредноста утврдена со прописот донесен врз основа на член 59 од овој закон, што врз основа на писмен наод и мислење од надлежната инвалидска комисија ги набавуваат, исклучително за свој личен превоз, непосредно од производителска или од трговска организација на здружен труд, најмногу еднаш во текот на пет години, следните лица што имаат над 18 години возраст, а имаат возачка дозвола или според прописите оствариле право на нега и помош од други лица:

— кај кои поради загубување или оштетување на долните екстремитети или на карлицата настанило телесно оштетување од најмалку 30% според Општествениот договор за листата на телесните оштетувања,

— што имаат потполно загубување на видот на обете очи.

На патничките автомобили што ги набавуваат лицата од став 1 на оваа точка, чијашто вредност е поголема од износот утврден со прописот донесен врз основа на член 59 од овој закон, се пресметува и се плаќа данок на промет на производи во износ во кој тој данок се пресметува и се плаќа кога таков автомобил им се продава на други потрошувачи. Наодот и мислењето од оваа точка за воените инвалиди го издава инвалидската комисија која го утврдува воениот инвалидитет, а за другите инвалидни лица од оваа точка — надлежната инвалидска комисија на заедницата за пензиско и инвалидско осигурување во републиката односно во автономната покраина. Од инвалидното лице што патничкиот автомобил, набавен под условите од оваа точка без плаќање данок на промет на производи ќе го даде без надомест, или ќе го даде на употреба или ќе го продаде, или на друг начин ќе го отуѓи на друго лице пред истекот на рокот од пет години од денот на набавката, ќе се наплати данокот на промет на производи од кој тоа лице било ослободено во моментот на набавката на тој автомобил, заедно со каматата по стапка од член 32 на овој закон од денот на набавката до денот на плаќањето на данокот. По исклучок, ако инвалидното лице умре пред истекот на рокот од пет години од денот на набавката на автомобилот, законските наследници можат да го продадат патничкиот автомобил што го наследиле, без плаќање данок на промет на производи од кој оставителот бил ослободен. Воен инвалид од припадна група на кој според член 60 од Законот за воените инвалиди му се дава бесплатно на употреба моторно возило, нема право на даночното олеснување од оваа точка. Со прописот донесен врз основа на член 59 од овој закон, се определува кога се смета дека постои загубување или оштетување на долните екстремитети, односно на карлицата од став 1 на оваа точка, како и кога постои случај за давање автомобил на друго лице во смисла на овој став;

40) сапун за перење;

41) спомен-обележја и гробници на паднати борци од Народноослободителната војна,

42) хидротурбини и опрема за мали хидроцентрали на потоци, рекички и сл. што, врз основа на писмена потврда од општинскиот орган надлежен за работи на стопанството, ги набавуваат граѓани за сопствени потреби,

43) градежен термоизолационен материјал изработен од минерални материјали, стаклена волна и синтетични материјали.

Ослободувањето од плаќање на основен данок на промет за производите од овој член се однесува и на резервни делови што можат да се користат само за тие производи. Врз производителите, трговските организации на здружен труд и увозниците што ги пуштаат во промет тие делови се применуваат одредбите од член 16 ст. 1 до 3 на овој закон.

Сојузниот извршен совет може да ослободи од плаќање на основен данок на промет на производи односно да одобри поврат на тој данок за оние производи што според посебни сојузни прописи, под условите од тие прописи, можат да им се продаваат на граѓани за динари што се водат на сметката на динари што потекнуваат од продажба на девизи во Југославија.

## Член 39

Посебен данок на промет на производи не се плаќа на прометот на

1) производи од член 38 на овој закон на кои не се плаќа основен данок на промет на производи,

2) лекови;

3) масло за горење екстра-лесно, масло за горење лесно-специјално, дизел-гориво, моторен бензин; природен гас, течен нафтен гас, освен за погон на моторни возила и на моторни пловни објекти,

4) тутун и преработки од тутун, хартија за цигари и кибрит,

5) производи што корисникот на општествени средства ќе му ги продаде, освен продажбата за готови пари, од склад или транзитно на друг корисник на општествени средства врз основа на негова писмена порачка, за потрошувачка во вршењето на неговите дејности, освен производите што се предмет на крајна лична потрошувачка на граѓаните со задолжително водене на посебна евиденција за таквата продажба и издавање фактури. Посебен данок на промет на производи не се плаќа ни на продажбата на производи, кога, на начинот определен во овој став, му се продаваат на корисник на општествени средства од деловна единица која за производите што ги продава се задолжува според цените во кои е вклучен данокот на промет на производи. Во тој случај даночниот обврзник, посебниот данок на промет на производите го исклучува од продажната цена на начинот определен со прописот донесен врз основа на член 59 од овој закон.

Посебен данок на промет на производи не се плаќа ниту на прометот на алкохолни пијалаци и други производи на чиј промет е воведено плаќање на тој данок, што производителската организација на здружен труд односно трговската организација на здружен труд ќе им го изврши на начинот определен во став 1 од оваа точка, па и за готови пари, на купувачите угостителски дуќани на самостојни угостители, угостителски единици во состав на граѓански правни лица, како и на самостојни занаетлии и граѓани, што од надлежниот орган добиле одобрение тие производи во рид на своја дејност да им ги продаваат непосредно на крајните потрошувачи, под услов тие купувачи кон писмената порачка да поднесат до продавачот одобрение за вршење на промет со тие производи издадено според прописите. Копиите на фактурите за продадените производи во смисла на овој став, продавачите се должни да ги доставуваат до органот надлежен за приходи на општина во која на таквиот купувач му е издадено одобрение за вршење на дејноста — најдоцна до 10-ти во месецот за претходниот месец.

6) при увозот на производи

По исклучок, посебен данок на промет на производи може да се воведо за моторни возила и приколки за тие возила што подлежат на обврска за регистрација, а кои ги увозуваат граѓани и граѓански правни лица, во кој случај тој данок го плаќа граѓанинот односно граѓанското правно лице во местото на своето живеалиште односно седиште,

7) кујнска сол (NaCl) од тар број 25 01 на Царинската тарифа, шеќер и производи од шеќер (бонбони, џвакачки гуми и др.) од тар број 17 01 до 17 04 на Царинската тарифа, какао и производи од какао (чоколада и др.) од тар бр. 18 01 до 18 06 на Царинската тарифа, сурово, пржено и мелено кафе и екстракт на кафе од тар бр. 09 01 и 09 02 на Царинската тарифа.

## Член 40

По исклучок од одредбите на член 38 од овој закон, Сојузниот извршен совет, врз основа на усогласени ставови со надлежните републички и покраински органи, може како привремена мерка на тековната економска политика, да пропише основен данок на промет на производи да се плаќа и на прометот на:

1) основни производи на земјоделството и рибарството, ако е тоа потребно заради усогласување на односите на производството и потрошувачката и на односите во цените;

2) одделни производи наменети за извоз, ако е тоа потребно заради стабилност на стопанството и снабденост на пазарот.

Сојузниот извршен совет пропишува кои производи, во смисла на овој закон, се сметаат како основни производи на земјоделството и рибарството.

## б) Данок на надомести за услуги

## Член 41

Посебен данок на надомести за услуги не се плаќа на:

1) надомести за здравствени услуги и услуги на социјална заштита што ги вршат општествени правни лица;

2) надомести за поштенски, телеграфски и телефонски услуги;

3) надомести за услуги на превоз на патници и стоки што ги вршат општествени правни лица, вклучувајќи ги и надоместите што општествените правни лица ќе ги остварат со продажба на карти и други услуги што ги вршат за сметка на таквите превозници;

4) надомести за услуги што ги врши Југословенскиот црвен крст во остварувањето на целите заради кои е основан, како и за други услуги што ги вршат други организации и лица на Југословенскиот црвен крст заради остварување на неговите цели и задачи;

5) надомести за услуги и работи за кои е пропишано плаќање на основен данок на надомести за услуги;

6) надомести за услуги и работи за кои е пропишано ослободување од плаќање на основен данок на надомести за услуги;

7) надомести за приредување игри на среќа и на влогите за јавни обложувања што ги приредува Југословенската лотарија;

8) надомести за вршење надворешнотрговски работи и услуги, трговски работи во прометот на стоки на големо и кредитни и други банкарски работи и услуги, освен на надомести за менижни кредити.

## 9. Застареност

## Член 42

Правото на утврдување даночна обврска и на наплатување на данокот на промет, на каматата и на трошоците за присилна наплата застарува за пет години по истекот на годината по која настанала даночната обврска.

Правото на даночниот обврзник на поврат на износите платени на име данок на промет, камата, трошоци за присилна наплата и парични казни, што не требало да ги плати, застарува за пет години по истекот на годината во која е извршено плаќањето.

## Член 43

Рокот на застареноста на правото на утврдување даночна обврска и на наплатување данок на промет се прекинува со секое службено дејствие на надлежниот орган извршено заради наплата односно разрез на данокот, што му е ставено на знаење на даночниот обврзник.

Рокот на застареноста на правото на поврат на неправилно платен данок на промет, камата, трошоци за присилна наплата и парични казни се прекинува со секое дејствие на даночниот обврзник односно на казнетото лице преземено кај надлежниот орган заради тој поврат. По секое прекинување на рокот на застареноста почнува да тече нов рок на застареноста.

Застареност настапува во секој случај по истекот на десет години од денот кога таа првпат почнала да тече.

## 10. Контрола над пресметувањето и плаќањето на данок на промет

## Член 44

Контрола над пресметувањето и плаќањето на данок на промет од страна на даночните обврзници — општествени правни лица врши Службата на општественото книговодство според одредбите од Законот за Службата на општественото книговодство.

Надлежните органи на управата можат да вршат преглед на исправноста на пресметувањето и плаќањето на данок на промет кај даночните обврзници од став 1 на овој член, и со наодот за најдената состојба да поднесат барање до надлежната Служба на општественото книговодство да донесе решение за наплата на данокот. Надлежната Служба на општественото книговодство е должна по тоа барање да донесе решение за наплата на данокот или за одбивање на барањето.

Во вршењето на работите од став 2 на овој член, надлежните органи на управата се овластени да вршат преглед на деловните книги, на другите евиденции и исправи, на деловните и помошните простории. Како деловни и помошни простории, во смисла на овој став, се подразбираат и станбените простории во кои даночниот обврзник ја врши стопанската или друга дејност од која настанува обврската за плаќање данок на промет.

По исклучок, ако наодот од став 2 на овој член не ги содржи сите потребни елементи за донесување решение за наплата на данокот, надлежната Служба на општественото книговодство може наодот да му го врати на органот на управата што го поднел барањето заради утврдување на потребните елементи, а по потреба може да спроведе и нова постапка според одредбите од Законот за Службата на општественото книговодство.

## 11. Правни средства

## Член 45

Против решението на надлежната Служба на општественото книговодство, за утврдување на даночната обврска и за наплата на данокот на промет, можат да се употребат правни средства според одредбите од Законот за Службата на општественото книговодство.

Против решението за утврдување на даночната обврска и за наплата на основниот данок на промет што го донесува царинскиот орган, жалба се поднесува според царинските прописи.

## 12. Обнова на постапката

## Член 46

Органот што го донел решението за утврдување на даночната обврска и за наплата на данокот на промет самиот или по барање од даночниот обврзник ќе ја обнови постапката за утврдување на даночната обврска и за наплата на данокот во рок од три годи-

ни од денот на правосилноста на тоа решение, ако дополнително се дознаат факти или се поднесат докази што не биле познати при донесувањето на решението, како и во други случаи предвидени во Законот за општата управна постапка

Ако против решението за утврдување на даночната обврска и за наплата на данокот на промет е изјавена жалба, обновата на постапката ја одобрува органот што решавал по жалбата

Измена на решението за утврдување на даночната обврска и за наплата на данокот на промет по предлог за обнова на постапката, донесува органот што го донел решението во прв степен

Постапката за измена на правосилното решение за утврдување на даночната обврска и за наплата на данокот на промет што го плаќаат организациите на здружен труд и други општествени правни лица, се врши според одредбите од Законот за Службата на општественото книговодство.

#### Член 47

Правосилното решение за утврдување на даночната обврска и за наплата на данокот на промет за даночните обврзници што не се општествени правни лица може да се измени и по службена должност, во рок од три години од денот на правосилноста на решението, ако се утврди дека прописите се неправилно применети на штета или во корист на даночниот обврзник, или ако се утврдат сметковни грешки

#### Член 48

Одредбите на член 252 од Законот за општата управна постапка не се применуваат ако обновата на постапката се врши во постапката за утврдување на даночната обврска и за наплатување на данокот на промет

### 13. Поврат на данокот

#### Член 49

Даночниот обврзник од кој е наплатен данок на промет а што не бил должен да го плати, има право на поврат на платениот данок, затсзна камата, трошоци за присилна наплата и парична казна

Даночните обврзници — општествени правни лица поднесуваат барање за поврат на погрешно или повеќе платениот данок на промет до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка. Барање може да се поднесе само ако купувачот што го платил данокот на промет побарал од даночниот обврзник поврат на погрешно или повеќе платениот данок на промет, во кој случај поврат на данокот му се врши на купувачот. Ако со републички односно со покраински закон е определено дека данокот на надомести за услуги е содржан во даночната основица, барањето за поврат на тој данок го поднесува даночниот обврзник во кој случај данокот се враќа на неговата жиро-сметка

Даночниот обврзник — корисник на општествени средства, што погрешно го пресметал и уплатил од средствата со кои располага данокот на промет што не бил должен да го плати поднесува од свое име и за своја сметка барање за поврат на така платениот данок до надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство

Барањето за поврат на погрешно или повеќе платениот основен данок на промет при упозот се поднесува до паричарницата што го пресметала и наплатила данокот

Кон барањето се прилага доказ за платениот данок.

#### Член 50

За одделни производи наменети за извоз, чиишто трошоци на производството се оптоварени со данок на промет на производи, Сјузниот извршен совет, на предлог од Сјузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи и од Сјузниот секретаријат за надворешна трговија, а врз основа на усогласени ставови со надлежните републички и покраински органи, наместо поврат на тој данок може да определи соодветен извозен надомест во процент од продажната цена остварена со извозот на тие производи.

### 14. Казнени одредби

#### Член 51

Со парична казна во височина од трикратен до десеткратен износ на неплатен или помалку наплатен данок, ќе се казни за стопански престап правно лице

1) ако набавените производи на чии промет не е платен данок на промет на производи поради нивната намена, или на чии промет е платен данок на промет на производи по пониска стапка, му ги продаде без пресметување на данок или со пресметување на данок по пониска стапка на купувач што според одредбите од овој закон нема право на повластена набавка,

2) ако набавените производи од точка 1 на овој став ги употреби за други цели, а не за оние поради кои е пропишано ослободување од плаќање данок, односно плаќање данок по пониска стапка. Ако корисник на општествени средства употреби масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) или масло за горење лесно-специјално (ЛС) за погон на моторни возила, трактори, моторни пловни објекти и мотори, ќе се казни со парична казна од најмалку 50 000 до 500 000 динари. Непосредна контрола над потрошувачката на тие масла за погон на моторни возила, трактори, моторни пловни објекти и мотори вршат органите надлежни за таа контрола. Ако тие органи најдаат дека наведените масла се употребуваат за погон на моторни возила, трактори, моторни пловни објекти и мотори, ќе поднесат пријава до надлежниот јавен обвинител за поведување постапка за стопански престап

3) ако при набавката на производи му даде на продавачот неточни или неистинити податоци, како и дека ги забавува за намените поради кои според одредбите на овој закон на нивниот промет не се плаќа данок или се плаќа данок по пониска стапка,

4) ако во фактурата за продажбата на производи не внесе податоци или внесе неточни податоци што се бараат според одредбата на член 16 став 1 и на член 35 став 5

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице со парична казна од 5 000 до 50 000 динари

#### Член 52

Со парична казна во височина на трикратен до петкратен износ на непресметаниот односно на пресметаниот данок на промет, ќе се казни за стопански престап даночниот обврзник — правно лице

1) ако не ги води евиденциите од член 11 на овој закон или тие евиденции ги води неточно,

2) ако не го пресмета или неточно го пресмета данокот на промет (член 13 став 3),

3) ако во пропишаниот рок не го уплати данокот на промет што бил должен да го пресмета и уплати, или ако и ја изврши уплатата на општествено-политичка заедница на која тој данок како приход не ѝ припаѓа (член 13 став 3),

4) ако не го врши пресметувањето и евидентирањето пропишано во член 24 од овој закон или тоа го врши неточно

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице со парична казна од 2 000 до 20 000 динари.

#### Член 53

Со парична казна од 5 000 до 50 000 динари ќе се казни за стопански престап даночниот обврзник — правно лице ако не поднесе или непавремено поднесе полугодишна пресметка на аконтациите на данокот на промет (член 28) или конечна пресметка на данокот на промет (член 30).

Со парична казна од став 1 на овој член ќе се казни даночниот обврзник што не ќе постапи според член 39 точка 5 од овој закон

За дејствие од ст 1 и 2 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице со парична казна од 2 000 до 20 000 динари.

#### Член 54

Со парична казна од 5 000 до 50 000 динари ќе се казни за прекршок даночниот обврзник

1) ако неуредно ја води евиденцијата пропишана во член 11 од овој закон,

2) ако неуредно го врши пресметувањето и евидентирањето пропишано во член 24 од овој закон,

3) ако го попречува овластениот службеник во вршењето на дејствијата од член 44 на овој закон

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице со парична казна од 2 000 до 20 000 динари

#### Член 55

Со парична казна од трикратен до десеткратен износ на неплатен или помалку платен данок на промет ќе се казни за прекршок даночниот обврзник — поединец ако изврши некое од дејствијата од член 51 став 1 од овој закон

Ако поединец употреби масло за горење екстра-лесно (БЛ) или масло за горење лесно-специјално (ЛС) за погон на моторно возило, трактор, моторен пловен објект или мотор, ќе се казни за прекршок со парична казна од 10 000 до 50 000 динари

Ако поединец за погон на моторни возила и моторни пловни објекти кои имаат специјални уреди употреби течен гас, што е набавен во боци и контейнери, ќе се казни за прекршок со парична казна од став 2 на овој член

#### Член 56

Со парична казна во височина од 50 000 до 500 000 динари ќе се казни за прекршок поединец кој не ќе постапи според одредбите на член 24 ст 5, 7, и 9 и на член 25 став 1 од овој закон. Со решението за казната ќе се изрече и заштитна мерка одземање на неоправданата имотна корист стекната со прекршокот

Со парична казна од трикратен до десеткратен износ на неплатениот или помалку платениот данок на промет ќе се казни за прекршок даночниот обврзник — поединец за дејствие од точ 2 и 3 на член 52 од овој закон или ако не ги води или го води неуредно или неточно евиденциите определени со прописот донесен врз основа на член 59 од овој закон

Ако поединецот стори прекршок од став 1 на овој член два или повеќе пати во текот на годината покрај казната и заштитната мерка од став 1 на овој член, ќе му се изрече и заштитна мерка забрана на

вршењето на дејноста во траење од шест месеци до две години

Постапката поради прекршокот од став 1 на овој член ја води и казната и заштитните мерки ги извршува општинскиот орган на управата, односно надлежната служба.

## II ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

#### Член 57

Со Тарифата на основниот данок на промет се определуваат производите на кои се пресметува и плаќа основен данок на промет, како и даночните стапки.

#### Член 58

Заради спречување и отстранување на растројствата на пазарот односно во стопанството или ако тоа го бараат други вонредни потреби на земјата, Сојузниот извршен совет, врз основа на усогласени ставови со надлежните републички и покраински органи, може да ги зголеми стапките на основниот данок на промет за одделни производи или група производи што се определени во Тарифата на основниот данок на промет до 50%, а може тие стапки да ги намалува и укинува

#### Член 59

Сојузниот секретар за финансии, во спогодба со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, донесува поблиски прописи за примена на даночните стапки, како и за примена на одредбите од овој закон што се однесуваат на производите и услугите на чиј промет не се плаќа данок, начинот на водење евиденција за прометот по различни стапки односно даночни основици, начинот на периодично и конечно пресметување и плаќање на данокот на промет и местото на плаќање на данокот, начинот на вршење попис на стоките за кои се менуваат даночните стапки на основниот данок на промет на производи, начинот на пресметување и уплатување на разликата на тој данок и на начинот на поврат на данокот

## ТАРИФА НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ

#### Тар број 1

На прометот на сите производи што служат за крајна потрошувачка, освен на прометот на производи што се посебно предвидени во оваа тарифа или за кои е предвидено даночно ослободување, се плаќа основен данок на промет на производи по општа стапка од 17,40%

По стапката од став 1 на овој тар број се плаќа основен данок на промет на производи и на прометот на следниве производи

1) кујнска сол (NaCl) од тар број 25 01 на Царинската тарифа,

2) производи од шеќер (бонбони, гуми за цваќање и др) од тар број 17 04 на Царинската тарифа,

3) минерална и газирана вода од тар број 22 01/1 и 2 на Царинската тарифа

4) освежителни газирани безалкохолни пијачки, ароматизирани сирупи и пијачки што содржат алкохол, но не повеќе од 2 vol %, од тар број 22 02 на Царинската тарифа

На прометот на шеќер од тар бр 17 01 до 17 03 на Царинската тарифа се плаќа основен данок на промет по стапка од 10%

#### Забелешка

1 Даночни обврзници за производите од ст 1 до 3 на овој тар број се продавачите што тие производи им ги продаваат непосредно на крајните потрошувачи.

2 Даночни обврзници за производите од точ 1 и 2 на став 2 и од став 3 на овој тар број се производители, увозниците и продавачите што тие производи им ги продаваат на угостителски организации на здружен труд и на угостителски единици на неугостителски организации или им ги продаваат непосредно на крајните потрошувачи (на други организации, граѓани и граѓански правни лица).

3 Даночни обврзници за производите од точ 3 и 4 на став 2 од овој тар. број се угостителските организации на здружен труд и угостителските единици на неугостителски организации што кај надлежниот суд се регистрирани за вршење на угостителска дејност.

4 Даночна основица за производите од точ 3 и 4 на став 2 од овој тар број е:

1) — за угостителските организации на здружен труд и за угостителските единици на неугостителски организации на здружен труд што кај надлежниот суд се регистрирани за вршење на угостителска дејност — набавната цена со сите трошоци што ја товарат таа цена;

2) — за производителите — увозници и продавачи што тие производи самите ги трошат или им ги продаваат непосредно на крајните потрошувачи — продажната цена во која не е засметан данокот на промет на производи

5. Со прописот донесен врз основа на член 59 од овој закон се определуваат производите на кои се однесуваат одредбите од овој тар број.

#### Тар број 2

На прометот на деривати на нафта се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа на:

1) моторен бензин и авионски бензин:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| — од 86 октани                 | 83,98% |
| — од 98 октани и над 98 октани | 80,88% |

2) дизел-гориво:

|       |        |
|-------|--------|
| — Д-1 | 59,39% |
| — Д-2 | 62,23% |
| — Д-3 | 62,22% |

На продажбата на дизел-гориво Д-1, Д-2 и Д-3, што им се врши, под условите и на начинот што се определени во член 6 од овој закон, на организациите на здружен труд во железничкиот, поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај исклучително за погон на моторни шински возила и пловни објекти, не се плаќа основен данок на промет на производи

На прометот на дизел-гориво Д-1 и Д-2, што организациите на здружен труд од градскиот сообраќај го набавуваат под условите и на начинот што се определени во член 6 од овој закон за погон на моторни возила во градскиот и приградскиот сообраќај, се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа на прометот на гориво Д-1 по стапка од 17%, а на прометот на гориво Д-2 — по стапка од 2,23%.

3) млазно гориво 52%

4) петролеј за мотори 26%

5) авионски и моторни масла 24%

6) минерални масла и масти за мачкање хипоидни и други минерални масла и масти, масло за подмачкување и примарен (суров бензин) 7%

7) течен нафтен гас во боци и контејнери — по стапка од 15%, а кога течен нафтен гас со помош на специјални вреди се користи за погон на моторни возила и моторни пловни објекти — по стапка од 60%.

8) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно-специјално (ЛС) кога им се продаваат на граѓаните исклучително за загревање на станови

и станбени простори и кога се продаваат на начинот и под условите определени во член 39 точка 5 став 1 од овој закон врз основа на нивни писмени порачки до куќните совети исклучително за загревање на станбени згради и станбени простории — по стапка од 7,83%, односно по стапка од 7,98%.

На маслата за горење од оваа точка што користниците на општествени средства ги набавуваат на начинот и под условите определени во член 6 од овој закон со плаќање со вирман исклучително за горење на индустриски печки — по стапка од 7,83%, односно по стапка од 7,98%.

За други цели, освен за целите од ст. 1 и 2 на оваа точка, маслата за горење од оваа точка можат да се продаваат само со издавање на фактури и со пресметување на основниот данок на промет на производи по стапка од 71,74% односно по стапка од 74,11%.

Продавачите се должни посебно да ја евидентираат продажбата на масла по фактури во смисла на ст 1, 2 и 3 од оваа точка.

Продавачот што масло за горење од оваа точка ќе му продаде на купувачот за погон на моторно возило, трктор, моторен пловен објект и мотор, па и кога таа продажба ќе ја изврши со пресметување на купувачот на основниот данок на промет на производи по стапка од 71,74%, односно од 74,11%, е должен на тој промет и самиот да уплати од средствата со кои располага основен данок на промет на производи со примена на истите тие стапки, а против него ќе се повлече застапка за стопански престап во смисла на член 51 став 1 точка 2 од овој закон

Маслата за горење од оваа точка мораат пред пуштањето во промет да се бојадисаат со јасно црвено, односно со црна боја

9) масло за горење, и тоа:

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| — лесно (Л)               | 15,73% |
| — средно (СР)             | 16,90% |
| — тешко (Т)               | 19,20% |
| — тешко металуршко (ТМ 1) | 15,83% |
| — тешко металуршко (ТМ 2) | 18,07% |

На прометот на деривати на нафта што не спаѓаат во производите од овој тар број, основниот данок на промет на производи се плаќа според тар број 1 на оваа тарифа, освен ако производителот, увозникот или трговската организација на здружен труд врз основа на прибавена писмена изјава од производителската организација на здружен труд, на оваа и продаде таков производ, под условите од член 6 на овој закон како материјал за репродукција

#### Забелешка

1 Даночна основица за производите од овој тар број е продажната цена формирана според одредбите на сојузниот пропис за цезите на дериватите на нафта, продажната цена на продавачот односно продажната цена на границата или во истоварната лука за увезените деривати чијашто испорака на потрошувачот му се врши транзитно.

2 Даночен обврзник е:

1) продавачот кој дериватите на нафта им ги продава на купувачите на пумпни станици и на други продажни места;

2) купувачот на деривати на нафта кој како голем потрошувач ги купил тие производи на стовариштето на производителот увозникот или трговската организација на здружен труд на начинот определен во член 39 точка 5 став 1 од овој закон односно кој тие производи непосредно ги увезол за своја крајна потрошувачка

Како големи потрошувачи, во смисла на овој тар број, се сметаат организациите на здружен труд од областа на сообраќајот и единиците и установите на Југословенската народна армија.

3 Не се плаќа основен данок на промет на производи на следниве производи од овој тар. број.

1) деривати на нафта што организациите на здружен труд од хемиската индустрија исклучително ги употребуваат како основен материјал за натамошна преработка,

2) авионски бензин и млазно гориво кога се набавуваат за погон на авиони што се опрема на општествени правни лица;

3) примарен бензин кога гасните централи го набавуваат за производство на електрична енергија,

4) моторен бензин и дизел-гориво (гасно масло) кога им се продаваат на странски дипломатски и конзуларни претставници и на странски дипломатски персонал и на конзуларни функционери врз основа на посебни потврди од Сојузниот секретаријат за надворешни работи, под услов на реципроцитет,

5) регенерирани масла;

6) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно-специјално (ЛС), кога производителските организации на здружен труд, односно трговските организации на здружен труд на големо им го продаваат на организациите на здружен труд од морското и слатководното рибарство за погон на рибарски бродови,

7) масло за горење лесно-специјално (ЛС) кога се набавува за погон на бродови на воената морнарица;

8) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно-специјално (ЛС) кога со писмена изјава на овластените купувачи се продаваат на начинот определен во член 39 точка 5 став 1 од овој закон за загревање на простории, училишта, ученички и студентски домови, детски, социјални и здравствени организации на здружен труд, освен аптеки, кога им се продаваат на земјоделски организации на здружен труд исклучително за погон и загревање на штали, живинарници, сушилници, стакларници и пластеници за производство и сушење на земјоделски производи, под условите и на начинот определени во член 6 од Законот, како и кога им се продаваат на производителски организации на здружен труд исклучително за загревање на печки за производство на леб и печиво,

9) природен гас и течен нафтен гас кога корисници на општествени средства ги набавуваат на начинот и под условите од член 6 и од член 39 точка 5 став 1 на овој закон, освен за погон на моторни возила и моторни пловни објекти со помош на специјални уреди;

10) брашток и базни масла кога производителските организации на здружен труд ги набавуваат како материјали за репродукција во производството на специфични масла за маќање на чиј промет се плаќа основен данок на промет на производи според овој тар. број, или за производство на кабли, трансформатори, амортизери и други слични делови што се вградуваат во финалниот производ.

#### Тар број 3

На прометот на преработки од тутун се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа на

1) сите видови цигари што не се произведени според југословенскиот стандард, односно што не спаѓаат во ниедна група од точ. 2 и 3 на овој тар. број, како и на колекциите на цигари и на режан тутун од сите видови и квалитети, освен на тутун за луле 90,00%

2) сите видови цигари на кои производителот им определува малопродажна цена за 20 партиџа, и тоа  
— чијашто цена е до 10,00 динари 64,00%  
— чијашто цена е над 10,00 до 12,00 динари 66,00%

— чијашто цена е над 12,00 до 13,00 динари 66,00%  
— чијашто цена е над 13,00 динари 70,00%

3) сите видови цигари произведени според југословенскиот стандард, што спаѓаат во:

— I квалитетна група 61,71%  
— II квалитетна група 60,00%  
— III квалитетна група 51,72%  
— IV квалитетна група 44,75%

4) тутун за луле (тутун со среден рез, со ширина над 0,8 до 2,00 мм) пржен, сосиран и ароматизиран, тутун со широк рез, со ширина над 2 до 8 мм, пржен, сосиран и ароматизиран, тутун што не е пржен, сосиран и ароматизиран но кој на редовен начин е подготвен за употреба, со ширина на резот најмалку од 1,5 10,00%

5) цигари, цигарилоси, тутун за цваќање и бурмут 5,00%

#### Забелешка

1. Даночна основица за производите од точ. 1, 2 и 3 на овој тар. број што служи за пресметување на основниот данок на промет на производи е продажната цена, во која е засметан данокот на промет на производи

Под продажна цена се подразбира цената според која цигарите им се продаваат на крајните потрошувачи.

Даночна основица за производите од точ. 4 и 5 на овој тар. број е продажната цена во која не е засметан данокот на промет на производи

2. Даночен обврзник е секоја организација на здружен труд од член 13 на овој закон која произведе од овој тар. број им ги продава на крајните потрошувачи.

Како крајни потрошувачи, во смисла на став 1 од оваа точка, се сметаат и угостителските организации на здружен труд и угостителските единици на неугостителските организации

3. Странските цигари во прометот без ознака на фирмата на домашниот увозник се сметаат како цигари што се илегално увезени и на кои не е засметан и платен данок на промет на производи. Врз крајниот продавач на мало, односно врз имателот на такви цигари се применуваат одредбите на член 51 од овој закон

Одредбата на став 1 од оваа точка не се однесува на цигарите произведени според странска лиценца во домашна фабрика за тутун

#### Тар број 4

На прометот на алкохолни пијачки се плаќа основен данок на промет на производи и тоа

1) на прометот на алкохолни пијачки произведени од 50% и повеќе домашни сировини по вредноста

— пиво 50%  
— природна ракија и вињак 25%  
— други алкохолни пијачки 56%  
— природни вина, медицински вина, медовина и јаблокова ракија 5%

2) на прометот на алкохолни пијачки, освен природни вина, медицински вина, медовина и јаблокова ракија, што се произведени со помалку од 50% домашни сировини по вредноста 180%

#### Забелешка

1) Даночна основица за алкохолните пијачки од овој тар. број е:

— за угостителските организации на здружен труд и за угостителските единици на неугостителски организации што се регистрирани кај надлежниот суд за вршење на угостителска дејност — набавната цена со сите трошоци што ја товарат таа цена,

— за производителите, увозниците и продавачите кои тие пијачки самите ги трошат или им ги продаваат на други крајни потрошувачи — продажната цена во која не е засметан данокот на промет на производи.

2. Како крајни потрошувачи се сметаат и занаетчиските организации на здружен труд што тие пијачки ги набавиле заради натамошна продажба на крајните потрошувачи односно заради сопствена конечна потрошувачка

3. Даночен обврзник за алкохолните пијачки од овој тар број е организацијата на здружен труд од член 13 на овој закон

4. Под алкохолни пијачки, во смисла на овој тар број, се подразбираат пијачките што содржат повеќе од 2% алкохол, како и пивото

5. Ако увозникот на алкохолни пијачки е истогремено и голем потрошувач, во набавната цена, која се утврдува при увозот и според која се пресметува данокот, влегуваат, покрај фактурната цена на странскиот добавувач и другите трошоци што влегуваат во царинската основица, уште и царината и другите давачки што се наплатуваат при увозот.

6. При утврдувањето на видот и квалитетот на одредени алкохолни пијачки од овој тар број, согласно ќе се применуваат важечките прописи за нивно производство и квалитет

Со прописот донесен врз основа на член 59 од овој закон поблиску се определуваат производите што, во смисла на овој тар број, се сметаат како жештоки алкохолни пијачки

7. Како природно вино од алинеја 4 на точка 1 став 1 од овој тар број се сметаат и пенливите вина, вклучувајќи ги и вината од типот „бисер“ и природните десертни вина

Специјалните вина (десертни, ликерски и ароматизирани) спаѓаат во другите алкохолни пијачки од алинеја 3 точка 1 став 1 на овој тар број.

Со прописот донесен врз основа на член 59 од овој закон поблиску се определуваат производите што во смисла на овој тар број се сметаат како природно вино

#### Тар број 5

На прометот на алкохол (етанол) се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа за

- |                                                                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1) производство на алкохолни пијачки, за потрошувачка во болниците и во други здравствени организации на здружен труд и во научните установи и лабораториите, за конзервирање на препарати и за пулверизање | 4 динари  |
| 2) производство на парфимериски и козметички производи                                                                                                                                                      | 9 динари  |
| 3) крајна потрошувачка и за употреба и продажба во аптеките                                                                                                                                                 | 80 динари |
| 4) денатуриран алкохол за гориво                                                                                                                                                                            | 2 динари  |

#### Забелешка

1. Даночна основица за производите од овој тар број е еден хектолитарски степен на чист алкохол

2. Даночен обврзник е производителската, увозничката или трговската организација на здружен труд регистрирана за промет на алкохол на начинот определен во член 39 точка 5 став 1 од овој закон што алкохолот самата го трочи или што ќе ѝ го продаде на трговска организација на здружен труд која го набавува заради продажба преку своите про-

давници и други слични деловни единици или што ќе му го продаде на крајниот потрошувач.

3. Производителските организации на здружен труд и други купувачи што имаат право да набавуваат алкохол за целите определени во точ 1 и 2 на овој тар број и според стапките определени во тие одредби, можат да набавуваат алкохол за тие цели под условите определени во член 6 став 4 од овој закон, само непосредно од производителот или од увозникот на алкохол. Под производител на алкохол, во смисла на оваа точка, се подразбира и основната организација на здружен труд во состав на производителот на алкохол што врши промет, но само во однос на алкохолот што го произвел производителот во чиј состав е. На алкохолот што купувачите од овој став ќе го набават од други потрошувачи се пресметува и се плаќа данок според точка 3 од овој тар број. По исклучок, болниците и другите здравствени организации на здружен труд можат да набавуваат алкохол за сопствена потрошувачка по стапка од точка 1 и под условите од овој тар број и непосредно од трговска организација на здружен труд што врши продажба на алкохол на начинот определен во член 39 точка 5 став 1 од овој закон.

Основен данок на промет на производи не се плаќа на алкохол што производителска организација на здружен труд го набавува под условите и на начинот што се определени во член 6 став 4 од овој закон, односно ако го употреби за преработка во други производи, освен во производите од овој тар број

4. Од производителот, увозникот, односно продавачот што ќе продаде алкохол под назив природна ракија или друга алкохолна пијачка или друг производ, ќе се наплати, покрај данокот на промет по стапка од точка 3 на овој тар број, и данок по стапка од тар број 4 точка 1 алинеја 3 односно по стапка од соодветниот тарифен број на оваа тарифа.

5. Производителите на алкохол и продавачите на алкохол на големо се должни во своето книговодство да обезбедат податоци за произведените и за продадените количества на алкохол според намената за која е продаден, од која зависи даночната стапка, односно ослободувањето од плаќање основен данок на промет на производи.

6. Купувачот е должен да води посебна книга за потрошокот на алкохолот набавен без плаќање данок на промет односно на алкохолот набавен за потребите од точ 1, 2 и 4 на овој тар број или набавен за натамошна продажба. Таа книга се смета за веродостојна само под услов пред употребата да е заверена од страна на службата на општественото книговодство надлежна според седиштето на таквиот купувач.

Ако се утврди дека купувачот неточно или неуредно ја водел книгата од став 1 на оваа точка или дека таа книга не ја водел, ќе се пресмета и од него ќе се наплати на набавеното количество алкохол данок по стапка од точка 3 на овој тар број.

7. Право на поврат на платениот данок на промет на алкохолот содржан во алкохолната пијачка или во друг производ што се извезува има организацијата на здружен труд која било непосредно или преку друга организација, на здружен труд извезла таква алкохолна пијачка односно друг производ, ако за тоа поднесе соодветни докази

8. Другите видови алкохол, освен етанолот, спаѓаат во тар број 1 од оваа тарифа

9. На винскиот дестилат што под условите од оваа забелешка го набавуваат производителските организации на здружен труд како полупроизвод односно како репродукционен материјал, исклучително за производство на алкохолни пијачки, не се плаќа основен данок на промет на производи

На винскиот дестилат со јачина над 55 vol % алкохол што се употребува за други цели, освен за целите од став 1 на оваа точка, се плаќа основен данок на промет на производи по стапките определени во точка 2 односно во точка 3 од овој тар број

Винскиот дестилат со јачина под 55 vol % алкохол што се употребува за други цели, освен за целите од став 1 на оваа точка, се смета како алкохолна пијачка врз која се применуваат одредбите на тар. број 4 од оваа тарифа.

#### Тар. број 6

На прометот на патнички автомобили кај кои деловите произведени во Југославија учествуваат со 50% и повеќе од 50% во вредноста на тие автомобили, или кај кои вредноста на деловите што ги испорачува странскиот кооперант според договорот за долгорочна производствена кооперација, кој е регистриран кај надлежниот орган според прописите, е покриена во целост со вредноста на домашните производи испорачани на тој кооперант, или што производителската организација на здружен труд ги увезува од странски кооперант врз основа на специјализација на производството според таквиот договор за долгорочна производствена кооперација, чија што вредност е покриена во целост со вредноста на домашни патнички автомобили или производи што според тој основ му се извезуваат на странскиот кооперант — се плаќа основен данок на промет на производи според работната зафатнина на нивните мотори, и тоа:

- |                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| 1) работна зафатнина на моторот до 0,95 l           | 8%  |
| 2) работна зафатнина на моторот над 0,95 l до 1,6 l | 14% |
| 3) работна зафатнина на моторот над 1,6 l до 2,0 l  | 35% |
| 4) работна зафатнина на моторот над 2,0 l           | 50% |

На прометот на други патнички автомобили, освен оние од став 1 на овој тар број, се плаќа основен данок на промет на производи според работната зафатнина на нивните мотори, и тоа:

- |                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| 1) работна зафатнина на моторот до 0,95 l          | 30% |
| 2) работна зафатнина на моторот над 0,95 до 1,6 l  | 45% |
| 3) работна зафатнина на моторот над 1,6 l до 2,0 l | 60% |
| 4) работна зафатнина на моторот над 2,0 l          | 80% |

#### Забелешка:

1. Под патнички автомобили од овој тар број се подразбираат автомобилите за превоз на патници со најмногу 9 седишта, вклучувајќи го и седиштето за возачот, што се предвидени со југословенскиот стандард JUS. M N0 010 под децимална ознака 1—5 и 2

Под патнички автомобили од овој тар. број се подразбираат и комбибусите, што се предвидени со југословенскиот стандард JUS M N0 010 под децимална ознака 1—6, ако ги набавуваат граѓани или граѓански правни лица

На прометот на теренски патнички автомобили основен данок на промет на производи се плаќа според тар број 1 од оваа тарифа и член 7 од овој закон

Во производите од овој тар број не спаѓаат специјалните санитарски возила со вградени потребни уреди за болни, специјалните противпожарни возила, погребните моторни возила, специјалните возила за потребите на милицијата и на контролните служби со вградени уреди. Врз прометот на тие возила се применуваат тар број 1 од оваа тарифа и член 7 од овој закон

2 Производителската или друга организација на здружен труд кога продава патнички автомобили

произведени според договор за долгорочна кооперација со странски партнери, на кои се однесува став 1 од овој тар. број, е должна во фактурата за продажбата да потврди дека се во прашање автомобили од став 1 на овој тар. број што се произведени според таквиот договор и да го наведе бројот и датумот под кој е регистриран тој договор кај надлежниот орган.

3 Даночната основица је сочинува продажната цена на увозникот со вклучените трошоци на трговијата, односно единствената продажна цена што ја определил домашниот производител, во која не е засметан данокот на промет. Ако домашниот производител не ја определил единствената продажна цена, даночната основица се утврдува според член 17 од овој закон

4. При продажбата на патнички автомобили на корисниците на општествени средства за нивна употреба, даночен обврзник е купувачот што данокот од овој тар број го плаќа според местото на своето седиште, односно според местото на седиштето на организационата единица во неговиот состав на која ѝ е испорачан тој автомобил.

5. На прометот на нови внатрешни и надворешни гуми за патнички автомобили, основниот данок на промет на производи се плаќа по стапка од тар број 1, а на прометот на протектирани употребувани внатрешни и надворешни гуми за патнички автомобили данокот се плаќа според тар број 11 точка 15 од оваа тарифа. На прометот на други резервни делови за патнички автомобили данокот се плаќа според соодветните тар. броеви од оваа тарифа

6 На привремениот увоз на патнички автомобили регистрирани во странство што домашни организации на здружен труд кои ја вршат дејноста „rent-a-car“ им ги изнајмуваат врз основа на договор со странски фирми на странски туристи и патници за користење во Југославија, данокот според овој тар број се пресметува и се плаќа на основицата на која за таквиот привремен увоз се пресметува и се плаќа царина, зголемена за таа царина и другите давачки, што се плаќаат при увозот

#### Тар број 7

1 На прометот на запалки за цигари се плаќа основен данок на промет на производи по стапка од 125%

2 На прометот на хартија за цигари се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа

— на прометот на хартија за цигари во ливчиња — 0,32 динари,

— на прометот на хартија за цигари несечена или сечена — 623%

3 На прометот на карти за играње се плаќа основен данок на промет на производи по стапка од 750%

#### Забелешка:

1 Даночен обврзник е организацијата на здружен труд од член 13 на овој закон, а за производителите што граѓаните и другите крајни потрошувачки ги внесуваат во Југославија, даночни обврзници се тие граѓани, односно другите крајни потрошувачи

2 Даночна основица за производите од овој тар број е продажната цена во која не е засметан данокот на промет, а за производите што граѓаните и другите крајни потрошувачки ги внесуваат во Југославија даночна основица е вредноста на производите пресметана според царинските прописи, со вклучена царина и други давачки наплатени при увозот и сето зголемено за 40%

3. На прометот на производи од точка 1 на овој тар број кај кои вредноста на увозните сировини и материјали учествува со 50% или повеќе од 50% во продажната цена по која не е засметан данокот на промет на производи, се плаќа основен данок на промет на производи по стапка зголемена за 50%.

#### Тар број 8

На прометот на следниве производи се плаќа основен данок на промет на производи по стапка од 75%:

1) на парфимериски, козметички и тоалетни производи од тар. број 33 06 на Царинската тарифа (освен на прометот на прашоци и пасти за заби, лосиони за уста, пудра и кремове за деца, беби-масло, беби-млеко, пенливи течности за капење на деца и шампони за коса — на чиј промет се плаќа донок според други тар. броеви на оваа тарифа),

2) на кожи од рептилии (змија, гуштер, крокодил и др.), на природни крзна (освен овчо и јагнешко, на чиј промет се плаќа данок според друг тар број на оваа тарифа) и на производи од тие кожи и крзна (облека, обувки и други производи).

На прометот на теписи јазлувани со рака со над 120 000 јазли по 1 m<sup>2</sup> и волнени постилки со рака ткаени еднобојни или мелирани, се плаќа основен данок на промет на производи по стапка од 112%.

#### Забелешка

1. Даночен обврзник е организацијата на здружен труд од член 13 на овој закон, а за производите што граѓаните и другите крајни потрошувачи ги внесуваат во Југославија, даночни обврзници се тие граѓани, односно другите крајни потрошувачи.

2. Даночна основица за производите од овој тар. број е продажната цена во која не е засметан данокот на промет, а за производите што граѓаните и другите крајни потрошувачи ги внесуваат во Југославија даночна основица е вредноста на производите пресметана според царинските прописи, со вклучена царина и други давачки наплатени при увозот и сето зголемено за 40%.

3. На прометот на производи од точка 1 на овој тар број освен на прометот на прашоци и пасти за заби лосиони за уста, беби-млеко, беби-масло, пенливи течности за капење, шампони за коса, дезодоранси, депилатори, средства против потење, сол за капење сол за нега на нозе, средства против мозоли, толстен вазелин и тоалетен глицерин, и на прометот на производи од точка 2 на овој тар број — кај кои вредноста на увозните сировини и материјали учествува со 50% и повеќе од 50% во продажната цена по која не е засметан данокот на промет на производи — се плаќа основен данок на промет на производи по стапка зголемена за 50%.

#### Тар број 9

На прометот на следниве производи се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа:

1) по стапка од 37% на прометот:

— на сите видови производи изработени со повеќе од 2% злато и други благородни метали, како и на производи изработени од сребро, освен на производи изработени од сребро во филигран, на чиј промет се плаќа данок на промет според тар број 1 од оваа тарифа,

2) по стапка од 56% на предметите изработени од непропусно крвоточно (оловно) стакло кај кои вредноста на увозните сировини и материјали учествува

со 50% и повеќе од 50% во продажната цена во која не е засметан данокот на промет на производи,

3) по стапка од 75% на прометот:

— на сидни часовници и часовници за на маса со механизам за отчукување и на рачни дебни часовници чијашто продажна цена, во која не е засметан данокот на промет, е поголема од 3.500 динари по часовник,

— на мотори за бродови и чамци со јачина поголема од 18 КС,

— украсни стоки;

4) по стапка од 50% на прометот:

— на кибрит,

5) по стапка од 93% на прометот на природни бесценети камења и природен бисер и предмети изработени со тие камења и бисер,

6) по стапка од 134% на прометот на сурово, пржено и мелено кафе и на екстракт на кафето.

#### Забелешка:

1. Даночен обврзник е организацијата на здружен труд од член 13 на овој закон, а за производите што граѓаните и другите крајни потрошувачи ги внесуваат во Југославија — даночни обврзници се тие граѓани, односно другите крајни потрошувачи.

2. Даночна основица за производите од овој тар. број е продажната цена во која не е засметан данокот на промет, а за производите што граѓаните и другите крајни потрошувачи ги внесуваат во Југославија, даночна основица е вредноста на производот пресметана според царинските прописи, со вклучена царина и други давачки наплатени при увозот и сето зголемено за 40%.

3. Под украсни стоки се подразбираат производи од разни материјали (метали, пластични материјали, морска пена, килибар, стакло и др.), што служат за личен украс: прстѐне, брошеви, гривни, обетки, фердани, копчиња за манжетни, игли и држачи за крвати, шноли и слично, како и фигури и други украсни предмети за стап или мебел, изработени од порцелан, мајолика, теракота, фајанс и друг керамички материјал.

4. На прометот на нови или употребувани производи од овој тар број што ќе го извршат граѓани непосредно или преку трговски и други организации на здружен труд како посредници или преку занаетчишки дуќани на самостојни занаетчи, се плаќа данок според овој тар. број, па и кога тој данок е платен во пранешните прометни фази.

#### Тар број 10

На прометот на следниве производи се плаќа основен данок на промет на производи по стапка од 25%, и тоа на:

1) машини за миене садови,

2) предмети изработени од брусено кристално (оловно) стакло кај кои вредноста на увозните сировини и материјали учествува со помалку од 50% во продажната цена во која не е засметан данокот на промет.

Ако во производите од став 1 на оваа точка учеството на увозните сировини и материјали е 50% и поголемо од 50%, данокот се плаќа по стапка од 83%.

#### Забелешка:

1. Даночен обврзник е организацијата на здружен труд од член 13 на овој закон, а за производите што граѓаните и другите крајни потрошувачи ги внесуваат во Југославија — даночни обврзници се тие граѓани, односно другите крајни потрошувачи.

2 Даночна основица за производите од овој тар број е продажната цена во која не е засметан данокот на промет, а за производите што граѓаните и другите крајни потрошувачи ги внесуваат во Југославија, даночна основица е вредноста на производите пресметана според царинските прописи, со вклучена царина и други давачки наплатени при увозот и сето зголемено за 40%.

#### Тар. број 11

На прометот на следниве производи се плаќа основен данок на промет на производи по стапка од 8%, и тоа:

- 1) керамички производи од тар. бр 69 04, 69 05, 69 06, 69 07, 69 08 и 69 10 од Царинската тарифа, силикатни тули и тули изработени од електрофилтерски пепел;
- 2) производи од тар бр 42 02 и 42 05 на Царинската тарифа изработени од кожа, од вештачка кожа или од скај;
- 3) градежна столарија;
- 4) мебел;
- 5) телевизори во црно-бела техника;
- 6) радиоприемници, освен на прометот на стерео радиоприемници;
- 7) фрижидери;
- 8) машини за перење алишта;
- 9) бојлери;
- 10) електрични пегли;
- 11) електрични шпорети, гасни шпорети и комбинирани шпорети на гас и електрична струја;
- 12) правосмукалки;
- 13) велосипеди, велосипеди и трицикли со мотор, моторни велосипеди чијашто работна зафатнина на моторот не применува 100 cm<sup>3</sup> и детски колички (колички за бебиња);
- 14) машини за шиене;
- 15) производи од гума, освен производите од гума на чиј промет се плаќа данок според други тар. броеви од оваа тарифа;

16) штавена кожа и производи од кожа, вештачка кожа и скај, освен производи на чиј промет се плаќа данок според други тар. броеви од оваа тарифа или за кои е воведено даночно ослободување;

17) тоалетен сапун, сапун за бречење, медицински сапун, пасти и прашоци за заби, лосиони за уста, пудра, кремови, беби-масло, беби-млеко и пенливи течности за капење на деца и шампони за коса;

18) чоколада и други преработки за храна што се плаќаат данок според други тар. броеви од Царинската тарифа;

19) лекови;

20) украсен камен, мермер и гранит и производи од нив што се употребуваат како градежен материјал.

#### Забелешка

1 Даночна основица за производите од овој тар. број е продажната цена во која не е засметан данокот на промет на производи

2 Корисникот на општествени средства кој врши промет на моторни возила од точка 13 на овој тар. број е даночен обврзник кој е должен да засме-

тува данок и да го уплатува на соодветна сметка според местото на деловната единица од која е продадено возилото.

3. Како крајни потрошувачи на производите од точка 18 на овој тар. број се сметаат и угостителските организации на здружен труд и угостителските единици на неугостителски организации

Даночен обврзник за производите од точка 18 на овој тар. број е организацијата на здружен труд која тие производи им ги продава на угостителските организации на здружен труд, на угостителските единици на неугостителски организации и на други крајни потрошувачи.

4 За производите од точка 19 на овој тар. број даночен обврзник е продавачот што тие производи им ги продава на здравствените домови и на другите здравствени организации на здружен труд (освен аптеките) или на други крајни потрошувачи

Даночна основица за производите од точка 19 на овој тар. број е цената според која производителот, односно продавачот ги продава на големо лековите

Како лекови во смисла на точка 19 од овој тар. број се сметаат: лековите што се употребуваат во онаа форма во која производителот ги пушта во промет — готови лекови, лековити супстанции од растително, животинско и хемиско потекло (дрого и фармацевтски хемикалии) од кои во аптека се изработуваат лекови според лекарски рецепт или според одредбите на Југословенската фармакопеја, односно според други сојузни прописи, завоеан материјал и средства за шиене на рани, други средства што се посебни прописи се определени како лекови, гумени чорапи, пластични завеси за вени и појаси за ревма од чиста рунска волна.

Не се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа на прометот на готови биолошки производи, како што се серуми, вакцини, бактериски производи што служат за профилактички, дијагностички и тераписки цели, крв и нејзини производи, производи за замена на крвта и нивни деривати и сл., на прометот на редестилирана вода во ампули, лекови направени по рецепт во аптеки и магистрални лекови, диететски препарати и ветеринарски лекови и на прометот на ортопедски прибор помагала за слух, вештачки екстремитети и прибор за физиотри-

#### Тар. број 12

1 На прометот на ткаенини и други текстилни производи, освен на оние на чиј промет е воведено ослободување од плаќање данок на промет на производи, се плаќа основен данок на промет на производи по стапка од 3%

2 На прометот на обврски, освен на обврски на чиј промет се плаќа данок според други тар. броеви на оваа тарифа или на чиј промет е воведено ослободување од плаќање данок на промет на производи, се плаќа основен данок на промет на производи по стапка од 3%. На производите од оваа точка што се изработени со помалку од 25% домашни сировини и материјали по вредноста се плаќа данок по стапка од 25%

3 На прометот на детергенти како и на прометот на сите видови трвени плочи (пигментирани тревит-плочи, панел-плочи, плочи-мозаички и др.) и објектот на тревени плочи — се плаќа основен данок на промет на производи по стапка од 4%.

545.

Врз основа на член 166 од Законот за општонародната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/82), Сојузот извршен совет донесува

### УРЕДБА

**ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ОСНОВИ НА ОРГАНИЗИРАЊЕТО, ОПРЕМУВАЊЕТО И ОСПОСОБУВАЊЕТО НА ЕДИНИЦИТЕ, ШТАБОВИТЕ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА И ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ**

#### Член 1

Со оваа уредба се утврдуваат единствените основи на организирањето, опремувањето и оспособувањето на единиците, штабовите и другите органи на цивилната заштита, како и спроведувањето на мерките за заштита и спасување во мир и во војна

#### Член 2

Единиците на цивилната заштита се организираат за заштита и спасување на луѓе и на материјални и други блага од воени разорувања, од елементарни и други несреќи и од други опасности во мир и во војна

Единиците на цивилната заштита се организираат како единици на цивилната заштита од општа намена и како специјализирани единици на цивилната заштита.

Единиците на цивилната заштита од општа намена се организираат како одделенија и водови во поголемите станбени и деловни згради, јавни објекти, училишта, индустриски погони, месни заедници и основни организации на здружен труд

Специјализираните единици на цивилната заштита се организираат во општината и градот, а можат да се организираат и во месните заедници и организациите на здружен труд и во други организации и заедници и тоа како единици за РХВ заштита единици за спасување од урнатини, единици за спасување на вода, противпожарни единици, единици за заштита и спасување од експлозии единици за прва медицинска помош, единици за заштита и спасување на животни и намирници од животинско потекло единици за заштита и спасување на растителни производи единици за санација на терени и др

Специјализираните единици на цивилната заштита по правило, се организираат како одделенија, водови, чети и одреди

Опред на цивилната заштита се организира по потреба и може да биде составен од различни видови специјализирани единици на цивилната заштита

#### Член 3

Специјализираните единици на цивилната заштита по правило се организираат од работниците и материјално-техничките средства и другата опрема на организациите на здружен труд што во мир се занимаваат со заштита и спасување, односно што во целост се вклучуваат во акции за заштита и спасување според плановите на надлежните штабови на цивилната заштита

Во единиците од став 1 на овој член можат да се вклучат и други припадници на цивилната заштита што не се работници на организациите на здружен труд кои во мир се занимаваат со заштита и спасување

#### Член 4

Противпожарните единици во општествено-политичките заедници организациите на здружен труд месните заедници и во другите органи и организации претставуваат основа за организирање на противпожарни единици на цивилната заштита.

#### Член 5

Единиците, екипите и другите форми на организирање што ги формираат општествените организации се вклучуваат во акции за заштита и спасување според плановите на надлежните штабови на цивилната заштита.

#### Член 6

Штабови на цивилната заштита се организираат во општествено-политичките заедници, месните заедници, населените места, основните и други организации на здружен труд, работните заедници и самоуправните организации така што, заради раководење со акциите за заштита и спасување и заради насочување на подготовките за заштита и спасување, да вршат работи што се однесуваат особено на: утврдување на организациската структура на единиците, штабовите и другите органи на цивилна заштита, изработка на планови за употреба на цивилната заштита, изработка на планови за употреба на цивилната заштита за отстранување на последиците од елементарни и други несреќи и други опасности во мир и во војна, обучување и оспособување на единиците, штабовите и другите органи на цивилната заштита и на работните луѓе и граѓаните.

#### Член 7

Во месните заедници, во основните организации на здружен труд и во други самоуправни организации и заедници, во станбените згради, школските установи и деловните згради во кои не се организира штаб на цивилната заштита се именуваат повелници за цивилна заштита и нивни заменици.

#### Член 8

За припадниците на единиците, штабовите и на другите органи на цивилната заштита се води евиденција.

На лицата распоредени во единиците и штабовите на цивилната заштита им се издава лична карта за персоналот на цивилната заштита, која мора да биде во согласност со дополнителниот протокол од Женевската конвенција од 12 август 1949 година за заштита на жртвите од меѓународни вооружени судири (Протокол I).

#### Член 9

Единиците, штабовите и другите органи на цивилната заштита се снабдуваат со материјално-технички средства и со друга опрема на соодветни организации на здружен труд, со средства и опрема во сопственост на граѓани и со специфични средства и опрема.

#### Член 10

Специфичните материјално-технички средства и другата опрема предвидена со плановите за опремување на единиците, штабовите и другите органи на цивилната заштита се обезбедуваат преку соодветни органи и организации надлежни за производство и промет.

#### Член 11

Заради вршење на задачите за заштита и спасување во војна, во вонредни околности и при елементарни и други несреќи и опасности во мир и во војна се врши обучување на припадниците на единиците, штабовите и другите органи на цивилната заштита и на органите и организациите што учествуваат во заштитата и спасувањето

Обучувањето на лицата, единиците и органите од став 1 на овој член се спроведува по пат на основна и дополнителна обука, како и по пат на практични вежби и увежбување

Обучувањето од став 1 на овој член се спроведува во согласност со единствените основи на плановите и програмите, што се утврдуваат во соглас-

ност со договор склучен меѓу Сојузниот секретаријат за народна одбрана и надлежните органи на републиките и автономните покраини.

#### Член 12

Обучувањето и оспособувањето го спроведуваат штабовите на цивилната заштита, старешините на соодветните единици на цивилната заштита, повениците за цивилна заштита, органите за народна одбрана на општествено-политичките заедници, центрите за обука во општествено-политичките заедници, работничките и народните универзитети, општествените организации и надлежните органи во организациите на здружен труд и во месните заедници, како и други органи и организации.

#### Член 13

За изработка и обезбедување на стручна литература, наставни филмови и други материјални средства за спроведување на обуката можат да се формираат комисији и стручни групи од претставници на надлежни републички, покраински и сојузни органи и организации.

#### Член 14

Заради обезбедување превентивна и непосредна заштита на луѓето и на материјалните и други блага од воени разорнувања, елементарни и други несреќи и други опасности во мир и во војна се спроведуваат мерки за заштита и спасување.

#### Член 15

Според процената на загрозеноста на територијата од воени дејства и други опасности, општествено-политичките заедници, месните заедници, организациите на здружен труд и други организации и заедници планираат изградба на засолништа и закони и засолнување на населението.

#### Член 16

Засолништата се градат како куќни засолништа и како засолништа за станбен блок, организација на здружен труд или друга организација.

Засолништата, по правило, се градат како дво-наменски објекти.

За вршење на стопански и други дејности за време на војна што се од посебно значење за општонародната одбрана и за засолнување на материјални блага можат да се градат и други видови заштитни објекти

#### Член 17

Закони и засолништа за дополнителна заштита, по правило, се изградуваат во периодот на непосредна воена опасност и во војна, со тоа што за време на мир за живната изградба се планира локација работна сила, материјални средства и механизација за изведуваче на работите

#### Член 18

Засолнувачкиот простор за засолнување на населението се определува, и тоа: за семејни засолништа — за потребниот број членови на домаќинството, а најмалку за три лица, за куќни засолништа и за засолништа за станбен блок на 50 м<sup>2</sup> развиена бруто градежна површина на зградата — едно засолнувачко место; за јавни засолништа — за проценетиот број жители што не е обезбеден со засолништа или може да се затекне на јавно место, за организација на здружен труд или друга организација — за две третини од планираниот број работници во најголемата смена (во војна)

Бројот на местата во законите и рововските засолништа се планира според бројот на жителите за кои не е обезбедена заштита во засолништата

#### Член 19

Засолништата и другите заштитни објекти се одржуваат во исправна состојба и мора да се подготват за употреба најдоцна во текот на 24 часа од моментот на настапувањето на непосредна воена опасност.

#### Член 20

За време на престојот во засолништата се организира одржување на редот, снабдување, прва медицинска помош, мерки за хигиенска заштита, РХБ заштита од пожари и др.

#### Член 21

За планирање и спроведување на мерките за евакуација надлежните органи се должни навремено да обезбедат сместување, здравствена заштита и исхрана на евакуираното население

#### Член 22

Евакуација на материјалните и други блага спроведуваат надлежните организации на здружен труд и органите и организациите според своите планови за одбрана.

#### Член 23

За спроведување заштита и спасување од урнатини се оспособуваат работните луѓе и граѓаните, градежните, рударските, патните, транспортните, комуналните и други организации на здружен труд, противпожарните единици и друштва и други служби што располагаат со соодветни средства, опрема и кадри.

#### Член 24

Работните луѓе и граѓаните се должни за откритиите неексплодирани убојни средства да го известат најблискиот орган надлежен за внатрешни работи или за народна одбрана, односно најблискиот штаб на цивилната заштита или штабот односно командата на територијалната одбрана и ЈНА и со некој видлив знак да го обележат местото на кое се наоѓа неексплодираното убојно средство или да стават чувар додека не пристигнат надлежните органи

#### Член 25

Дезактивирање и уништување на неексплодирани убојни средства можат да вршат само стручни лица што за тие работи ќе ги овластат надлежните републички односно покраински органи, соодветни специјализирани единици на цивилната заштита, како и соодветни единици и екипи на вооружените сили на СФРЈ

#### Член 26

Во заштитата и спасувањето од поплави се должи да учествуваат работните луѓе и граѓаните, организациите на здружен труд, месните заедници и други организации и заедници, штабовите и единиците на цивилната заштита и др

#### Член 27

Заштитата и спасувањето од поплави се спроведува според планот на штабовите на цивилната заштита, со непосредна соработка со соодветните органи и организации од областа на водостопанството и комуналните дејности

#### Член 28

Заштитата и спасувањето од пожари се организира и спроведува во рамките на станбените и производните згради, организациите на здружен труд, месните заедници, општествено-политичките заедници и други организации и заедници.

Во заштитата и спасувањето од пожари се должни да учествуваат работните луѓе и граѓаните, организациите на здружен труд, професионалните и доброволните противпожарни единици и противпожарни друштва, штабовите и единиците на цивилната заштита, како и други органи и организации.

#### Член 29

Во давањето прва медицинска помош на повредени и заболени се должни да учествуваат работните луѓе и граѓаните, припадниците на цивилната заштита, организациите на здружен труд во областа на здравството и социјалната заштита, организации на Црвениот крст и други органи и организации.

#### Член 30

Во заштитата и спасувањето на животни и намирници од животинско потекло и на растенија и растителни производи се должни да учествуваат ветеринарските организации одгледувачите и имателите на добиток, земјоделските производители, соодветните земјоделски организации и други органи и организации, како и семејствата и домаќинствата.

#### Член 31

За заштита и спасување на животни и намирници од животинско потекло и на растенија и растителни производи првенствено се користат материјално-техничките средства и опремата на земјоделските и други организации на здружен труд, на ветеринарските установи, на индивидуалните земјоделски производители и на имателите на животни.

#### Член 32

Со членот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за утврдување на способноста за служење во цивилната заштита и за извршување на обврската за служење во цивилната заштита („Службен лист на СФРЈ“, бр 56/69).

#### Член 33

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од датумот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 491  
21 јуни 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Плагиниц, с р

5/3

Воз основа на член 185 став 1 и член 129 од Законот за општествено-политичката одбрана („Службен лист на СФРЈ“ бр 21/82), Сојузниот извршен совет донесе:

### УРЕДБА

ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА СНИМАЊЕ ОД ВОЗДУХ И ЗА РАЗВИВАЊЕ И УМНОЖУВАЊЕ НА АЕРОФОТОСНИМКИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО

#### Член 1

Со оваа уредба се определуваат основните и други организации на здружен труд, самоуправните организации и заедници и органите на општествено-политичките заедници кои можат да вршат снимање од воздух на територијата на Социјалистичка

Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: СФРЈ) и да развиваат и умножуваат аерофотоснимки и се пропишуваат постапката за издавање одобренија за снимање од воздух и за објавување на аерофотоснимки и постапката за издавање согласност односно одобрение за потребите на премејрот и истражувањата на земјиштето на делови од територијата на СФРЈ.

#### Член 2

Снимање од воздух на територијата на СФРЈ за потребите на премејрот на земјиштето, на истражувањата и просторното уредување и за други потреби на стопанството и науката и развивање и умножување на аерофотоснимки, покрај соодветните установи на вооружените сили на СФРЈ, можат да вршат основните и други организации на здружен труд и самоуправните организации и заедници основани за вршење премејрот на земјиштето или истражување на површинскиот слој и на земјината кора и органите на општествено-политичките заедници надлежни за геодетски и геолошки работи.

Основните и други организации на здружен труд, самоуправните организации и заедници што се занимаваат со информативна, публицистичка или пропагандна дејност или со воздушна пловидба и органите на општествено-политичките заедници надлежни за контрола и регулирање на сообраќајот, можат да вршат снимање од воздух на територијата на СФРЈ и да развиваат и умножуваат аерофотоснимки за свои потреби.

#### Член 3

Основните и други организации на здружен труд, самоуправните организации и заедници и органите на општествено-политичките заедници од член 2 на оваа уредба, можат да вршат снимање од воздух и да развиваат и умножуваат аерофотоснимки само по претходно прибавено одобрение.

#### Член 4

Барањето за издавање одобрение за снимање од воздух на територијата на СФРЈ содржи:

- 1) фирма односно назив или име и адреса на подносителот на барањето;
- 2) точно означени подрачја или поединечни објекти што ќе се снимаат од воздух (ако со текстот не може точно да се дефинира подрачјето односно објектот, се прилага соодветна карта на која тоа подрачје или објект е означен);
- 3) податоци за тоа за чии и какви потреби ќе се врши снимање од воздух;
- 4) податоци за видот, размерот и времето на снимањето;
- 5) фирмата односно називот на организацијата на здружен труд, самоуправната организација или заедница односно органот на општествено-политичката заедница што ќе врши снимање односно развивање на аерофотоснимки;
- 6) податоци за тоа која организација на здружен труд, самоуправна организација или заедница односно орган на општествено-политичка заедница ќе ги чува аерофотоснимките.

Кон барањето од став 1 на овој член се прилага и мислење од надлежниот републички односно покраински орган на чија територија се има намера да се врши снимање од воздух.

За снимање од воздух на одделни енергетски или индустриски објекти, кон барањето од став 1 на овој член се прилага и мислење од организацијата или органот што ги користат тие објекти.

#### Член 5

Барањето за издавање одобрение за објавување на аерофотоснимки на територијата на СФРЈ содржи:

1) фирма односно назив или име и адреса на подносителот на барањето,

2) цел поради која ќе се објават аерофотоснимките и начин на кој се има намера тоа да се стори

Кон барањето од став 1 на овој член се прилага мислење од надлежниот републички односно покраински орган на чија територија се извршени снимањата и аерофотоснимките што се има намера да се објават или соодветна скица или карта со точно означени подрачја на кои се однесуваат тие аерофотоснимки.

Барањето од став 1 на овој член може да се поднесе и во рамките на барањето за издавање одобрение за снимање од воздух.

#### Член 6

Барањето за издавање одобрение за снимање од воздух на територијата на СФРЈ на странски физички и правни лица содржи:

1) име или фирма и адреса на подносителот на барањето,

2) точно означени подрачја или објекти што ќе се снимаат од воздух (ако со текстот не може точно да се дефинира подрачјето или објектот, се прилага карта или скица на која тоа подрачје или објект е точно означено);

3) податоци за тоа за чии и какви потреби ќе се врши снимање од воздух;

4) податоци за видот и времето на снимањето;

5) фирма односно назив и адреса на организацијата или име и адреса на лицето што ќе врши развивање и изработка на аерофотоснимките во СФРЈ;

6) обврска за подносителот на барањето дека пред употребата аерофотоснимките ќе ги достави на преглед до Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

#### Член 7

Барањето за издавање одобрение за снимање од воздух (член 4) и барањето за издавање одобрение за објавување на аерофотоснимки (член 5) се поднесуваат до Сојузниот секретаријат за народна одбрана или до воениот старешина што ќе го овласти сојузниот секретар за народна одбрана.

Барањето за издавање одобрение за снимање од воздух на територијата на СФРЈ на странски физички и правни лица (член 6) се поднесува до Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

#### Член 8

Со актот со кој се одобрува снимање од воздух на територијата на СФРЈ се утврдува обврска за странското физичко или правно лице во поглед на снимањето, употребата и објавувањето на аерофотоснимките, во согласност со интересите на општо-народната одбрана и безбедноста на земјата

#### Член 9

Сојузниот секретаријат за народна одбрана односно воениот старешина што ќе го овласти сојузниот секретар за народна одбрана е должен по поднесното барање од член 4 на оваа уредба да донес соодветен акт во рок од 15 дена од денот на приемот на тоа барање и за тоа да ги извести подносителот на барањето, надлежниот републички односно покраински орган и сојузниот орган на управата надлежен за работи на контрола на летањето

#### Член 10

Барањето за премоер и истражувања на земјиштето од посебно значење за одбраната на земјата што ги определува сојузниот

секретар за народна одбрана или воениот старешина што тој ќе го овласти, како и барањето за изведување работи на премоер на земјиштето во граничниот појас и крајбрежното море и за изведување работи на поврзување со соодветни премоери на соседните земји, се поднесуваат до Сојузниот секретаријат за народна одбрана или до воениот старешина што ќе го овласти сојузниот секретар за народна одбрана.

За премоер и истражувања на земјиштето во реоните на објекти од посебно значење за одбраната на земјата што ги определил надлежниот орган во републиката односно автономната покраина, барањето се поднесува до надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

#### Член 11

Барањето од член 10 да оваа уредба содржи:

1) фирма односно назив и адреса на подносителот на барањето,

2) точно означени подрачја на кои ќе се врши премоер односно истражувања на земјиштето или поврзување со соодветни премоери на соседните земји;

3) цел на изведувањето на работите и податоци за тоа кој и кога ќе ги изведува работите,

4) податоци за тоа кој ќе ги поседува и користи резултатите од премоерот односно од истражувањата на земјиштето.

#### Член 12

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба, престанува на важи Одлуката за снимање од воздух, за објавување на аерофотоснимки и за постапката за издавање одобренија за снимање од воздух, за потребите на премоерот и истражувањата на земјиштето на определени подрачја на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр 6/75).

#### Член 13

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п бр 425

21 јули 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планиќ, с р

547.

Врз основа на член 94 став 3 од Законот за правата и должностите на сојузните органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен лист на СФРЈ“, бр 56/80), Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ВРЕДНОСТА НА ПРЕДМЕТИТЕ И МАТЕРИЈАЛНИТЕ ПРАВА, КАКО И ЗА ДРУГИ СЛУЧАИ НА ПРИВАДУВАЊЕ И ОТУЃУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ВО КОИ НЕ МОРА ДА СЕ ПРИВАДУВА МИСЛЕЊЕ ОД СОЈУЗНОТО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО

#### Член 1

Сојузните органи не се должни да го достават на мислење до Сојузното јавно правобранителство

договорот што го склучуваат со други лица во следните случаи

1) договорот за купопродажба на потрошен материјал и ситен инвентар,

2) ако со договорот се прибавува односно се пренесува или отуѓува подвижен предмет чија вредност е до 100 000 динари;

3) договорот за дело и договорот за закуп, ако вкупниот надомест односно закупнина според тие договори изнесува до 100 000 динари,

4) изнемата на договорот врз основа на кој надоместот односно закупнината се плаќа периодично и ако се менува само височината на цената во согласност со прописите за општествена контрола на цените

#### Член 2

Одредбите од оваа уредба не се однесуваат на Сојузниот секретаријат за народна одбрана и на сојузните организации во неговиот состав и на Југословенската народна армија

#### Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е п бр 429

14 јули 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

548.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/79), Сојузниот совет донесува

#### РЕШЕНИЕ

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПОМОРСКИ СООБРАЌАЈ**

1 За преминување на државната граница се определува Примоштен како сезонски граничен премин за меѓународен поморски сообраќај

2 Граничниот премин од точка 1 на ова решение ќе работи од 5 август до 31 октомври 1983 година

3 Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Е п бр 438

4 август 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

549.

Врз основа на член 37 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

#### СПИСОК

**НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА БИОЛОШКИТЕ СВОЈСТВА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ШТО СЕ ПРОИЗВЕДЕНИ ОД НОВИ АКТИВНИ МАТЕРИИ**

За испитување на биолошките својства на средствата за заштита на растенијата произведени од нови активни материји се овластени следните организации на здружен труд, и тоа:

#### а) во земјоделството:

- 1) Кметиски институт Словеније, Љубљана;
- 2) Институт за заштиту биља факултета пољопривредних знаности, Загреб;
- 3) Институт за заштиту биља, Белград;
- 4) Институт за заштиту биља и прехранбених производа Пољопривредног факултета, Земун;
- 5) Институт за заштиту биља Пољопривредног факултета, Сараево;
- 6) Институт за заштиту биља Пољопривредног факултета, Нови Сад;
- 7) Институт за заштиту биља Пољопривредно-прехранбеног факултета, Осиек;
- 8) Институт за заштита на растенијата на Земјоделскиот факултет, Скопје,
- 9) Завод за пестициди ИНЕП-а, Земун;
- 10) Биотехнички факултет, Катедра за фитофармацију, Љубљана;
- 11) Институт за тутун, Прилеп, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваа на тутунот,
- 12) Институт за ориз, Кочани, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат на оризот,
- 13) Институт за воћарство, Чачак, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат во овоштарството;
- 14) Институт за повртарство, Смедеревска Паланка, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат во градинарството;
- 15) Институт за кукуруз, Земун Поле, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат на пченката;
- 16) Кметиски завод, Марибор;
- 17) Институт за пољопривредна истражувања; Титоград,
- 18) Институт за јадранске културе, Сплит, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат на маслинките и агрумите,
- 19) Станица за јадранске културе, Дубровник, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат на маслинките и агрумите,

20) Институт за хмељарство, Жалец, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат на хмељот,

21) Институт за дуван, Белград, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат на тутунот;

22) Дувански институт, Загреб, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат на тутунот,

**б) во шумарството:**

23) Институт за шумарство и дрвну индустрију, Белград,

24) Институт за шумарство и дрвну индустрију, Љубљана;

25) Шумарски факултет, Сараево;

26) Шумарски факултет, Загреб, за испитување на средствата за заштита што се применуваат во шумарството (освен хербициди);

27) Институт за шумарство „Јastreбарско“, Јastreбарско, за испитување на средствата за заштита што се применуваат во шумарството (освен хербициди)

**в) само на биолошки препарати:**

28) Пастеров завод, Нови Сад.

Бр. 4488/1  
27 јули 1983 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
земјоделство,  
д-р Милорад Станоевиќ, с р

550.

Врз основа на член 32 став 4 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

**СПИСОК**

**НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИТЕ, ХЕМИСКИТЕ И БИОЛОШКИТЕ СВОЈСТВА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА**

1 За испитување на физичките, хемиските и биолошките својства на средствата за заштита на растенијата се овластени следните организации на здружен труд, и тоа:

1) Кметиски институт Словеније Љубљана,

2) Институт за заштиту биља факултета пољопривредне науки, Загреб

3) Институт за заштиту биља, Белград,

4) Институт за заштиту биља и прехранбених производа Пољопривредног факултета, Земун,

5) Институт за заштиту биља Пољопривредног факултета, Нови Сад,

6) Завод за пестициди ИНЕП-а, Земун.

2 За испитување само на биолошките својства на средствата за заштита на растенијата, покрај организациите на здружен труд од точка 1 на овој список, се овластени, и тоа:

**а) во земјоделството:**

1) Институт за заштиту биља Пољопривредно-прехранбеног факултета, Осиек, за сите биолошки испитувања на средствата за заштита на растенијата,

2) Институт за заштиту биља Пољопривредног факултета, Сараево, за сите биолошки испитувања на средствата за заштита на растенијата,

3) Институт за заштита на растенијата на Земјоделскиот факултет, Скопје, за сите биолошки испитувања на средствата за заштита на растенијата;

4) Институт за хмељарство, Жалец, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат на хмељот;

5) Институт за тутун — Прилеп, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат на тутунот,

6) Институт за ориз, Кочани, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат на оризот;

5) Институт за јадранске култури, Сплит, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат на маслинките,

8) Институт за пољопривредна истражувања Титоград, за испитување на средствата што се применуваат на маслинките и агрумите,

**б) во шумарството:**

9) Шумарски факултет, Загреб, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат во шумарството (освен хербициди),

10) Шумарски факултет, Сараево, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат во шумарството,

11) Институт за шумарство и дрвну индустрију, Белград, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат во шумарството,

12) Институт за шумарство „Јastreбарско“, Јastreбарско, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат во шумарството (освен хербициди),

**в) само на биолошки препарати:**

13) Пастеров завод, Нови Сад

Бр 4197/1  
20 јули 1983 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
земјоделство,  
д-р Милорад Станоевиќ, с р.

551.

Врз основа на член 56 ст 1 до 4, член 58 став 3 и член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр 38/77 и 11/80) директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

### НАРЕДБА

#### ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА ПНЕВМАТИЦИ ЗА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ И ЗА НИВНИТЕ ПРИКОЛКИ

1 На задолжителна хомологација подлежат новите пневматички за патнички автомобили и за нивните приколки, освен радијалните пневматички наменети за брзини поголеми од 210 km/h и пневматичките со дијагонална конструкција наменети за брзини поголеми од 200 km/h

2 Карактеристиките на квалитетот на пневматичките за патнички автомобили и за нивните приколки што подлежат на испитување, методите на испитување, постапката и начинот на земање мостри контролата на сообразноста на сериски произведените пневматички со хомологиран тип, постапката за задолжителна хомологација, содржината на испитните за испитувањето заради издавање соопштенија за хомологацијата, изгледот на хомологационата ознака и образецот на соопштението за хомологацијата се дадени во Правилникот бр 30 кон Спогодбата за усвојување на еднообразни услови за хомологација и за заемно признавање на хомологацијата на опремата и деловите на моторни возила од 1958 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/83, Дополнителен Меѓународен договор и други спогодби“).

3 Задолжителната хомологација на пневматичките за патнички автомобили и за нивните приколки според оваа наредба се врши на мостри кои го претставуваат типот на пневматичките опфатени со оваа наредба

4 За типот на пневматичките за патнички автомобили и за нивните приколки кој, според извештајот за испитувањето на односниот тип, ги исполнува препишаните услови Сојузниот завод за стандардизација издава соопштение за хомологација.

5 Контролата на сообразноста на сериски произведените пневматички со хомологиран тип ја врши организацијата на здружен труд овластена за хомологациони испитувања на пневматички за патнички автомобили и за нивните приколки

6 За вршење на хомологациони испитувања на пневматички за патнички автомобили и за нивните приколки според оваа наредба може да се овласти организацијата на здружен труд која, покрај условите од член 60 на Законот за стандардизацијата, ги исполнува и следните посебни услови, и тоа

1) да располага со следната опрема:

— со уред за испитување на карактеристиките на пневматичките

— со уреди за димензионална контрола на пневматичките

2) да располага со работници кои ги имаат следните случини квалификации и работно искуство

— за разовзвие со испитувањата на пневматичките — дипломиран инженер со најмалку три години работно искуство,

— за други стручни работи — техничар со најмалку пет години работно искуство

Оваа наредба влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Бр 32 16162/1-23  
17 јуни 1983 година  
Белград

Директор на Сојузниот завод за стандардизација  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

552.

Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр 38/77 и 11/80), Сојузниот завод за стандардизација објавува

### СПИСОК

#### НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА РАЧНИ И ПРЕВОЗНИ АПАРАТИ ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР

За атестирање на рачни и превозни апарати за гасење на пожар во смисла на Наредбата за задолжително атестирање на рачни и превозни апарати за гасење на пожар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/83) е овластена Работната организација Центар за стручно образование на противпожарни кадри, Загреб, Моша Пијаде 209, со целосна одговорност.

Бр 50-11550/1  
27 јули 1983 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

553.

Врз основа на точка 16 став 3 од Одлуката за утврдување на правото на враќање царина и други давачки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/83), Советот на гувернерите во спогодба со Службата на општественото книговодство на Југославија, донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРЕСМЕТКА НА ВРАЌАЊЕТО ЦАРИНА И ДРУГИ ДАВАЧКИ

1. Организациите на здружен труд и другите организации (во натамошниот текст — организацијата на здружен труд), кои ќе остварат девизен прилив со извоз на стоки и услуги и ќе ги исполнат условите пропишани со Одлуката за утврдување на правото на враќање царина и други давачки, поднесуваат барање за пресметка на враќањето царина и други давачки, што е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.

2. Барање за исправка на барањето од точка 1 на оваа одлука, организацијата на здружен труд поднесува на образецот Барање за исправка на барањето за пресметка на враќањето царина и други давачки, што е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.

3. Народната банка на Југославија ќе издаде техничко упатство за пополнување на Барањето за пресметка на враќањето царина и други давачки.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува на приливите остварени од 21 мај 1983 година.

О. бр 45  
6 јуни 1983 година  
Белград

Го заменува претседателот на Советот на гувернерите  
заменик-гувернер  
на Народната банка на Југославија,  
Миодраг Велковиќ, с. р.

|          |               |             |
|----------|---------------|-------------|
| Извозник | Народна банка | [65]<br>[1] |
|----------|---------------|-------------|

број \_\_\_\_\_

## БАРАЊЕ

за пресметка на враќањето царина и други давачки

- 1 Според Одлуката на СИС за утврдување на правото на враќање царина и други давачки од \_\_\_\_\_ шифра на пресметката \_\_\_\_\_
- 2 Пријава за склучен договор бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ прифатена во НБ \_\_\_\_\_ (форма на извозна работа)
- 3 Прилив на девизи \_\_\_\_\_ износ \_\_\_\_\_ датум \_\_\_\_\_  
(назив на валутата)
- 4 Извоз на \_\_\_\_\_ бр на царинската декларација \_\_\_\_\_ датум на царинењето \_\_\_\_\_  
услуги  
меѓудржавен аранжман \_\_\_\_\_
- 5 Стоки \_\_\_\_\_
- 6 Услуги \_\_\_\_\_
- 7 Стопанска дејност \_\_\_\_\_
- 8 Земја \_\_\_\_\_  
(во која стоките стасале — услугите се \_\_\_\_\_ (земја на купувачот на стоките-нарачувачот на \_\_\_\_\_  
дадени \_\_\_\_\_ услугата \_\_\_\_\_)
- 9 Производител на стоките-давач на услугата \_\_\_\_\_
- 10 Бредност на извозот франко југословенската граница
 

|                                                                                     | Озн на вал. | КУРС | ИЗНОС ВО<br>ВАЛУТА | ИЗНОС ВО<br>ДИНАРИ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------|--------------------|
| А Износ на приливот што се пресметува                                               |             |      |                    |                    |
| В Странски трошоци:                                                                 |             |      |                    |                    |
| — возарина од југословенската граница                                               |             |      |                    |                    |
| — Осигурување                                                                       |             |      |                    |                    |
| — _____                                                                             |             |      |                    |                    |
| Вкупно странски трошоци                                                             |             |      |                    |                    |
| В Бредност на извозот франко југословенската граница (А-В) (во динари без децимали) |             |      |                    |                    |
- 11 Други основици за остварување на правото според Одлуката на СИС (во динари без децимали)
 

| 1                   | 2 | 3 |
|---------------------|---|---|
| (странска возарина) |   |   |

## ПРЕСМЕТКА

12

| ОДЛУКА НА СИС |        | ПРЕСМЕТАН ИЗНОС |  | ОДЛУКА НА СИС |        | ПРЕСМЕТАН ИЗНОС |  |
|---------------|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------------|--|
| Точка и став  | стапка |                 |  | Точка и став  | стапка |                 |  |
|               |        |                 |  |               |        |                 |  |
|               |        |                 |  |               |        |                 |  |
|               |        |                 |  |               |        |                 |  |
|               |        |                 |  |               |        |                 |  |

13 Средствата во вкупен износ од \_\_\_\_\_ дозначете ги на сметка \_\_\_\_\_

14 Назив на сметката \_\_\_\_\_ (матичен број) \_\_\_\_\_

15 Забелешка \_\_\_\_\_

16 (потпис на работникот и број на телефонот) \_\_\_\_\_ (печат на ООЗТ и потпис на овластеното лице) \_\_\_\_\_ Датум на приемот на барањето во НБ \_\_\_\_\_

(датум и потпис за утврдување на исправноста на барањето и на документацијата во НБ)

|          |               |           |
|----------|---------------|-----------|
| Извозник | Народна банка | 15'<br>2' |
|----------|---------------|-----------|

**БАРАЊЕ ЗА ИСПРАВКА НА БАРАЊЕТО**  
за пресметка на враќањето царина и други давачки

1 Број на барањето што се исправа \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ шифра на пресметката \_\_\_\_\_

2 Извоз на стоки  
услуги \_\_\_\_\_ (шифра на стоките) \_\_\_\_\_ (шифра на услугите) \_\_\_\_\_ (стопанска дејност) \_\_\_\_\_ (земја на втасување) \_\_\_\_\_ (валута) \_\_\_\_\_

3 Производител на стоките-давач на услугите \_\_\_\_\_

**4. ИСПРАВКА НА ОСНОВИЦАТА**

| Број на рубриката и на<br>полего каде што се врши<br>исправка | Динарски износ на<br>основицата по претход-<br>ната пресметка | Динарски износ на<br>основицата за пресметка<br>по ова барање за<br>исправка | Разлика помеѓу<br>колоните 3 и 2<br><br>Динари |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                             | 3                                                                            | 4 = 3-2                                        |
|                                                               |                                                               |                                                                              |                                                |
|                                                               |                                                               |                                                                              |                                                |
|                                                               |                                                               |                                                                              |                                                |
|                                                               |                                                               |                                                                              |                                                |
|                                                               |                                                               |                                                                              |                                                |

**5 ИСПРАВКА НА ПРЕСМЕТКАТА**

| Точка и став на одлуката во која врши исправка | % на враќањето |          | Динарски износ што е пресметан по претходната пресметка | Динарски износ што се пресметува по ова барање | Разлика помеѓу колоните 4 и 3<br><br>Динари |
|------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                | погрешен       | исправен |                                                         |                                                |                                             |
| 1                                              | 2              |          | 3                                                       | 4                                              | 5 = 4—3                                     |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |
|                                                |                |          |                                                         |                                                |                                             |

6 Средствата во вкупен износ од \_\_\_\_\_ дозначите ги на сметка \_\_\_\_\_

7 Назив и број на сметката \_\_\_\_\_  
(матичен број)

\_\_\_\_\_  
(потпис на работникот и број на телефонот)

\_\_\_\_\_  
(печат на ООЗТ и потпис на овластеното лице)

Датум на  
приемот  
во НБ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(датум и потпис за утврдување на  
исправноста на барањето и на  
документацијата во НБ)

554.

Врз основа на чл 16, 19 до 25 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр 49/76 и 41/81), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр 77/82) и на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр 10/83, 30/83 и 31/83), Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1983 ГОДИНА

1 Во Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр 11/83, 19/83 и 30/83) во точка 15 став 1 во одредбата под 2 зборовите „од 45 дена“ се заменуваат со зборовите „од 30 дена“.

Во став 10 зборовите „од 15 дена“ се заменуваат со зборовите „од 5 работни дена“.

2 Во точка 20 став 1 зборовите „не може да биде поголем од 30%“ се заменуваат со зборовите „не може да биде поголем од 37%“.

3 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О бр 51  
2 август 1983 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на Југославија,  
Радован Макиќ, с. р

555.

Врз основа на точка 20 од Одлуката за утврдување на правото на враќање царина и други давачки („Службен лист на СФРЈ“, бр 25/83), Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ПО КОИ НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЌЕ ГИ ПРОДолжуваат РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРАЌАЊЕ ЦАРИНА И ДРУГИ ДАВАЧКИ

1 Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина може на организацијата на здружен труд и на други организации и заедници што извезле стоки односно на организациите на здружен труд што дале сопствени услуги на странски лица (во натамошниот текст организацијата на здружен труд), по нивно барање да им го продолжи рокот за поднесување барање за остварување на правото на враќање од Одлуката за утврдување на правото на враќање царина и други давачки.

1) ако организацијата на здружен труд не можела во пропишаниот рок да прибави определена документација заради остварување на правото на враќање царина и други давачки, што ќе го докаже со соодветна документација,

2) ако се во прашање случаи предизвикани со виша сила (пожар, поплава, земјотрес и сл);

3) ако се во прашање причини од кадровска и организациона природа, чија веродостојност е поткрепена со соодветна документација (болест, отсуство и сл).

2 Организацијата на здружен труд што извезла стоки, односно услуги е должна да поднесе до народната банка докази дека организацијата на здружен труд за чија сметка е извршен извозот на стоки, односно услуги прифаќа пресметката на враќањето царина и други давачки да се изврши во рок подолг од пропишаниот рок.

3. Ако надлежната народна банка утврди дека организацијата на здружен труд не ги исполнила условите за остварување на правото од Одлуката за утврдување на правото на враќање царина и други давачки, ќе постапи во согласност со одредбите на точка 21 од таа одлука

4 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О бр 46  
6 јуни 1983 година  
Белград

Го заменува претседателот на  
Советот на гувернерите  
заменик-гувернер  
на Народната банка на Југославија,  
Миодраг Вељковиќ, с. р.

## УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

### ОДЛУКА

#### ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕН 311 СТАВ 1 ТОЧКА 18 НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВО НА ОПШТИНА АДА И НА ЧЛЕН 7 ОД ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВНИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСТВО, ОДНОСНО НА НИВНИТЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА ОД 16 МАРТ 1983 ГОДИНА, КАКО И ВЛ НИВНАТА СПРОТИВНОСТ СО СОЈУЗНИТЕ ЗАКОНИ

1 Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 2 декември 1982 година, по сопствена иницијатива донесе решение за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбите на член 311 став 1 точка 18 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за здравство на општина Ада и член 7 од Одлуката за основните за определување на правата од здравственото осигурување и придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени во странство и на Собранието на оваа заедница му е оставена можност до 31 јануари 1983 година да ги усогласи своите акти со Уставот на СФРЈ и со сојузните закони.

2 Со оспорената одредба на член 311 став 1 точка 18 од Статутот е уредено дека основна на посебниот придонес за југословенските државјани вработени кај југословенски претставништва, како и за персоналот натоварен на бродови додека бродот се наоѓа во странство, е нето износот на личниот до-

ход во валутата во која се прима и личниот доход („Службен лист на општина Ада“ бр. 12/81).

Со оспорената одлука е пропишано југословенските државјани вработени кај меѓународни и други организации во странство односно кај странски работодавци да плаќаат придонес за здравствено осигурување во конвертибилна валута, освен кога плаќањето со определена земја се врши по пат на клиринг.

Собранието на Заедницата Ада, на седницата одржана на 16 март 1983 година, ги измени оспорените акти во таа смисла што се додадени зборовите „пресметана во динари“.

3 Со одредбите на член 252 став 1 алинеја 2 од Уставот на СФРЈ е регулирано дека основата на единствениот југословенски пазар ја сочинуваат и единствениите пари.

Според одредбата на член 10 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76) во платниот промет меѓу домашни лица сите обврски и права и сите работи што гласат на пари се изразуваат и се извршуваат во средства на плаќање што гласат на динари.

Забраната на плаќањето и наплатувањето во девизи меѓу домашни лица на територијата на СФРЈ е регулирана со одредбите на член 77 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/82 — пречистен текст).

4 Според оценката на Судот, ни оспорените акти, ни нивните измени и дополненија од 16 март 1983 година, не се во согласност со Уставот на СФРЈ, односно спротивни се со наведените закони, зашто ни основницата за пресметка на плаќањето на придонесите за здравствено осигурување на југословенските државјани на привремена работа во странство, кои имаат третман на домашни лица, не можат да се искажуваат во странска валута туку само во динари.

5 Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 15 јуни 1983 година, врз основа на член 375 став 1 точка 4 и член 385 од Уставот на СФРЈ, како и чл. 29 и 32 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија едногласно донесе

#### О д л у к а

1 Се укинува одредбата на член 311 став 1 точка 18 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за здравство на општина Ада и на член 7 од Одлуката за основните за определување на правата од здравственото осигурување на лицата вработени во странство, како и нивните измени и дополненија од 16 март 1983 година.

2 Одлуката на Судот да се објави во „Службен лист на СФРЈ“, „Службен лист на САП Воводина“ и „Службен лист на општина Ада“.

3 Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: Воислав Ракиќ, претседател на Судот, и судиите: Божидар Булатовиќ, д-р Васил Гривчев, д-р Стана Ѓуриќ-Делевиќ, Рамадан Враники, д-р Александар Фира, Славко Кухар, Владимир Кривиц, Мустафа Сефо, Јаким Спировски и Милосав Стиовиќ.

У-број 224/82  
15 јуни 1983 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на Југославија,  
Воислав Ракиќ, с р

#### О Д Л У К А

**ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА ОД ЧЛЕН 7 НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВНИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСТВО И НА НЕЈЗИНАТА СПРОТИВНОСТ СО СОЈУЗНИТЕ ЗАКОНИ**

1 Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 2 декември 1982 година, по сопствена иницијатива донесе решение за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбата од член 7 на Одлуката за основните за определување на правата од здравственото осигурување и за придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени во странство („Службен лист на општина Бачка Паланка“, бр. 6/75), што ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница за здравство Бачка Паланка, и на Собранието на оваа заедница му е оставена можност до 31 јануари 1983 година да го усогласи својот акт со Уставот на СФРЈ и со сојузните закони.

2 Со оспорената одредба на член 7 од Одлуката е уредено југословенските државјани на работа кај меѓународни и други организации во странство, односно кај приватни работодавци, придонесите за здравствено осигурување да ги плаќаат во конвертибилна валута, освен со земјите со кои плаќањето се врши преку клиринг.

3 Со оглед на тоа дека наведената заедница не го усогласи во оставениот рок, во оспорениот акт по решението на Судот се стекнаа услови за мерително одлучување.

Според одредбата на член 252 став 1 алинеја 2 од Уставот на СФРЈ, основата на единствениот југословенски пазар, покрај другото, ја сочинуваат и единствениите пари.

Во одредбата на член 10 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76) е регулирано сите обврски и права и сите работи во платниот промет меѓу домашни лица, што гласат на пари, да се изразуваат во динари и да се извршуваат во средства за плаќање што гласат на динари.

Забраната на плаќањето и наплатувањето во девизи меѓу домашни лица на територијата на СФРЈ е регулирана со одредбата од член 77 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/82 — пречистен текст).

Судот оцени дека оспорената одлука не е согласна со Уставот на СФРЈ и дека е во спротивност со наведените сојузни закони.

4 Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 4 и член 385 од Уставот на СФРЈ, како и чл. 29 и 32 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 15 јуни 1983 година едногласно донесе

#### О д л у к а

1 Се укинува одредбата на член 7 од Одлуката за основните за определување на правата од здравственото осигурување и за придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени во странство.

2 Одлуката на Судот да се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Службен лист на Бачка Паланка“.

3 Уставниот суд на Југославија оваа Одлука ја донесе во следниот состав: Воислав Ракиќ, претседател на Судот, и судиите: д-р Стана Ѓуриќ-Делевиќ, д-р

Васил Гривчев, Рамадан Враниќи, д-р Александар Фира, Славко Купар, Владимир Кризиќ, Велимир Булатовиќ, Мустафа Сефо, Јаким Спировски и Милисав Стиновиќ.

У-број 229/82  
15 јуни 1983 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на  
Југославија,

Борислав Ракиќ, с р

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за определување на највисоките цени на цигари, цигарилесци, тутун за луле и тутун за цвакање, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр 11/83, е направена долунаведената грешка, та се дава

### ИСПРАВКА

**НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦИГАРИ, ЦИГАРИЛЕСЦИ, ТУТУН ЗА ЛУЛЕ И ТУТУН ЗА ЦВАКАЊЕ**

Во точка 1 став 1 наместо зборовите „Дигари/пакло“ треба да стои „Дигари/парче“

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 4 август 1983 година

### ОДЛИКУВАЊА

#### УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги на полето на ширењето на братството меѓу нашите народи и народности и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народите и народностите

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

потполковници Младеновиќ Бранка Хрестивоје, Стошиќ Стојана Александар,

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА**

Ковачевиќ Ѓоке Младен, Остојиќ Тривуна Лазар, Петров Велимира Никола, Поповиќ Велимира Драган, Остојиќ Тривуна Лазар, Петров Велимира Никола, Поповиќ Велимира Драган,

потполковници Миленковиќ Стојана Љубиша, Младеновиќ Косте Томислав, Петровиќ Слободана Десимир, Радловиќ Драгутина Боровоје, Стаменковиќ Милана Станимир,

мајори Благојевиќ Петра Тихомир, Цветковиќ Милутина Градимир, Ристиќ Драгомира Јован, Станковиќ Грегора Тома, Букиќ Ђуре Раде, Вуксановиќ Стојана Милорад,

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА**

потполковници Антић Радивоја Часлав, Васиќ Јована Божиќар, Вељковиќ Јована Драгољуб, мајори Анѓелковиќ Милана Радован, Богдановиќ Јован Душан, Ђековиќ Велимир Ђернисиќ, потпот Милосав Момчило, Ђорђевиќ Стојана Душан, Филиповиќ Витомира Момир, Јаковљевиќ Данила Бранислав, Јанковиќ Светислава Милорад, Кончаловиќ Симе Слободан, Крстиќ Божиќара Костадин, Кузовиќ Радована Драган, Миловановиќ Миливоја Миле, Наџак Ариф Мухарем, Петрински Атанаса Јосиф, Стојанчиќ Димитрија Томислав, Стошиќ Радомира Слободан, Тот Павла Јоже, Вучетиќ Милована Радисав,

капетани I класа Антић Радисава Никола, Ђековиќ Мирка Раденко, Ѓамјановиќ Слободана Жарко, Докиќ Војина Петко, Денић Анѓелка Мирослав, Ѓешиќ Букоја Слободан, Ѓеђевиќ Симе Тодор, Ѓеђевиќ Миодрага Злаган, Ѓеђевиќ Милисав Сотир, Георѓијев Стојана Ѓељо, Хошиќ Хусеин Исмет, Јаначковиќ Вукашина Александар, Јелић Радивоја Крстан, Јовановиќ Стојана Душан, Јовановиќ Милош Милош, Јовановиќ Милош Милош, Кост Ѓе Петра Стојимен, Козовски Илије Димитар, Крстановиќ Саве Миодраг, Кузмановиќ Мике Петар, Марјановиќ Златко Беселич, Милић Лазара Томислав, Милојевиќ Живана Драгиша, Милутинов Ивана Миодраг, Милановиќ Душана Слободан, Митиќ Ѓедомира Никола, Младеновиќ Алексе Јован, Настиќ Прокопија Радисава, Николиќ Грује Милентије, Апачиќ Јандрије Тодор, Пешиќ Новице Славомир, Петровиќ Аврама Десимир, Поповиќ Ѓарка Стеван, Прибановиќ Ѓежур Миладин, Раденковиќ Радоње Слободан, Радоњиќ Стевана Радован, Ранчиќ Душана Будимир, Симоновиќ Бошка Добривоје, Симоновиќ Бошка Добросав, Стефановиќ Стојана Томислав, Стојановски Трпче Благоје, Тамаш Тодора Лилиц, Зељковиќ Војина Драгомир;

капетани Ѓрбора Мато Иво, Мановиќ Реле Милош, Станиќ Светислава Боровоје, Шлениќ Остоје Еладо, Трако Заима Ибрахим, Здравковиќ Петронија Драгољуб;

заставници I класа Булатовиќ Данила Елагота, Цветковиќ Стојанче Милован, Дукиќ Миле Ѓуро, Додеровиќ Јакова Божиќар, Гроздановиќ Светозара Драгутиќ, Јанчевиќ Војислава Драган, Јоциќ Велимира Видојко, Карајловиќ Стезана Милован, Лазаревиќ Симе Страте, Лачиќ-Мусиќ Михајло Драгутиќ, Максимовиќ Живојина Бранислав, Мариќ Раде Јован, Милиновиќ Владимира Ѓубомир, Милачиќ Давида Ѓеор Миличевиќ Матије Зоран, Миловановиќ Радојка Војислав, Павићевиќ Радивоја Ѓежур, Павловиќ Добривоја Ѓежидар, Петровски Кире Илија, Прша Миле Габриел, Ристиќ Боровоја Станислав, Симиќ Владимир Милорад,

заставници Анѓелковиќ Ѓубомира Драгослав, Ѓековиќ Добригор Радослав, Челиќ Ѓогосава Ранко, Ѓириќ Душана Цветко, Ѓириќ Радисава Ѓедо-

мир, Ђирић Раке Борисав, Ђурђевић Петра Живомир, Гајић Симе Перо, Илић Косте Милорад, Јаневски Симе Милисав, Јашарагић Абида Велија, Јовановић Радомира Видослав, Каличанин Чедомира Александар, Кирић Марка Стјепан, Кордић Љубана Душан, Марковић Живка Слободан, Мишовић Војислава Предраг, Мијалковић Драгољуба Божићер, Милосављевић Живојина Петар, Милошевић Милисав Милутић, Мирић Стевана Јовица, Наранчић Мане Марко, Николић Стојмена Милко, Поваковић Николе Радислав, Петровић Гојка Петар, Раденков Петракије Раденко, Савић Десимира Милутић, Стаменковић Станоја Предраг, Стојановић Миливоја Ратко, Сувајац Вида Љубо, Усовић Гојка Радомир, Здравковић Стојана Ђорђе;

постари водници I класа: Билбија Недељка Милан, Бујић Војина Тодор, Драгишић Јована Вукашин, Кулашевић Михајла Живорад, Михајловски Димка Живко, Мијајловић Владимира Слободан, Митић Миодрага Радован, Николић Душана Драги, Ранковић Станојке Ранко, Ристић Милутина Станоје, Савићевић Радослава Вукашин, Села Ђелала Ђани, Соколовић Радосава Станислав, Степановић Милоша Милан, Шапић Томислава Радоско, Тороман Бранка Добривој, Трпчевски Владе Божићер, Урошевић Милутина Миленко, Вучковић Игње Никола, Вујасин Душана Милан;

воени службеници III класа: Брајдић Драгомира Гордана, Икић Љубомира Мирјана, Тимић Животе Љубинка;

воени службеници IV класа: Маринковић Жарка Милутић, Стаменковић Петра Јаков;

воен службеник V класа: Митровић Васе Олга;  
воен службеник VI класа: Обрадовић Јанка Драгутин;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

капетан I класа Гајић Љубомира Цветко;

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

заставник I класа Мириловић Петра Војислав,  
заставници Петровић Светомира Мирослав, Вујић Тодор Симо,

граѓански лица на служба во ЈНА: Јовановић Драгутина Слободан, Корач Рада Милоје, Марковић Драгољуба Миливоје, Стојановић Светозара Ђорђе, Живковић Драгутина Петар,

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковници: Мојсиловић Гојка Миладин, Стојковић Апостола Миодраг,

потполковници: Белопапловић Драгољуба Милорад, Чабаркапа Алексе Ново, Давидовић Драгомира Богољуб, Ђорђевић Јована Витомир, Ђурашковић Милосава Радован, Грковић Богољуба Добривоје,

Илић Војислава Влада, Костић Војислава Драгољуб, Марковић Станислава Југослав, Михајловић Уроша Предраг, Мијановић Тодора Бранко, Милић Радомира Белко, Милошевић Војина Радомир, Николић Данила Славко, Николоски Крсте Благоја, Петровић Никодија Станко, Радовановић Драгомира Никола, Ристивојевић Радомира Десимир, Трајковић Јонча Ђорђе, Бучковић Петронија Томислав, Вуковић Драгише Божићер,

мајори: Ђокић Ђорѓа Љубоје, Ђорђевић Срејка Новица, Џомбић Које Бошко, Галовић Миливоја Милан, Грабовић Богдана Саво, Игњатовић Милана Љубиша, Крсмановић Радомира Милан, Лазаревић Николе Мирослав, Матић Драгољуба Радоско, Манословић Радосава Милија, Младеновић Живана Слободан, Стевановић Гвоздеца Стеван, Стијеља Стеве Илија, Стошић Донча Добривој, Величковић Александар Душан, Вељковић Тихомира Слободан, Петковић Милорада Момчило,

капетани I класа: Бараћ Косте Милан, Беговић Душана Раде, Ђирковић Велимира Миломир, Џелатовић Адама Слободан, Јовићевић Миле Милан, Милић Градимира Драгиша, Милошевић Димитрија Милош, Рабровић Крсте Видо, Станковић Саве Василије, Стојановић Стамена Чедомир, Шиматовић Стјепан Владимир, Видековић Ристе Јован, Видић Марка Радован, Златковић Јосипа Славоско,

заставници I класа: Беатовић Лазара Иван, Ђојбашкић Милоша Драгољуб, Кузмановић Петра Душан, Лазар Микајла Перо, Медвед Фране Мартин, Муминовић Мухе Мухамед, Паламета Бошка Иван, Петровић Милана Ђорђе, Стојановић Милутина Спиро, Стојковски Божица Димитрије, Шурдовић Исаила Милко, Тасић Костадин Свјетислав, Вукадиновић Момира Милче, Зековић Хајре Муслија,

заставници: Анић Јурице Фране, Цветић Славка Петар

воен службеник IV класа: Топић Анте Свето;

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

капетани I класа: Аврамовић Николе Јован, Крстевски Димитрија Милко, Лазаревић Милутина Милан, Мусић Јунуза Рамиз, Рајчевски Анђелка Драги, Секулић Светозара Видослав Симић Милана Мирослав, Стјепановић Јована Миле, Тасић Владомира Предраг;

капетан: Милојевић Будимира Вукадин,

потпоручник: Ајрани Рамадана Емин,

заставници I класа: Апостоловски Величка Игњатије, Гајић Стевана Бошко, Маринчић Кате Ђуро, Марјановић Свјетислава Ђуро, Миљковић Душана Живко, Петровић Видоја Милан, Симић Драгољуба Слободан, Стојановић Ранђела Здравко,

заставници: Аврамовић Душана Никола, Целандиновић Заима Јакоб, Гојковић Борисава Миладин, Хасановић Вехбије Редо, Кнежевић Тодора Ђорѓо, Лажић Рајка Ратко, Листеш Марка Кажимир, Муслијевић Лимона Рухан, Наумовски Велес Стојимир, Печенковић Војислава Богољуб, Стајковић Душана Слободан, Станковић Крсте Петар, Стојковић Тихомира Властимир, Ванић Драгутина Бранислав, Зарић Драгољуба Ратко, Зељковић Вељка Жорко,

постари водници I класа: Ђургуз Михајла Ратко, Ђорђевић Слободана Милољуб, Илић Милисав Спасоје, Јеринић Радивоја Никола, Јолић Драгана

Мишић, Крајчи Јана Самуел, Милојевић Стојана Драгослав, Мишић Борибоја Душан, Савић Владимира Милан, Срдић Николе Младен, Шакић Милана Ђуро, Ткалец Фрање Драгутин, Вукоје Рада Марко, Здравковић Тихомира Свстислав,

постари водници Алексић Теодосија Крстомир, Баљанин Ђуре Бранко, Чакар Илије Милан, Генев Мите Гено Јовановић Живојина Милисав, Мишић Владимира Миленко Недељковић Добривоја Живорад, Њезири Афиса Фахри, Перић Драгослава Милинко, Поломац Бранка Радивоје, Станковић Видака Милоје,

воен службеник V класа Макутовић Даце Драги,

посни службеници VI класа Мирковић Стјепана Винко, Митић Ђуре Добринка, Шакић Ивана Зорка, Зекић Бранка Милутин,

воен службеник VII класа Живановић Цветка Томислав,

граѓанско лице на служби во ЈНА Здравковић Душана Љубиша;

— за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓански лица на служба на ЈНА Денчић Николе Живојин, Ђорђевић Видена Војислав, Игњатовић Витомира Мирослав, Јоцић Илије Љубиша, Јоневски Петра Драгомир, Крстић Ивана Апка, Крстић Марка Богољуб, Миљковић Владимира Божидар, Николић Миодрага Милодраг, Савковић Милорада Миролуб, Стевић Мирослава Љубинка, Тешић Војислава Милунка, Вукотић Василија Владимир,

— за примерна работа на развивањето на полето са остварување на поставените задачи како и за покажување старешински и војнички особини што служат за пример на други

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетани I класа Ђурић Аранђела Ратомир, Стојанов Стефана Димитар, Вучетић Милоша Драгослав,

капетани Белић Петра Живко, Брајевић Иве Иво, Бранковић Љубисава Драган, Гајић Милана Владо, Глишић Сибина Милорад, Грујић Радивоја Миролуб, Јовић Цвијетка Живан, Марковић Милутина Чедомир, Миљковић Војислава Милисав, Недић Милуна Радојица, Новковић Животе Милан, Петковић Миодрага Зоран Тончић Хранислава Миодраг, Ткалчевић Стјепана Мило, Трампевски Димка Киро, Вујетић Ивана Петар,

поручници Антић Славка Перо, Благојевић Станмира Милан, Блануша Јовице Драган, Ђоричић Новице Славко, Бурић Мустафе Есад, Димов Драгана Орце, Дујаковић Рајка Владо, Џворовић Ратка Чедомир, Гатарић Милутина Душан, Илић Милована Драгомир, Леватић Антуна Чедомир, Минић Богосава Иван, Оленик Луциана Фулвио, Патаки Имре Арпад, Пауновић Миломира Радоје, Петковић Обрена Миленко Радагоши Шефхета Африм, Радојчић Обрада Петар, Серафимовић Уроша Милован, Склизовић Маријана Маријан, Стојановић Деспота Драгиша, Штарк Андрије Јосип, Весели Шабана Сали, Вукмировић Исе Миодраг, Задрирко Јакима Витомир,

заставници Булатовић Вука Предраг, Величковић Љубинка Станиша,

постари водници Ивковић Александра Славољуб, Јованов Јазара Трајче, Лазичић Милорада Милан, Миленков Властимира Љубен, Петровић Љубодрага Милош, Станисављевић Миролуба Мирослав, Стојчић Михаила Миодраг,

водници I класа: Алексић Миљана Милика, Битовић Обрада Илија, Голубовић Јеврема Живорад, Халилосић Хасана Ахмед, Јововић Обрена Здравко, Кузмановић Вудимира Раде, Мркишић Јанка Јово, Петровић Љубомира Драган, Симић Ристивоја Радомир, Стеваноски Томислава Петре, Тановић Ђорѓа Миломир, Тубин Милана Младенко, Веселиновић Чедо Јован;

граѓански лица на служба во ЈНА Батаковић Чедомира Драгица, Бенголи Авдије Бахтија, Бојчић Бошка Драгоје, Дабић Миодрага Тихомир, Даниловић Јосифа Миращ, Ђорговић Бранка Миодраг, Гавриловић Велимира др Ружица, Ивановић Миодрага др Анђелка, Јовановић Благоја Срболуб, Константин Сејди Алија, Костић Саве Новица, Крстић Светозара Гордана, Крстић Божицара Тихомир, Лазаревић Чедомира Веселин, Марковић Александра Аница, Марковић Јаблана Богдан, Мишић Станмира Јелица, Митић Тодора Божицар, Митић Живомира Божицарка, Митровић Симе Невенка, Петровић Михајла Драгица, Прлинчевић Глигорија Душан, Раденковић Милорада Војислав, Радуловић Милана Милунка, Савић Василија Мирко, Станковић Видосава Десимир, Стефановић Александра Слободан, Стојановић Душана Милена, Сушић Радована Војислав, Светковић Благоја Анђелка, Шофранац Васе Драган, Тодоровић Миодрага Гордана, Виденовић Гмитра Рате, Волф Живорада Радмила, Зотовић Милије Радојка,

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко обнесување

водник I класа Ранѓеловиќ Стојана Мирослав;  
— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководството со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и испробување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

#### СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковници Апић Миле Благоје, Јуришић Антона Иван, Кочевски Христе Кирил, Костић Ђорѓа Душан, Мараш Неше Стојан, Вукосављевић Недељка Маринко, Угарковић Марка Жива,

потполковници Давчевски Лазе Трајан, Додеровић Обрада Вукота, Џонов Благоја Кирил, Милозновић Вукадина Ратомир, Перић Цветка Станмир, Радовић Бошка Душан, Здравковски Павла Трпко;

мајор Поповић Милисав Драган;

воен службеник I класа Шендова Тодора Олга;

воен службеник III класа: Кењереш Ержебета Александар,

## СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковници: Илиевски Андреје Божидар, Митрески Страила Станко, Орозовиќ Станка Стево, Поњавиќ Михајла Слободан, Стојичиќ Уроша Божо,

мајори: Ивановски Бориса Богатин, Комазец Николе Стево, Костиќ Витомира Русомир, Наумовски Алексе Милац, Узунџов Вангела Кирил,

капетани I класа: Босанац Мирка Васо, Карамањов Ђорѓа Томислав, Остојиќ Саве Гојко, Симеонов Ђорѓа Иван,

капетани: Јовановиќ Милорада Станијан, Мумовиќ Бошка Милован, Протиќ Тихомира Џоран,

заставници I класа: Ѓаконовиќ Луке Вукашин, Гринтал Антона Станислав, Ѓековиќ Михајла Братислав, Јевтовиќ Добривоја Драгомир, Милетиќ Богомира Радоје, Милиќ Станимира Радмило,

заставници: Бектовиќ Фајика Абдулах, Џвијановиќ Милана Душан, Гочев Васиља Иванчо, Ѓиколовски Танаса Ристо, Трајковиќ Јанче Драгољуб, Војин Славка Светозар,

постари водници I класа: Кесеровиќ Зарифа Омер, Вуковац Јове Бранко,

граѓанско лице на служба во ЈНА Шћепановиќ Радоша Милорад,

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковник Вељановски Тасе Александар;

потполковник Влаховиќ Николе Милан;

граѓанско лице на служба во ЈНА Симоновски Ристе Александар;

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

потполковници: Ѓеѓуновиќ Паје Петар, Илиќ Ђорѓа Александар, Кузмановиќ Радосава Миливоје, Ѓиколиќ Витомира Миомир, Момчиловиќ Николе Гојко, Станковски Ристе Боро;

мајори: Бариќ Јосипа Мијо, Бидовски Спире Михајло, Џековиќ Цане Јован, Деур Ивана Звонко, Ѓурашиновиќ Миле Љубан, Гвозден Рајка Ратко, Исајевски Пане Петар, Јањиќ Јована Никола, Маќриевски Јолета Никола, Милетиќ Антуна Милац, Митровски Насе Ђорѓија, Ѓиколиќ Милутина Слободан, Палашевски Владе Ђорѓи, Петковиќ Јована Ѓико, Петровски Алексе Панде, Ристовски Ѓфтима Јосиф, Симоновиќ Драгомира Божидар, Софрониески Драге Стојан, Стевчевски Јакова Трајко, Враниќ Петра Миливој, Вујковиќ Ранка Владимир, Шудовиќ Вукосава Верољуб,

капетани I класа: Ањелковиќ Миладина Ратко, Антиќ Станислава Младен, Бугариќ Војина Јован, Џрнокраќ Нове Гружо, Демиќ Љубомира Властимир, Делов Трајана Владимир, Ѓаклиќ Владе Живојин, Ѓаковиќ Жарка Рајко, Ѓарафолиќ Мирослава Жељко, Јањиќ Душана Раде, Кесиќ Милорада Мирко, Костадињов Ѓорѓија Јован, Крушароски Богоја Костадин, Кукец Јосипа Казимир, Мандиќ Александра Живорад, Митиќ Душана Радивоје, Младеновиќ Станојка Воја, Младеновски Кире Младен, Настев-

ски Мите Трајан, Ѓенов Тодора Иван, Пресилски Коле Благоје, Ребац Николе Иван, Ристовски Милча Драган, Соколовски Атанаса Стојан, Златевски Лазе Ѓирко, Трбогазов Ристе Милан,

капетани: Џинцовиќ Момира Драгослав, Калиниќ Петра Петар, Мијајловиќ Душана Миливоје,

заставници I класа: Ѓогичевиќ Војислава Иван, Булатовиќ Јована Вељко, Ѓеорѓиевски Сиљана Цветко, Ѓошевски Стојана Душан, Јоксимовиќ Милана Душан, Михајловски Рада Симо, Мојсиќ Ђорѓа Андреја, Ѓиколовски Ѓлигора Милан, Павловски Милана Раде, Савиќ Миле Мићо, Станојковски Славета Васко, Трајковски, Филипа Александар, Захировиќ Ахмеда Кемал, Здравковиќ Драгомира Живојин, Змејковски Тренка Мирко,

заставници: Џветковски Александра Петар, Дејановиќ Угрина Милош, Филипашиќ Ѓуре Стјепан, Ѓањеша Милутина Драган, Илиевски Јована Стефан, Јовановиќ Милашина Радмир, Јовановски Јована Ѓфтим, Керестеш Фабијана Фабијан, Мирковиќ Живојина Вујица, Нешиќ Војислава Добрица, Паниќ Милутина Велимир, Павличек Петра Иван, Перовиќ Драгомира Слободан, Радуловиќ Милоја Предраг, Ранѓеловиќ Станимира Миливоје, Ристиќевиќ Лабуда Божидар, Русески Вангела Димитрије, Станојковиќ Станојка Драгомир, Штакиќ Миле Ѓуро,

постари водници I класа: Ѓогдановиќ Раје Радоје, Јовановиќ Љубодрага Будимир, Митриќ Милоша Неђо, Младенџиќ Светомира Властимир, Ѓесторовски Миливоја Ђорђе, Попоски Крсте Климе, Шушќало Милана Милац, Златареќ Јосипа Драгутин, Убовиќ Стевана Јован

воен службеник II класа Ѓавковски Спире Костадин;

воени службеници IV класа: Ѓаевски Тодора Павле, Кухар Изидора Андрија, Миојевиќ Марина Ѓедо, Первиќ Јусуфа Емил, Стојановски Трајана Божидар,

воен службеник V класа Кнежевски Петра Михаило,

граѓанско лице на служба во ЈНА Сарач Блаже Ѓера,

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раковојат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

## СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковници: Апцевски Николе Ангел, Чочковски Ѓеце Панто, Лончар Рада Душан, Миладиновиќ Павла Томислав, Стојановски Сандета Благоје;

потполковници: Апостоловски Кире Јордан, Ѓоровац Јосипа Томо, Бошковиќ Бранка Светислав, Ѓрадојевиќ-Иванов Милорада Јагодинка, Ковачевиќ Бранка Зоран, Милиќ Милана Милош, Ѓиколовски Бориса Атанас, Србиниовски Ѓеорѓија Ѓлигор,

мајори: Бановиќ Милоша Милорад, Христов Лазара Благоје, Кузев Воје Стојан, Марковиќ Ѓеротије Давид, Милосављевиќ Николе Милорад, Остојчиќ Мате Звонко, Сотиоровски Николе Киро, Стаменовиќ Станимира Мирослав, Стојковски Блаже Борис, Трифуновиќ Војислава Славољуб,

капетани I класа Ачески Горгија Јордан, Оцаков Фердинанда Николче,

заставници I класа Алексић Јована Добривоје, Бужаровски Иле Павле, Ђорђевић Драгомира Радомир, Јончевски Ефтим Наум, Китановски Трпе Благоја, Нелковски Стојана Александар, Стојменовић Николе Драгиша,

воен службеник II класа Станојковски Манасија Михајло,

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајор Пецовски Јована Михаил;

капетани I класа Анђелковић Добрава Винко, Билановић Тодора Дејан, Благојевић Вујадина Видоје, Чирков Кире Стојан, Ђорђевић Јована Срба, Филиповски Ангела Слободан, Илијевски Антона Миле, Јовановић Велимира Слободан, Костадинов Тодора Борис, Крстановски Петра Стефан, Крунић Давида Чедомир, Манасков Георгија Јосип, Марковић Стојана Трпачко, Младеновић Станимира Раде, Николић Живојина Зоран, Обрадовић Чедомира Бранислав, Пеликон Антона Бранко, Петровски Стојана Трајан, Самарџија Ђуреџа Драго, Станковић Александар Чедомир, Трифуновски Коде Доне,

капетани Бараћ Милошина Радосав, Глигоров Тодор Илија, Краснић Мехмеда Мујо, Манић Богосава Јовица, Мијатовић Косте Зоран, Петровић Станојка Слободан, Подунавац Раде Симо, Стаменковић Властимира Драган, Стојанов Стојан Јордан, Узелац Уроша Сретен;

заставници I класа Кукаљ Васе Миленко, Спасновски Аце Живко,

заставници Ангеловски Николе Трајче, Арсовски Николе Благоје, Цветковски Александра Ђорђе, Димитровски Бојка Тодор, Херцег Стјепана Јосип, Јовановић Милића Милутин, Јовановски Стојана Димитрије, Милосављевић Тихомира Слободан, Павловски Стојана Давче, Секованић Изана Ивица, Смиљанић Милана Петар, Томић Тасилија Слободан, Трајчевски Петра Гаврило,

постари водници I класа Алексовски Трајана Перко, Анђелковић Божицара Данило, Босанчић Вељка Бранислав, Дамјановић Божицара Анђел, Говорко Мате Јуре, Илић Милинка Слободан, Јаргић Светозара Ђорђе, Крстић Љубише Живорад, Кузмановски Мито Нове, Миљалков Стојана Лазар, Обадић Ђуре Јосип, Павловски Ђорђа Стојанчо, Рашиди Амдије Ваит, Вајагић Које Богдан, Вићентијевић Вукадина Предраг, Здравков Велко Петко;

постари водници: Цветковски Мисаил Јонче, Стаменковић Драгомира Милан, Васић Глигорија Божицар, Златановић Милорада Љубомир;

граѓански лица на служба во ЈНА Будимир Стевана Томислав, Ивановски Трпе, Александар, Кљанков Вангела Георге, Кузмановски Трипун Никола, Обреновић Трипуна Марија;

— за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

капетани I класа Поповић Драгана Миодраг, Зечевић Радослава Драгомир;

заставници Ђуришић Владимира Илија, Кнежевић Милана Никола, Пејић Јована Милан, Стевић Добривоја Никола, Тулевски Спасоја Ристо,

постари водници I класа Арсовски Ангел Стојан, Бучиновски Јован Методије, Докић Петра Слободан, Џојкар Франца Максимилијан, Коцић Драгана Петар, Митић Станоја Миодраг, Панзаловић Душана Саван, Павловић Рајка Слободан, Павлетић Виктор Бранислав, Рончевић Николе Јово, Сладић Јозе Анте, Шима Иштвана Иштван, Шипчић Мумина Абаз, Шкробона Давора Давор,

постари водници: Ангевски Александар Сашко, Конев Трајче Душан, Гацовски Трендафил Бошко, Градић Раде Драган, Илић Велимира Славољуб, Келсчић Фране Ивица, Маџаревић Слободана Сретен, Миливојевић Радослава Славиша, Митевски Томе Ацо, Славковски Митра Сашо, Васовић Милорада Драгиша,

водник I класа Настов Милана Томо;

воен службеник VII класа Павлов Михајла Ђорђи,

граѓански лица на служба во ЈНА Атанасовски Ѓвзден Цветко, Бачановић Јанка Светозар, Блажевски Трифуна Александар, Џскић Ђорђа Мирјана, Давиговски Давида Цветко, Димовски Павла Јован, Ѓаковска Миладина Рада, Ђорђеуска Ристе Љубица, Ђорђеуска Ристе Донка, Ѓуревиќ Трајка Љубомир, Ѓуричић Милана Живадин, Фидановски Петра Киро, Гаковић Лазе Смиља, Георѓијевиќ Стефана Стојан, Христов Милана Панче, Јовановић Живка Милован, Јовановска Тоде Цена, Јовичић Чедомира Драган, Кипријановска Александра Стана, Колевски Николе Ђорђе, Костић Станоја Владимир, Котески Глигора Благоје, Крстева Серафима Милета, Марић Михајла Ксенија, Марина Ђорђица Димитрина, Мемед Алија Таба, Мифтар Рамадан Февзија, Мирчев Бладе Благој, Недељковић Ефтима Вера, Павловић Лазара Душанка, Петровски Аце Мирче, Симоновски Бориса Цветко, Смиљковска Ђорђица Верка, Солтировски Домче Солтир, Сотировски Димитрија Бранко, Стевковска Стојана Борка, Стојановић Владе Јовица, Стојаноска Тасе Стојанка, Стојановски Тодора Ристо, Стојановски Панзе Спасе, Стојковски Спире Томислав, Шемоска Абдула Атица, Трајковска Ђорђица Љубица, Василевски Ђорђица Ристо, Зимбаков Гонета Атанас;

— за примерна работа на развивањето на полето заради остварување на поставените задачи, како и за покажување старешински и војнички особини што служат за пример на други

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетани I класа Басаровски Илије Ацо, Ѓурчиновски Владе Божин, Илиев Петра Тодор,

капетани Анђелески Блаже Ђорђица, Борисављевић Бранислава Марко, Божиновски Веле Спасе, Дабетић Бранка Драган, Ѓорђевић Стојана Александар, Иѓагић Петра Недељко, Јовановски Глигора Миле, Костић Видојка Звонимир, Миладиновић Миодрага Мирослав, Петровић Боре Радослав, Поповски Стојана Зафир, Радевски Алексе Благоја, Ристов Петра Ристо, Симић Миодрага Радован, Стефановски Васила Никола, Стојановић Младена Душан, Стојковић Слободана Славољуб, Темелков Лазара Ангел, Тетај Мифтара Рустем, Тошић Миливоја Зоран, Шукриев Трајана Љубин,

поручници: Ацковић Мрослава Радиша, Ангеловски Мирка Марко, Филов Кире Славчо, Галић Марка Перо, Кемера Ђуре Веселин, Кевершан Саве Драган, Марковски Саве Киро, Марковић Радоице Звонимир, Милојковић Саве Живорад, Милошевски Лазе Наумче, Моровић Ласла Ласло, Мусић Ибрахи-ма Кемал, Павловић Стојана Томислав, Пиперац Груице Саша, Поповски Војислава Петре, Салапура Миланка Војин, Тројановић Живана Радојица, Вељаноски Богдана Миле,

потпоручник Георгиевски Цветко Драган;

постари водници I класа: Денковски Стојана Властимир, Ивановић Милорада Рајко, Келеман Мирка Саво Стојановски Гвоздена Јордан, Величков Јована Љупчо;

постари водници: Андријевић Драгомира Љубинко, Цетков Ђорђа Љубо, Дамјановски Илије Ристо, Динић Хранислава Светислав, Лазаревски Аце Гаврило, Лимбевски Томе Митре, Малбашић Драге Тривун, Михаљевић Фрање Геза, Младенов Јованче Трајко, Станишић Милана Никола,

водници I класа: Арсовски Ратка Борис, Дујковић Николе Лазар, Ефтимов Стојан Бранко, Гајдов Кире Борислав, Григић Боже Мате, Михаљевић Мије Иван, Петруновић Душана Мића, Поповић Славка Душко, Штрбац Бранка Драган,

граѓански лица на служби во ЈНА: Ангеловски Павла Цветан, Апел Ђоше Јелица, Џоцалић Шерифа Медо, Цветковић Драгољуба Драгица, Цветковић Радивоја Слободан, Чанговска Соле Доста, Дабовић Илије Владимир, Давковски Круме Стоје, Дејановски Милоша Стеван, Ђурица Александра Радмила, Игњевска Ђорђа Ђурђа, Крстевски Тане Јован, Мицић Чедомира Милутин, Михајлова-Антовска Ристе Зорка, Мошевски Николе Цветан, Нешовски Блаже Миле, Петров Николе Орце, Петрушевска Андон Фредерика, Попоска Санде Савка, Росић Ангел Љубинка, Тодоров Коцета Илија, Томевска Стојана Радмила, Трифуноска Немања Јелена, Угљанин Захе Исмет, Вуксан Славка Милица,

— за особено истакување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко обнесување

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОВРОДЕТЕЛИ

капетан Павловић Ђорђа Никола;

постари водници: Маринковић Љубише Зоран, Петровски Санде Јордан;

водници I класа: Ангеловски Тодосија Богдан, Бошковић Богољуба Драган, Цветковић Крсте Славољуб, Дулчић Николе Динко, Хаџиселимовић Мухамед Хамид, Котевски Јордана Драгутин Лазаревски Ранко Лазо, Обредовић Петра Ранко, Махмутовић Анифа Дедо, Павловић Александра Драгиша, Павловић Живорада Сладиша Секулић Стојанке, Томислав, Спасевски Стојана Ванчо, Василев Горге Горге, Живковић Крсте Драган, Живковић Младена Марко.

Бр 122  
22 декември 1982 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
Петар Стамболиќ, с. р.

#### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

— врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги стечени во борбата против непријателот за ослободување на нашата земја и за заслуги на организирањето и зацврстувањето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковници Матик Љубомира Властимир, Нешиќ Живана Божидар;

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

граѓанско лице на служба во ЈНА Гурашковић Васе Војислав,

— за особени заслуги на полето на пиарењето на братството меѓу нашите народи и народности во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народите и народностите

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ- РЕН ВЕНЕЦ

полковник Ланчић Ивана Јурај;

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

#### СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ- НА СВЕЗДА

полковници Андрић Бранислава Јовиша, Басрак Лазе Милан, Блажеј Антона Аптон, Гојковић Пере Ђуро, Ивановић Душана Томислав, Луканац Франђишека Франђишек, Мартиновић Драгутина Александар, Милијашевић Славка Ђуро, Мирчевић Срете Живан, Шапкин Арсена Владимир, Зупанац Јожефа Јосип,

потполковници Бајић Милоша Љубомир, Чакмак Душана Бранко, Ђапа Илије Никола, Голоб Апологије Бруно, Јовановић Боривоја Љубиша Кајевић Владимира Божидар, Маричић Милоша Момчило, Миливојчевић Витора Раденко, Никчевић Митра Војислав, Пејчић Стојана Предраг, Смолчић Филипа Антон, Станић Радомира Душан, Стариовић Саве Радослав, Шкоро Ивана Иван, Теодосијевић Ранка Живорад, Тешић Тривуна Митар, Томакин Аугуста Франц, Жигон Антона Петар;

мајори Лазарев Ангела Јордан, Првуловић Живадина Миодраг, Влаисављевић Лазе Илија;

## СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-РЕНА СВЕЗДА

потполковници Пејаковић Милана Петар, Смилевски Ангел Ристо,

мајори: Антонић Николе Борис, Црновршанин Нумана Адем, Дејановић, Јована Живота, Ђорђевић Милутина Радован, Голубовић-Каран Ђорђа Илија, Илић Велимира Витомир, Јовановић Милоја Спасоје, Јовановић Миливоја Станоје, Кљајић Мила Павле, Ковачевић Саве Ранко, Лазић Александра Боровоје, Манолев Илије Миле, Милошевић Васе Милорад, Николић Маринка Борислав, Николић Благоја Влајко, Петровић Радоша Никола, Поповић Вацслава Антон, Рашковић Луке Душан, Станисављевић Јанка Благоје, Стевановић Бранислава Раислав, Вељковић Милована Братислав, Веселиновић Станка Андрија, Владимирив Стојимира Иљчо,

капетан на корвета Саучек Александра Слободан,

капетани I класа: Богдановић Живадин Сава, Богдановски Јована Атанас, Букарица Стевана Душан, Ђирковић Живорада Новица, Даниловић Чедомира Милан, Гаћеша Миле Драго, Гордић Радослава Милош, Гробенски Јосипа Јурај, Гвозденец Радована Саво, Иновски Бориса Илија, Јањић Мирка Спасо, Јовић Драгише Радослав, Кајтазовић Шерифа Смајил, Кастратски Величка Лука, Коцуловић Душана Радомир, Косљеновић Чедомира Рајко, Којда Јоже Јоже, Костадиновић Животе Топлица, Крстић Милоша Бранимир, Лековић Саве Милета, Матић Алужа Алојз, Мијић Светка Гојко, Милашиновић Душана Мирко, Милетић Михаила Веселин, Мишић Мирка Војислав, Мишић Стојана Томислав, Митровић Цветка Драган, Новаковић Миле Јован, Овчаричек Андрије Славко, Петронијевић Станка Милутин, Петровић Љубише Миролуб, Попов-Јованов Владимир Бранислав, Пратљачић Саве Здравко, Продановић Лазе Стојан, Саламуновић Јерка Зоран, Смаљовић Хазре Ахмед, Стајкић Лазара Миодраг, Стаматовић Бранко Томислав, Стамболић Миленка Мирослав, Станић Сретена Миодраг, Станојевић Ђорђа Петар, Стојачић Ђуре Драгомир, Тодоров Петра Ристо, Тренковски Ефтима Ристо, Урбан Нандора Андрија, Величковић Стоилка Славе, Вељковић Радомира Димитрије, Вукобрат Уроша Стеван,

капетани: Балог Стјепана Јосип, Бојич Добривоја Марјан, Булић Душана Недељко, Вуковец Црила Марко, Чикић Стеве Мирко, Ђурић Милоша Миомир, Чавар Миле Вјекослав, Глигорин Игњата Андрија, Хојић Емина Хајрудин, Јеличић Драгомира Радослав, Јевтовић Живорада Михајло, Јукић Абдулаха Мухамед, Керкез Душана Драган, Лазаревић Александра Радослав, Лазић Радована Душан, Летић Живка Михајло, Миоциновић Стојана Танасије, Предојевић Драгоја Марко Радовић Мијомира Милашин, Срдановић Ивана Берислав, Стефановић Радована Драган, Стојановић Марка Милан, Штимац Винка Мијо, Томић Васиљка Драгослав, Живанов Петра Божидар;

поручник Бошковић Томислава Рајица;

заставници I класа: Андријашевић Стевана Миладин, Анђелић Милића Радован, Арсић Николе Томислав, Ваба-Стојански Алесандра Миодраг, Вјељак Ђуре Драган, Блажевски, Богоја Круме, Боровић Милоша Љубомир, Бркић Рифата Омер, Дмитровић Милана Милан, Драча Спасеније Петар, Драганић Бранко Симо, Драгичевић Саве Рајко, Ђоловић Лазара Милош, Ђуковић Јефте Радоман, Џајић Михајла Милутин, Гаћеша Тодора Лука, Глуховић Илије Сретен, Грба Милана Илија, Илић

Милорада Милоје, Илић Милана Момчило, Ивошевић Илије Миладин, Јовановић Игњате Душан, Каликовски Јована Димитар, Каљевић Милана Раденко, Кардуловски Ђорђа Јанко, Катанчевић Сретена Милан, Кондић Душана Жарко, Ковачевић Петра Вукашин, Кричковић Беле Стипан, Кркобабић Стевана Рајко, Крвавац Војина Мирко, Кујунџић Арсена Чедомир, Кујунџић Данила Недељко, Маричић Остоје Јован, Марковић Србилава Ненад, Марковић Младена Радивоје, Михајловски Боровоја Ристо, Милановић Станка Живорад, Мирјанић Спасоја Љубо, Мосуровић Данила Бориша, Наумовски Мате Александар, Недељковић Станимира Чедомир, Непадић Драгомира Петар, Николић Ђунисија Михајло, Николић Владимира Миленко, Новачић Ивана Антон, Новаковић Милана Божидар, Његован Николе Франьо, Опанчина Лазара Миле,

Пауновић Мираща Петар, Перић Томе Пантелија, Пилиповић Николе Милан, Польшак Емила Емил, Поткоњак Јандрије Милан, Радошевић Боже Бранко, Рагуж Мартина Илија, Рајевић Владимира Станислав, Раковић Петроније Александар, Родић Ђуре Душан, Савић Љубомира Радул, Симеонов Милана Стојан, Скоко Мате Јосип, Спасић Јордана Радомир, Стаменовић Милана Грујица, Стајановић Момчила Милољуб, Стојановски Симона Ђорђе, Стојковски Мите Златко, Сурла Миладина Милан, Шесић Ђурђа Љубомир, Шкондић Душана Милан, Штетић Николе Тихомир, Торлак Мате Антон, Турнић Обрена Петар, Уњић Драгољуба Зоран, Василевски Ангела Љубо, Вељовић Блаже Владо, Видовић Боже Бранко, Затезало Дане Ђуро, Зечевић Спасоја Радоје,

заставници: Бранковић Благоја Живорад, Бубањ Станка Бранко, Цинковић Душана Бранко, Црнобрија Драгутина Триво, Ђирковић Драгована Родољуб, Чубрић Ивана Никола, Драговић Бранислава Милорад, Гогић Војина Жарко, Граовац Нове Васо, Гвозденовић Влајка Мирко, Ивановић Божидара Петар, Јанковић Рајка Боровој, Јоџић Војислава Александар, Јововић Иве Илија, Лутовац Миладина Томислав, Миланко Павла Богдан, Миличић Илије Милисав, Монфардини Алужа Алуж, Николић Светомира Милинко, Новаковић Јанка Саво, Павловић Властимира Светозар, Петровић Драгослава Илија, Петровић Драгољуба Милисав, Петровић Јеврема Живорад, Петровски Стоила Ђорђе, Попадић Бошка Александар, Поседел Јосипа Иван, Рајић Петра Ђорђе, Савановић Симе Раде, Седојевић Димитрија Душан, Станивуковић Ђорђа Ратомир, Станковић Јордана Драган, Станојевић Божидара Негослав, Стојановић Милорада Божидар, Вриск Михаела Михаел, Вучковић Уроша Јован, Вукаловић Радована Новак, Вукелић Мана Милан, Здравковић Божидара Драгољуб,

постари водници I класа: Беговић Томе Иван, Буњевац Недељка Раде, Ђосин Јована Павле, Дрешић Павла Велиша, Ђукановић Будимира Милоје, Маринковић Стјепана Иван, Марковић Милана Славо, Миленковић Стевана Живадин, Новаковић Миодрага Миомир, Пурнат Ивана Иван, Ратковић Миће Момчило, Живанчевић Душана Милош;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковници: Дабовић Николе Недељко, Радеч Крсте Рајко;

потполковник Додош Илије Ђорђе;

мајори: Михајловић Живојина Тихомир, Видачич Андрија Душан,

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

потполковници: Аранђеловић Божицара Зоран, Булатовић Милоша Момчило,

мајори: Лапчић Љубе Саво, Пелесић Џемала Исмет, Торбица Боже Милан,

капетани I класа: Смиљанић Петра Душан, Турчиновић Голуба Ратко;

капетани: Гвозденовић Раде Бранко, Миловановић Милорада Радиша, Студен Дане Никола, Шабанић Мухамеда Енис;

поручник Мајкић Пере Перо;

заставници I класа: Амиџић Стојана Јово, Анђелковић Тирче Александар, Арановић Катице Симеон, Бабић Милована Миливоје, Вањац Бошка Момир, Бојовић Вуице Богосав, Цветковић Николе Гојко, Чарго Јожефа Макс, Черњаковски Алексе Павле, Грубић Стевана Новица, Јовановић Миленка Станиша, Комадина, Јанка Ђуро, Костадиновски Серафима Мирко, Костић Спасоја Миленко, Јаловић Раде Божицар, Марковић Николе Перо, Микелић Мартина Виборг, Милосављевић Љубомира Милча, Миљуш Јове Мирко, Митовски Стојана Ђорђе, Митровић Сретена Радован, Пестотник Мирка Јуриј, Пешић Стојана Богислав, Пете Иштван Иштван, Петровић Милорада Радивоје, Прибановић Светозара Добривоје, Прокић Душана Божицар, Радосављевић Милутина Миливоје, Рајачић Раде Душан, Ребић Симе Никола, Сладојевић Василија Петар, Станић Саве Десимир, Стојановић Адама Славољуб, Страхињић Велимира Раде, Свирчев Ђорђа Томислав, Шешум Остоје Душан, Тасевски Глигура Стиљан, Тасевски Косте Раде, Тишма Христофора Владимир, Унић Радована Драгослав, Вуковић Миленка Живорад, Жилевски Георгија Јонче,

заставници: Белоица Никодина Милан, Цинцовић Милована Љубомир, Драгићевић Милана Божицар, Ђукић Миливоја Светозар, Фирић Мате Роко, Иванишевић Дане Миле, Костић Станоја Новица, Котлаја Петра Момир, Малинић Драгоја Чедомир, Маршић Мије Дарко, Недељковић Ратомира Србислав, Папић Јована Чедомир, Петровић Митра Мирко, Славковић Спасе Богоја, Станојевић Живорада Василије, Вукшић Петра Мартин,

постари водници I класа:

Ишек Мате Милан, Стојанов Костадина Стојан, Шипка Војина Слободан, Василић Живка Љубиша, Васовић Милана Данило, Војиновић Милорада Милољуб, Војводић Јована Николе;

постари водници: Крижештоац Хакија Лутвија, Рајић Цветка Радоје, Самарџић Ђуре Душан,

воен службеник II класа Берић Ђоке Марица,

граѓански лица на служба во ЈНА: Бољевић Симе Божицар, Дамњановић Милутина Божицар, Драшко Тодора Љубо, Гачевић Милорада Љубинка, Китић Николе Александар, Куртовић Петра Иван, Љубичић Витора Миленко, Мулић Рамиза Џемал, Зорић Јураја Никола, Жндерич Терезије Станислав;

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕЌИ

полковници: Турђевић Богољуба Мирослав, Плишко Јосипа Армандо, Спасојевић Милосава Божицар,

потполковници: Вановић Исака Борислав, Беговић Николе Станислав, Богдановић Драгутина Евдокије, Луњац Стевана Велимир, Дардић Јована Живко, Домичковић Јуре Миленко, Турђевић Алексе Живорад, Гордић Слава Милош, Јањушевић Јуке Саво, Јовелић Уроша Вишњије, Китић Костадина Здравко, Ковачевић Милана Стовица, Кубанец Фрање Ивица, Луковић Божицар Драган, Мартиновић Вука Крсто, Милић Панте Вранислав, Милиновић Богољуба Синиша, Милутиновић Милутина Милорад, Митровић, Љубисава Радован, Наглић Петра Јосип, Николић Светозара Тугомир, Нуркић Јусуфа Енџеф, Павловић Миливоја Александар, Пејић Ђоке Стеван, Петровић Божицара Вранислав, Петровић Јована Симо, Радосић Стевана Љубан, Радовановић Милана Милутин, Ранковић Јована Никола, Рашковић Јорџа Тодосије, Гистић Антанасије Петроније, Спасовски Методије Влажко, Шандор Маѓаша Имре, Врлига Мате Ђоко;

мајори: Алексић Златомира Радмилко, Анђелковић Милисаво Слзгољуб, Антоновић Степана Милан, Бица Душана Славко, Богданов Крсте Душан, Војовић Миладина Градимир, Борковачки Бранка Јован, Бошковић Боже Анте, Браунегер Јосипа Јосип, Бретишчедер Јајоса Томислав, Бркалић Милана Момчило, Буркеџић Ивана Антон, Бурсаћ Николас Стево, Џркиновић Рудолфа Изац, Чобанић Стевана Радивој, Драгичевић Стевиза Душан, Ђокић Станка Здравко, Ђурић Ратка Стаменко, Игњатовић Велимира Мирослав, Имамовић Хамдије Хасан, Карић Мухамеда Исац, Костић Радислав Милан, Купрешанин Ђуре Стеван, Лазаревић Малише Радован Мачек Марија Милан, Матић Милована Васо, Медатовић Ђуре Стево, Миховиловић Дмитра Богдан, Милановић Радомира Слободан, Милосављевић Тихомира Станимир, Мишетић Стипана Радослав, Мишљеновић Ђуре Милан, Мишов Павла Ристо, Мрдаковић Јована Милан, Пантелић Манојла Милутин, Пакић Жипана Ђураџ, Пашић Расима Ариф, Пагловић Драгомира Милојко, Павловић Душана Радиша, Пејчић Косте Чедомир, Пејић Драгутина Вранислав, Петрековић Јосипа Марјан, Пеулић Станка Угљесна, Пројовић Обрада Миломир, Славковић Аксентија Радомир, Спасојевић Чедомира Драгослав, Станић Милоша Драгојло, Станишић Живка Радован, Станковић Војислава Драган, Суботић Ђорџа Богдан, Тадић Живка Илија, Тошић Милана Радомир, Тривић Митра Тривко, Величковић Давида Љубиша, Вучинић Борислава Мирко, Вујовић Десимира Ратко, Вукас Милована Милован Вукановић Спасоја Мирко, Вулетић Нестора Димитрије, Вулетић Ђорџа Славко, Зерем Садика Салко, Зрнић Душана Лазо, Жутић Ђорџа Михаило,

капетани I класа: Ковачевић Давида Стеган, Лучић Ђорџа Жарко, Максимовић Станимира Драган, Станојевић Александра Милан, Стефановић Вранислава Димитрије, Стијеповић Милоша Новеља, Стојанов Саве Велимир, Стошић Радивоја Радомир,

заставници I класа: Аврамовић Тихомира Томислав, Бојановић Јуке Мирослав, Брајовић Радоја Милета, Димитријевић Ђорџа Богосав, Ђорђевић Петра Недељко, Ђукић Свеголика Милорад, Гајић Гавре Петар, Грујић Алексе Спасоје, Ивановић До-

бромаира Драгиша, Јововић Филипа Павле, Јововић Љубе Сестозар, Кљажин Јовз Миле, Луковић Марка Драгиша, Лулић Игњана Миле, Манојловић Душана Спасоје, Марковић Стојана Милан, Милетиновић Милека Милан, Митенковић Радивоја Љубомир, Милековић Радивоја Миливоје, Пешковић Лазе Бранко, Петричевић Васе Бранко, Ромчевић Гојка Ђураћ, Сасдов Панче Димитар, Сјерен Милана Обрен, Спасојевић Нотака Стеван, Стричић Шпире Миле, Шарчевић Уживана Велимир, Теђић Александра Цветко, Вукотић Алексе Милозан,

воен службеник II класа Лазаревски Петра Благоје;

воен службеник III класа Томић Грујице Милутин,

### СО ОРДЕН ЗА ВОЈНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајори Нешић Златомира Миомир, Поповић Душана Марко,

капетани I класа Ацески Дале Зоран, Бенета Јосипа Иван, Булајић Перо Станко, Бурлан Мартина Мартин, Чреткић Антона Звонимир, Ђуктај-Фрук Мирка Стјепан, Ђорђевић Душана Велибор, Ђукић Лазе Бојко, Ђећек Ивана Ивица, Грачај Стјепана Јула, Гроздеч Драже Угљеша, Хусњак Томе Ивица, Илић Ивана Миодраг, Јагодич Симе Жарко, Јерковић Бранка Драган, Кансчевић Ђорѓица Љубомир, Кикерковски Јована Трајко, Матић Ђорѓа Драгутин, Матовић Раденка Милош, Младеновић Милије Драган, Момчиловић Драгомира Крста, Павић Душана Јован, Петровић Томе Зоран, Повержан Симе Ђорђе, Прибичевић Арсенија Остоја, Ракић Петра Никола, Романић Гавре Бранко, Сибиновић Животе Нецад, Шабачовић Хасе Фаик, Златковић Драгољуба Јован,

капетани Арсић Саве Миодраг, Бошковић Душана Обрен, Бурсаћ Слободан Зоран, Ђрџећ Андрије Антун, Градинац Ђорђевоја Милосав, Грубеша Драге Драган, Јелочник Ивана Јурчек, Колунџић Стеве Жељко, Костурић Чедомира Слободан, Кузмић Игњаца Данијел, Лалић Тихомира Бранко, Мелић Николе Илија, Михајловић Милутина Добросав, Милош Ивана Стипан, Мршкић Стевана Ранко, Нешић Момчила Србољуб, Петковшек Јожефа Бранко, Потуричић Дале Маринан, Ромчевић Душана Петар, Станковић Милоја Драган, Стефановски Стојмира Слободан, Стефановић Вујице Миљко, Сулић Нешка Нецад, Сушић Самије Исмет, Тирак Мухарема Рифат, Вилековић Ивана Мирослав, Вујић Миодрага Љубивоје, Вујић Теофана Десимир, Жунковић Јожефа Јожеф,

поруčníци: Ајдук Анте Емил, Јовановић Томе Радослав, Костадиновић Мирка Драган, Липар Андреја Андреј, Марковић Стевана Зоран, Мирић Љубе Јово, Мулалић Османа Хасић Новковић Саве Ларко, Пиптер Антала Андраш, Поповић Теодора Миливој, Семборац Антуна Антун, Трајков Влаже Мирко, Зелић Обрада Стеван,

потпоруčníк Шекић Миомира Слободан

заставници I класа: Ашанин Гавре Филип, Богосавац Милана Славко, Ђекић Милутина Алекса, Игњатовић Уроша Редоје, Илибасић Јована Петар, Илић Градимира Добривоје, Илић Младена Владимир, Коцев Василиа Бранко, Ковачевић Милана Жарко, Лакић Илије Раде, Марић Живана Вукосав Марковић Мила Богољуб, Милосављевић Божицара Предраг, Милошевић Драгољуба Благоје, Поповић Невака Милорад, Савић Петра Милорад, Сименовић Лазара Александар, Унић Јосипа Никола Вучковић Душана Слободан, Вулић Марка Иван, Жигић Ђуре Стево,

заставници Апостоловић Животе Богомир, Цар Марка Јосип, Дамљановић Данила Милутин, Дубајић Јована Петар, Ђорђевић Слободана Бранислав, Ђурићевић Ђорѓана Богдан, Јовановић Димитрија Мирослав, Костић Костадина Момчило, Леповић Јеремије Гојко, Магацин Вукана Станко, Мајданчић Изага Јосип, Маринковић Ратка Миломир, Мицатовић Милоша Ђорђе, Милојевић Милована Јован, Милошевић Душана Благоје, Младеновић Воје Драгољуб, Николић Свстислава Видоје, Опачић Луке Милош, Паптовић Добросав Милозан, Паруновић Драгољуба Ђирослав, Пешић Милорада Рајко, Перић Димитрија Петар, Петровић Мојсија Илија, Ристановић Саве Маринко, Ристић Марка Неђо, Спасић Монасија Витомир, Спасовски Илије Александар, Станишић Александра Бранко, Ступар Милана Божицар, Шимић Мате Славко, Трипковић Јована Милосав, Врховец Аугустина Едуард, Вујичић Луке Добривоје,

постари водници I класа: Абрамовић Јерка Анте, Алексић Петра Драгољуб, Арсенијевић Борисава Пантелија, Балећ Крсте Марко, Божиновић Милана Момчило, Бркић Чедомира Радивоје, Цветковић Александра Слободан, Ђопић Рада Милорад, Ђејновић Остоје Перица, Ђосанчић Лазе Жарко, Ђурићевић Драгомира Стеван, Ђурић Душана Слободан, Гаћеша Борислава Душан, Гарић Раме Рифат, Јаковљевић Школе Милан, Јевремовић Ратка Ђорђевић, Јохановић Николе Јован, Јосиповић Јована Ђорђе, Карајовић Ђорђевоја Миливој, Јепојевић Васе Станимир, Локајнер Станислава Станислав, Марић Премислава Јован, Марјановић Петра Гојко, Марјановић Војислава Радомир, Марковић Вукосава Милан, Марковић Милоша Милоје, Матовић Неша Љубиша, Матовић Милорада Славко, Мицатовић Миодрага Мирко, Милићевић Жарка Зоран, Милојевић Жарка Живорад, Милојевић Марка Драгољуб, Мрдаљ Николе Милан, Никоски Петра Душан,

Орловић Јове Дане, Паничић Пала Пале, Палић Милорада Живадин, Пешевски Ђорѓица Ванчо, Петровић Радивоја Здравко, Пљевљакушић Ристе Стеван, Пранговски Ристе Петре, Радивојевић Душана Лазар, Радичевић Стевана Миливој, Раћеновић Даниета Петар, Раић Ђике Саво, Рајковић Јована Драгољуб, Режан Динка Радомир, Ристић Миливоја Љубиша, Ремић Јована Милан, Сивац Зилђе Псад, Спирковски Димитрија Слободан, Станишић Стевана Јанко, Станковић Душана Момчило, Стегачевић Ђојице Душан, Шлемба Митра Милан, Тодоровић Данила Миодраг, Толар Ивана Јовро, Томашевић Силе Јован, Војновић Мила Петар, Вучетић Крсте Јанко,

постари водници: Антић Станислав Родољуб, Антоловић Јосипа Миљко, Вачић Алојза Алојз, Ђељац Уроша Бранислав, Ђељац Драгана Недељко, Превар Милоша Душан, Ђејновић Вида Алојз, Даниловић Миливоја Жељко, Димић Редована Милорад, Ђорђевић Вукадина Мирослав, Јапраин Станка Матија, Јовановић Петка Јован, Јовичић Љубише Ђорђе, Јузвишан Јосипа Мирко, Капетановски Бориса Бангел, Кос Франчишека Владимир, Кухар Јоже, Јакоз, Јакић Јанка Нецад, Лончар Ђуре Радосав, Маглић Антона Данијел, Мандић Мирка Мирослав, Маринковић Трајана Слободан, Мишић Томе Перо, Михајловић Војислава Зоран, Миљковић Николе Милан, Милосављевић Радисава Драгослав, Милошевић Милорада Славкољуб, Митић Драгослава Радосав, Обрадовић Душана Милан, Радмановић Миле Борислав, Радочић Милорада Бранко, Стефановић Душана Драгољуб, Шиповић Јоце Стеван, Валковац Мије Драгутин, Живковић Радисава Будимир;

воен службеник VI класа Челиковић Ђејрише Есад

граѓански лица на служба во ЈНА Булајиќ Ан-  
дрије Анђелија, Цветковиќ Живојина Александар,  
Чоловиќ Радивоја Предраг, Дукиќ Саве Вукашин,  
Јуриќ Душана Гојко, Пантелиќ Ивана Михајло,  
Видаковиќ Миливоја Љубомир,

— за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓански лица на служба во ЈНА Агреж Јоже  
Јоже, Блануша Војислава Драган, Беседич Јулија  
Ѓорѓе, Бобиќ Николе Радомир, Булатовиќ Милора-  
да Верица, Чивраг Људевита Драгица, Чулина  
Мишка Луција, Чурћин Жарка Душан, Чалиќ Миће  
Никола, Чусто Сејде Дервиш, Додиќ Веселина Не-  
над, Драшковиќ Драге Јован, Дрводеља Недељка  
Божица, Ѓуриќ Зарија Благоје, Фабечиќ Јураја  
Јурај, Ѓариќ Милутина Верица, Ѓеорѓијевиќ Нико-  
ле Михајло, Ѓрбиќ Хашима Суада, Ѓрузовски Матеја  
Милан, Халеб Јосипа Јосип, Хрват Анте Јосип,  
Јовановиќ Алексе Велизар, Кариќ Адема Ахмед,  
Келечевиќ Васа Здравко, Костиќ Владе Јован, Ко-  
вачевиќ Васа Слободан, Кумбуровиќ Зарије Љубо-  
мир, Лека Милана Босилка, Личанин Димитра  
Михајло, Љубомировиќ Николе Томислав, Лукиќ  
Бранислава Душан, Марковиќ Томе Реља, Машина  
Мате Филип, Матошевиќ Мартина Златко, Мехме-  
довиќ Суље Хасан, Миќиќ Мехмеда Хусеин, Ми-  
ровиќ Тихомира Јаворка, Миловановиќ Богољуба  
Станка, Милиќ Тривуна Шпиро, Милидраг Крста  
Стоја, Митиќ Живојина Паула, Настиќ Милана  
Љубица, Никиќ Мате Љубо, Павловиќ Ладислава  
Терезија, Пефћели Ахмета Фаик, Перваниќ Ахмета  
Идриз, Петровиќ Милана Радичко, Пиља Обрада  
Обрад, Пјаниќ Хуснија Фатима, Радиќ Милоша Ни-  
кола, Робиќ Јосипа Иван, Роквиќ Ѓуре Светко,  
Салиховиќ Алије Расим, Селко Јосипа Емил, Сенко-  
вски Милана Томислав, Серафимовски Петра Славе,  
Симиќ Милана Мирослава, Сталетовиќ Стевана  
Перо, Стојиниќ Душана Милан, Шкул Франца  
Франц, Шуран Мартина Бруно, Томиќ Анте Драги-  
ца, Торовиќ Стојадина Јулка, Троха Ивана Анка,  
Валентиќ Мате Вјекослав Варда Милана Душан,  
Влајиќ Неде Љепосава, Вучетиќ Мате Иван, Вуја-  
новиќ Жарка Саво, Вучниќ Пере Бранко, Жутиќ  
Мустафе Ремза,

— за примерна работа на развивањето на поле-  
тот за остварување на поставените задачи, како и  
за покажување старешински и војнички особини  
што служат за пример на другите

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетани I класа Арсов Трајчета Борис, Миќиќ  
Рифеца Јусуф, Влашиќ Раде Марко,

капетани. Алексоски Љубише Миле, Бајрами  
Ајредина Ајст, Бановиќ Милутина Радош, Бељиќ  
Милосава Зоран, Благојевиќ Уроша Срба, Богдано-  
виќ Радисава Јован, Дамјановиќ Вукосава Јаков,  
Делиќ Алеме Енес, Ефремовски Тодора Миле, Ја-  
шаревиќ Ферид Сенудин, Јевђовиќ Милоша Дра-  
гољуб, Качев Аврама Крсто, Килибарда Светозара  
Милан, Китановски Стојадина Драган, Ковачевиќ  
Веселка Видосав, Кулиќ Марка Бошко, Лакатош  
Иштвана Атила, Лојпур Здравка Славко, Маџоски  
Љубисава Стојан, Мариќ Мирка Стеван, Матиќ Бо-  
же Момчило, Мићевиќ Недељка Душко, Милетовиќ  
Мате Тихомир, Милосављевиќ Боривоја Жарко,  
Милутиновиќ Момира Мирослав, Николиќ Богомира  
Ѓагослав, Обрадовиќ Неђе Миле, Папулиќ Николе

Бранислав, Павиќ Јосипа Милан, Павловиќ Радоми-  
ра Бранко, Пешиќ Милисаво Благоје, Пешиќ Чедо-  
мира Славко, Поповиќ Михајло Зоран, Рачиќ Ду-  
шана Вукашин, Рагач Ивана Иван, Ранѓеловиќ  
Владислава Славољуб, Реџиќ Назима Чучо, Ристев-  
ски Петра Славко, Ристовски Крсте Миле, Салкиќ  
Хасана Шериф, Ставрев Нестора Мирко, Стеванов  
Стевана Зоран, Шилиќ Душана Миле, Здравков-  
ски Лефка Горан, Злојтро Илије Ранко;

поручник на фрегата Крвавица Миле-Мирка  
Златко,

поручници. Баби Јосипа Жељко, Брестовац Не-  
дељка Горан, Димиќ Радослава Милорад, Ѓаџун  
Дервиша Мирсад, Ѓавриловиќ Живорада Драган,  
Ѓеорѓијевиќ Илије Стојанчо, Ѓеремиќ Цветин Миодраг,  
Јогриќ Јове Миленко, Китановиќ Јордана Мирослав,  
Колар Милана Божо, Комљеновиќ Славка Ѓорѓе,  
Крстиќ Миомира Марин, Летиќ Борислава Ранко,  
Лукиќ Љубе Предраг, Лукиќ Драгана Зоран, Мале-  
чевиќ Саве Драган, Миловановиќ Милорада Милан,  
Митровски Ивана Владимир, Нешиќ Божицара Жи-  
ван, Николиќ Божицара Јовица, Нинков Бранка  
Душан, Папац Ѓуре Мартин, Павловиќ Стамена  
Станиша, Пешут Ивана Антун, Пинтариќ Стјепана  
Жељко, Прибичевиќ Војислава Јовица, Продановиќ  
Уроша Љубомир Ризовски Васка Цветко, Шећербе-  
говиќ Месуда Верем, Тишма Срете Звонко, Томаше-  
виќ Душана Миленко, Величков Спасена Силвестар,  
Вељковиќ Словољуба Драган, Вучиниќ Станише  
Рајко, Зебец Валента Владо,

потпоручници Никиќ Дејана Митар, Пантиќ  
Недељка Драган,

заставници. Рапаиќ Раде Драган, Стошиќ Мило-  
ша Станиша,

постари водници I класа Димитријевиќ Момира  
Љубомир, Дениќ Николе Радивоје, Ѓалиќ Милета  
Урош, Ѓлушчевиќ Милића Радован, Крчмар Слави-  
ца Милан, Митровиќ Витомира Миладин, Периќ  
Ѓорѓа Цветко, Петковиќ Реље Првислав, Рајиќ  
Боривоја Љубиша, Стокиќ Трифуна Димитрије, То-  
шовиќ Жарка Чедо, Величковиќ Душана Милован;

постари водници Ангеловски Божицара Љупчо,  
Баџиќ Османа Велид, Баџиќ Слободана Миомир,  
Ѓекиќ Жарка Владимир, Бошковиќ Драгослава  
Александар, Божиќ Петра Јован, Ѓвиќиќ Војислава  
Сретко, Чезра Механа Ахмет, Делач Ивана Богдан,  
Ѓажо Имре Зоран, Кнежевиќ Марина Дамир, Кне-  
жевиќ Љубана Предраг, Корен Антона Милан, Лу-  
киќ Вацлава Владимир, Маџиќ Војислава Славољуб,  
Мајсторовиќ Паје Бошко, Маријановиќ Антуна  
Мато, Марковиќ Петра Драгољуб, Миљковиќ Чедо-  
мира Боривоје, Ољачиќ Чедомира Душан, Опреш-  
ник Мирослава Тугомир, Павичиќ Милана Радослав,  
Пемац Косте Јован, Петровиќ Љубице Стево, Радо-  
ванов Војислава Коста Радулов Саве Лазар, Рајшиќ  
Саве Милан, Ракиќ Николе Миле, Раздрх Марије  
Виктор, Роткоцери Ѓивера Арсим, Руњавац Николе  
Иван, Салиховиќ Салка Фикрет, Штенгл Јосипа  
Славко, Томиќ Обрена Будимир, Веселиновиќ Ми-  
лана Невен, Захировиќ Беѓе Беѓудин;

водници I класа Ајдуковиќ Анте Жељко, Алек-  
сов Марка Бранко, Вениќ Славка Стево, Глиндар-  
ски Стојана Никољчо, Хамзиќ Пашана Ферид, Хо-  
розовиќ Акифа Осман, Хот Јате Раиф, Ѓрбиќ  
Душана Драган, Илиќ Стевана Гојко, Илиќ Драге  
Миле, Јокановиќ Ристе Ратко, Јорданов Панче Јор-  
данче, Јуриќ Анте Илија, Кашиќ Бранислава Ми-  
лан, Колар Фране Ференц, Костиќ Љубише Рајко,  
Ледински Томе Винко, Локас Анте Зоран, Љуба Ал-  
бина Милан, Марин Раде Горан, Мехиќ Махмута

Касим, Младеновић Василије Зоран, Моцељ Луке Војислав, Надаревић Хифзија Рефик, Несторозић Радише Зоран, Николић Драгољуба Славиша, Пајсвић Чедо Велиша, Пехдивановић Хусеина Сенад Ранђеловић Раде Милорад, Симегић Ђорђа Радоје, Спасић Миливоја Раде, Стајић Бранка Зоран, Стаменков Тодора Петар, Стојнић Николе Новица, Срдић Раде Душан, Стевановић Бранислава Небојша, Стојановић Станоја Драган, Шајбен Јанка Владо, Шкорић Ђорђа Милан, Шполер Звонимира Да-мир, Шушкић Сулејмана Есад, Тодоровић Петра Горан, Трујић Јована Зоран, Узановић Мирослава Милета, Варда Петра Божо, Врабец Мирка Јосип, Заставни Павла Стефан, Жолнај Адама Јано,

водници Брљак Гашпара Златко, Буснов Ризве Зухдија, Цвејин Триве Александар, Дакић Голка Мирослав, Ђорђевић Бранислава Никола, Игњатовић Велисава Милош, Канижај Фране Иван, Лајић Јове Душан, Марковић Александра Ненад, Михајловић Војислава Небојша, Муха Изана Миљенко, Њовак Фране Жељко, Стоилковић Светозара Драган,

граѓански лица на служба во ЈНА: Ђорђевић Јована Томислав, Першић Мате Антон, Петровић Фране Мартин, Рамовић Хасана Јусуф, Станаревић Марка Милан, Старчевић Ивана Даниел, Трајковски Дане Трајче, Врањеш Петра Илија.

Бр 124

22 декември 1982 година

Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
**Петар Стамболиќ, с р.**

## СОДРЖИНА:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Страна |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 544 Закон за оданочување на производи и услуги во прометот (Пречистен текст) — —                                                                                                                                                                                                     | 1233   |
| 545 Уредба за единствените основи на организирањето, опремувањето и оспособувањето на единиците, штабовите и другите органи на цивилната заштита и за спроведување на мерките за заштита и спасување — — — — —                                                                       | 1254   |
| 546 Уредба за издавање одобренија за снимање од воздух и за премоер и истражувања на земјиштето — — — — —                                                                                                                                                                            | 1253   |
| 547 Уредба за височината на вредноста на предметите и материјалните права, како и за други случаи на прибавување и отуѓување на предмети во општествена сопственост за потребите на сојузните органи во кои не мора да се прибавува мислење од Сојузното јавно правобранителство — — | 1257   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 548 Решение за определување на сезонски граничен премин за меѓународен поморски сообраќај — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1253 |
| 549 Список на организациите на здружен труд што ги исполнуваат условите за испитување на биолошките својства на средствата за заштита на растенијата што се произведени од нови активни материји — — — — —                                                                                                                                                                                                                                              | 1253 |
| 550 Список на организациите на здружен труд што ги исполнуваат условите за испитување на физичките, хемиските и биолошките својства на средствата за заштита на растенијата — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1253 |
| 551 Наредба за задолжителна хомологација на пневматици за патнички автомобили и са нивните приколки — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1260 |
| 552 Список на организациите на здружен труд овластени за атестирање на рачни и превозни апарати за гасење на пожар — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1260 |
| 553 Одлука за обрасците на барањето за пресметка на враќањето царина и други давачки — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1263 |
| 554 Одлука за измени на Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1983 година — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1263 |
| 555 Одлука за критериумите по кои народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе ги продолжуваат роковите за поднесување барање за остварување на правото на враќање царина и други давачки — — — — —                                                                                                                                                                                                                      | 1263 |
| Одлука за оцена на уставноста на одредбите од член 311 став 1 точка 18 на Статутот на Самоуправната интересна заедница за здравство на општина Ада и на член 7 од Одлуката за основните за определување на правата од здравственото осигурување и за придонесите за здравственото осигурување на лицата вработени во странство, односно на нивните измени и дополненија од 16 март 1983 година, како и на нивната спротивност со сојузните закони — — — | 1263 |
| Одлука за оцена на уставноста на одредбата од член 7 на Одлуката за основните за определување на правата од здравственото осигурување и за придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени во странство и на нејзината спротивност со сојузните закони — — — — —                                                                                                                                                                             | 1265 |
| Исправка на Одлуката за определување на највисоките цени за цигари, цигарилоси, тутун за луле и тутун за цваќање — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1265 |
| Одликувања — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1265 |

---

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република  
Југославија, Белград, Јована Ристића бр. 1. Пошт. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник  
Велько Тадић. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Нудевог војводе  
Мишића бр. 17.